

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

**БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ
Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА**

СОДРЖИНА

I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ	3
II ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ	4
III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА.....	39
IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА	42
V ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД.....	46
VI ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА	49
VII ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА.....	55
VIII ЕМИСИИ ВО ПОЧВА	58
IX ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ.....	58
X БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ.....	58
XI ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ.....	60
XII ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ	66
XIII СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ.....	68
XIV РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ.....	73
XV РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ.....	76
XVI ИЗЈАВА.....	78

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Име на компанијата ¹	Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз Скопје
Правен статус	ДОО
Сопственост на компанијата	Приватна
Сопственост на земјиштето	Приватна сопственост
Адреса на локацијата (и поштенска адреса, доколку е различна од погоре споменатата)	Ул.Босна и Херцеговина бр.11 Бутел, Скопје
Број на вработени	215
Овластен претставник	Илија Павличковски
Категорија на индустриски активности кои се предмет на барањето ²	Прилог 2, точка 6.3 (б), Сл.Весник 89/05 Обработка и преработка наменети за производство на храна
Проектиран капацитет	Мелница 1500 кг/час пченица Пекара 44000 бр./ден 3 300 000 бр/квартална основа

I.1 Вид на барањето³

Обележете го соодветниот дел

Нова инсталација	
Постоечка инсталација	x
Значителна измена на постоечка инсталација	
Престанок со работа	

I.2 Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола

Име на единицата на локална самоуправа	Град Скопје
Адреса	бул" Илинден" бб
Телефон	02 32 97 200

1 Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата

2 Да се внесат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл.Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ, треба да се означи шифрата за секоја активност. шифрите треба да бидат јасно одделени една од друга.

3 Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата

II ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за намалувањето и третман на загадувањето и искористување на отпадот, постапките за работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи, (теренски планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа).

Во ДПП “ДИМЕ” ДОО се врши преработка на жито во објектот за производство на мелнички производи – Мелницата и производство на повеќе видови леб и бели пецива во објектот Пекара. Инсталацијата како комплекс ја сочинуваат:

- Мелница и силоси складирање на пченица и производство на брашно
- Пекара со административен дел - производство на леб, тост леб и бели пецива

ДИМЕ ДОО започнува, работа во 1986 год. и по капацитет и асортиман на производите, преставува современ произведен објект во Р.Северна Македонија во гранката на производство на храна од растително потекло.

Објектите на претпријатието се лоцирани на оградена и урбанизирана површина во индустриската зона од населбата Бутел - Скопје. Преку улицата Босна и Херцеговина се пристапува до капијата каде е лоцирана сопствената продавница и потоа по асфалтирана интерна сообраќајница до објектите од претпријатието.

Пекарата е лоцирана во склоп на административната зграда, обиколена е со асвалтирана сообраќајница. Од спротивната страна се наоѓа мелницата за преработка на житото, двата големи силоси за прием на жито, осумте мали од кои три работни (за мешање на различни видови житарки) и пет за складирање на брашно и складот за финалните производи од Мелницата. Од помошните објекти, браварската работилница е лоцирана во близина на Мелницата, котларата на влез во Пекарата, а додека трафостаницата блиску до влезниот дел од инсталацијата. Макролокацијата и микролокацијата на инсталацијата прикажани се во прилог бр.3

Во **Мелницата**, објектот од цврста градба, се произведуваат повеќе видови на брашно за продажба и употреба како основна суровина во пекарата, но се произведува и грис и сточно брашно (трици). Со технолошките процеси кои се одвиваат по затворен систем и со примена на рециркулирање и пневматски транспорт автоматски се управува преку командниот пулт лоциран во командната кабина и регулационата и процесната шема. За отпашување на воздухот поставен е ефикасен систем за пречистување со вреќаст филтер со кој се овозможува минимизирање на емисијата на прашина од брашно во воздухот и реискористување на зафатената прашина од брашно во процесот на производство на мелнички производи.

Во **Пекарата**, во приземниот и подрумски дел од објект од цврста градба и на катот од понов датум, се произведуваат повеќе видови на леб и бели пецива и покрај основната

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

суровина брашното се користат и разни додатоци и адитиви. Производите и суровините се чуваат во соодветни магацински простории во подрумскиот дел и магацин-ладилници

Готовите производи имаат широка примена во прехраната на населението како и за сточна храна. Процесната опрема овозможува производство на широк спектар производи од млинска и пекарска индустрија.

Капацитетот на инсталацијата е следна :

Мелница со 1500кг/час сомелена пченица

Пекара со 44 000бр.производи (леб и бели пецива)/ден

Пекара со 3 300 000бр.производи (леб и бели пецива)/квартална основа

Во мелницата како погонска енергија се користи електрична енергија, а во пекарата покрај електрична енергија се употребува природен гас од гасоводниот систем на ГАМА АД Скопје за загревање на печките и за добивање на водена пара од котел кој се загрева со природен гас (опциоанлно со нафта).

Се употребува и вода од градскиот водовод за перење на пченицата, како и за производството на лебот и пецивата.

Отпадната технолошка вода од процесот на перење на пченицата со вода, се пречистува со поминување низ сито и двокоморен таложник за одстранување на пченични зрна и други седиментнирани примеси и потоа преку заедничкиот цевковот се испушта во градска канализација. Остатокот од ситото кој се состои главно од остатоци од пченица се исцрпува и се собира во вреќи и предава на одгледувачи на живина кои го користат како храна за птици.

Санитарните води преку канализациони систем и заеднички цевковод во кој се влева и пречистената вода од таложникот, се влива во градската фекална канализациона мрежа.

Атмосферските води преку инсталираните олуци на крововите од објектите и атмосферска канализација низ дворната површина се водат до градската атмосферска канализација.


Во Инсталацијата применета е соодветна изолација на подовите, бетонска превлака и керамички плочки, заштита на електричната инсталација, целосно заземјување на објектите и ПП заштита

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



сателитска снимка од макролокацијата на индустриски комплекс-ДИМЕ ДОО

Место положбата на индустрискиот комплекс е влезена во урбанистичкиот план на град Скопје и се наоѓа на улица Босна и Херцеговина бр.11 во индустриската зона. Одалеченоста од центарот на градот изнесува 5-6 км.



сателитска снимка од микролокацијата на инсталацијата со координати

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Во непосредна близина на Инсталацијата се лоцирани магацините на Еуро –Табак и магацинот за стакло, компанијата за ветробрански стакла Едел Пром, Милошевски Хем, Порше Македонија (Шкода и Сеат) и железничката пруга Скопје – Север.

Сообраќајно, локацијата е поврзана со регионалната патна мрежа на град Скопје и се граничи со сообраќајница која ја поврзува Општина Бутел со градот Скопје, а преку сообраќајницата булевар Словенија има брза врска со магистралниот пат Скопје – Блаце и заобиколницата Оризари – Скопје.

ДИМЕ ДОО Скопје- Индустриски Комплекс граничи со следните објекти. Табеларен приказ на објекти со кои граничи индустриски комплекс (растојание и обележани координати)

РБ	Назив на соседниот објект	Кординати на соседните објекти	Кординати на Диме ДОО	Растојание
1.	Едел Пром	N42.013266 E21.261443	N42.013318 E21.261442	15м
2.	Еуро Табак	N42.013406 E21.261622	N42.013404 E21.261622	18м
3.	Милошевски Хем	N42.013262 E21.261322	N42.013322 E21.261374	24м
4.	Актив	N42.013463 E21.261266	N42.013464 E21.261389	22м
5.	Железничка пруга Скопје-Север	N42.013709 E21.261441	N42.013631 E21.261440	25м



Сателитска снимка од објекти со кои граничи инсталацијата на ДИМЕ ДОО

Инсталацијата поседува имотен лист бр.3831 КО Чаир со земјиште со површина од 5864м², и имотен лист за објекти бр.93657 за КП 192 КО Чаир со површина од 3278 м² и волумен од 1.900 м³ (силоси).

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.1 Тековна состојба од Централен Регистар
Прилог бр.2 Имотни листови

Опис на Инсталацијата-ДИМЕ ДОО

Природниот пат е од кај сообраќајницата Босна и Херцеговина до инсталацијата, со оформен сообраќаен профил и коловозна конструкција асфалт и овозможува нормално и квалитетно опслужување на сообраќајот. Пристапот до парцелата е од југозападниот агол на локацијата, а внатрешниот сообраќај е решен кружно така да се достапни сите објекти

Локацијата - градежната парцела целосно е оградена со изведени инфраструктурни инсталации:

- Асфалтирани сообраќајници кои обезбедуваат кружен ток за опслужување на објектите.
- Водоводна инсталација, санитарна вода, технолошка вода, градинарска мрежа и противпожарна мрежа
- Канализациони инсталации
 - Прифаќање на отпадни фекални води – посебна мрежа
 - Прифаќање на атмосферски води – посебна мрежа со обезбедени приклучоци во градските прифатни колектори.



Сателитска снимка на локацијата со обележани објекти

За непречено одвивање на производниот процес изградени се следните градежни објекти:

Мелница и Силоси – претставува објект изграден од цврста градба По+Пр+2+Ма

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Конструктивниот систем е армирано бетонски систем опфатен со носиви столбови, греди и армирани бетонски плочи. Подрумскиот простор е изведен од армирано бетонски темелни платна, и зидови.

Објектот располага со следните површини:

Подрум-----160м²

-Приземје -----325м²

-Кат1-----123м²

-Кат2-----123м²

-Мансарда-----78м²

Веднаш до мелницата се поставени и двата метални силоси за жито со капацитет од по 700 т. До нив се поставени дополнително уште три помали метални силоси со капацитет од по 75т. Помалите силоси се наречени уште и работни силоси, односно служат за мешање на различни видови житни култури.

За складирање на произведеното брашно од другата страна на мелницата поставени се пет силоси за различни видови на брашно со капацитет од по 50т.

Пекара со административен дел



Пекара со административен дел

Објектот е со катност подрум и приземје на делот од производниот погон и со катност од подрум, приземје и кат на делот од администрацијата. Од неодамна изведена е и надградба над приземјето на постоечкиот објект, како и над катот на административниот дел.

-Посточки дел

Објектот претставува тврда градба, изведен од армирано бетонска конструкција со монолитни и систем -ферт за меѓукатни плочи.

Објектот во основа е со габаритни димензии од 24,40 м во попречен правец и со должина од 48,40 м во подолжен правец. Во подолжен правец објектот е составен од 12 полиња по 4,00 м , а во попречен правец осовински се усвоени

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

следните распони 6,10/11,80/6,10м., како чисти распони помеѓу армирано бетонските столбови . Во северниот дел се наоѓа почеток на технолошкиот процес со силос за брашно. Утоварната рампа за леб е поставена на јужната страна. Пристапот за гардеробите е од исток, а за канцеларии од запад. На јужната страна се наоѓа административниот дел кој е со влез од западната страна и кој зафаќа две полиња во подолжен правец од по 4,00 м осовински и е со габаритни димензии во основа од 24,40м/8,40м.

Објектот е составен од подрум, приземје и кат со следните нето површини:

Подрум.....99,05 м²

Приземје.....990,30 + 40,80 = 1031,10 м²

Кат.....155,80 м²

Вкупно 1285,95 м²

Вкупната нето површина по катови на постоечкиот дел е 1285,95 м², додека бруто површина на приземјето во основа е 1268,27 м², а вкупната бруто постоечка површина е 3131,36м².

Се со цел за зголемување на производниот процес на инсталацијата поставена е нова линија за прозводство на леб над постоечкиот дел од погонот. За таа цел изведена е надградба од челична конструкција која се анкерува на постоечката армирано бетонска конструкција.

-Надградба

Надградбата е изведена над приземјето на постоечкиот објект, како и над катот на административниот дел.

Таа е функционално поврзана во една целина со постоечкиот дел преку новопредвидените трокраки скали, едните кај источниот постоечки влез, а другите кај западниот постоечки влез.

Надградбата е со следните нето површини:

Кат +3,10м. – канцеларии.....150,00 м²

Кат +7,45м. – канцеларии.....150,00 м²

Кат +7,45м. – производен погон.....840,00 м²

Вкупно 1140,00 м²

Вкупната нето површина по катови на надградбата е 1140,00 м², а вкупната бруто површина на надградбата е 1198,00м².

Подрум- цврста градба, обезбедува простор за:

-магацин за суровина и помошни материјали

-производен погон за специјален леб

-производен погон за бели пецива

Приземје- обезбедува простор за:

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

- Влез на вработени во администрација со простор за пристап до спратот.
- Производен погон за леб и тост (простор за замес на тесто, обработка на тесто, ферментација, печење во тунелски печки, се одвива во соодветна опрема со што се обезбедува комплетен затворен линиски систем за производство на леб)
- Простор за сечење и пакување.
- Магацин за готов производ.
- Лабораторија во која се врши испитување на влезни сировини, готови производи и се развиваат нови производи. Лабораторијата е опремена со апаратури за хемиски, физички и микробиолошки испитувања, како и мали пробни производства (замес, ферментација и печење).
- Утоварни рампи

Спрат- со обезбеден простор за:

- Административен простор- канцелариски простории обезбедени со топловодно греење, климатизери и потребно осветлување .
- Производен погон за леб и тост (простор за замес на тесто, обработка на тесто, ферментација, печење во тунелски печки, се одвива во соодветна опрема со што се обезбедува комплетен затворен линиски систем за производство на леб)-во тек е поставување на линии за производство).

Помошни објекти

Браварска работилница каде е сместен еден електричен дребонг на кој браварот изработува метални делови за опремата која е инсталирана во производствениот процес. Исто така се користи и електричен апарат за заварување односно спојување на два метални дела, и друг електричен алат од типот на дупчајка, брусалка и сл. Од рачен алат присутни се штрафцигери, клучеви, клешти и друг ситен алат со кој се врши сервисирање, одржување на сите инсталирани машини во производниот процес и складот.



Браварска работилница

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Продавница за леб и бели пецива, лоцирана во времен објект поставен до влезна капија. Објектот е од пластична маса (т.н. трафики) на кој е поставено дополнително покривање од пластика во вид на чадор прицврстен на метален профил.

Чуварска куќа, исто така времен објект поставен веднаш после влезот во парцелата. Во објектот се наоѓа вработено лице кое е задолжено за контрола и информирање на вработени, а и надворешни лица.



Продавница за леб и пецива



Чуварска куќа

Енергетски објекти. За да се обезбеди функционалност на инсталацијата и потребната енергија, изведени се следните енергетски објекти од цврст материјал.

- Трафостаница и агрегати;
- Котлара за производство на технолошка пареа, топла вода, топловодно греење на објект, омекнувачи за вода.

Во склоп на индустрискиот објект изведена е и подстананица за прираден гас .

Како основни ресурси за производство на леб, тост-леб и бели пецива е природниот гас и електричната енергија.



Котлара




Трафостаница

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Подстанција за гас

РБ	Локација	Опасни суровини	Локација
1.	Котлара	Природен гас	N42.013413 E21.261524
2.	Трафостаница	Електрична енергија	N42.013297 E21.261538
3.	Лабараторија	Разни видови на хемикалии	N42.013478 E21.261403
4.	Подстанција за гас	Природен гас	N42.013620 E21.261364



Сателитска снимка на локација на котлара, подстанција за природен гас, трафостаница и лабораторија

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Табела во која се прикажани ознаките на испустите, називот на испустот и нивните координати.

Ознака на испустот/каналот	Назив на испустот	Кординати
A1	Котел 1	N42.013434 E21.2615.09
A2	Котел 2	N42.013435 E21.261524
A3	Котел 3	N42.013402 E21.261513
B1	Печка 1	N42.013351 E21.261408
B2	Печка 2	N42.013362 E21.261397
B3	Печка 3	N42.013368 E21.261397
B4	Печка 4	N42.013401 E21.261427
B5	Печка 5	N42.013405 E21.261457
B6	Печка 6	N42.013415 E21.261411
B7	Печка 7	N42.013417 E21.261471
C1	Мелница-филтер	N42.013512 E21.261452



Сателитска снимка на локација на испусти со координати

Паркиралиште за возила за вработени – Се наоѓа во кругот на инсталацијата изведено од асфалтни површини .

Одвод на отпадните води. Изведени се канализациони мрежи за одвод на отпадни води со приклучок на градски колектор

Санитарна -технолошка вода. Изведен е систем од лиено железни водоводни цевки, со приклучок на градски водовод преку водомерна шахта за контрола на потрошена вода. Одвоен систем противпожарна заштита на објектот.

Загревањето на работните простории е со сопствено топловодно греење. Систем за вентилација и климатизација на работниот простор, е обезбеден со канали и машинска инсталација.

Мелница за преработка на жито

Технолошки постапки во мелница за преработка на жито



Силоси за пченица

Силоси за брашно

Во Мелницата за преработката на жито кој функционира од 1997 год. технолошкиот процес се одвива по следниве фази:

- Прием на житарки и складирање во силоси;
- Одстранување на примеси (се отстрануваат примеси од органско и неорганско потекло);
- Припрема на житото за мелење (површинска и хидротермичка обработка на зрната и одлежување);
- Мелење, сепарација, мешање, хомогенизација;
- Пакување и транспорт во склад и
- Товарене во превозно средство за доставување до надворешен потрошувач

Прикажана е Шема на технолошкиот процес .

Како што спомнавме Мелницата располага со капацитет од 1500кг/час сомелена пченица /24тони/ден брашно.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Дел од основната суровина е од сопствено производство (има засадено земјоделски површини под концесија), а дел од останати оператори.

Прием на житото се врши со истоварање - исипување од транспортното возило - камион кипер, на приемна решетка со отвори 3 x 3 см (слика 2) за одвојување на евентуално присутни крупни примеси (делови од стебла). Житото преку решетката паѓа на ланчест транспортер и потоа со кофичаст елеватор се транспортира во еден од двата големи силоси за складирање со капацитет од 700 т или заедно двата 1400т, трите помали силоси со капацитет од по 75 т односно вкупно 225 т, лоцирани од западната страна на млинот. За потребите на пекарата инсталирани се дополнителни 5 силоси за брашно секој со капацитет од по 50 т лоцирани на источната страна на млинот .

Помалите силоси се инсталирани во 2012 - 2013 година за да се обезбеди складирање на различни типови на житна култура што пак овозможува производство на повеќе типови на леб односно проширување на палетата на производи на пазарот на Македонија.



Приемна решетка

Од силосите житото се транспортира со истиот кофичаст елеватор и полжаст транспортер во една од трите млински ќелии кои се со капацитет од по 20 т. Од млинските ќелии преку полжавест транспортер и кофичаст елеватор се транспортира во сепараторот (тарарот) за одстранување на примесите. Со горното сито на сепараторот кое е со отвори со дијаметар $\varnothing=8$ мм се врши одстранување на крупните примеси (сламки, тревки), а на долното сито со отвори со дијаметар $\varnothing=1,9$ мм се сепарира плевата која потоа преку системот за аспирација со циклон се собира во вреќи. Отпадот во количина од сса 100 кг/месечно се носи на земјоделски

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

површини за реискористување како ѓубриво и тоа изнајмено државно земјиште под концесија од страна на ДПП Диме.

Делумно прочистената пченица оди на триер, составен од два цилиндри, каде се отстрануваат скршените зрна и кукољот. Ситните камчиња се отстрануваат со поминување на вибрационен одвојувач на камен. Отпадот од камчиња во количина од сса 10 кг/месечно заедно со комуналниот отпад се депонира на градска депонија. Потоа следува процесот на површинска обработка на зрната, житото поминува низ сува рибалка со цилиндрично сито во кое се наоѓа осовина со перки. Прашината (површинскиот слој од зрната) од рибалката преку системот за аспирација со циклон се собира во вреќи и се носи на земјоделското земјиште под концесија за реупотреба. Житото од рибалката се транспортира во пералната во која се пере (плакне) со вода и со транспортер со лопатки се подига при што се врши и истовремено исцедување на водата. Потоа со кофичест елеватор и полжаст транспортер се транспортира во една од трите ќелии за мокро жито кои се со капацитет од по 4,5 т.

Отпадната вода од перење на пченицата се влива во двокоморен таложник и со преливање истекува од едената во другата комора и канализирано се води во градската канализација. Со поминување на отпадната вода низ двокоморниот таложник и со таложеење во истиот се врши одстранување на суспендираните частички од водата. Одвоените частички се носат исто така на земјоделските површини концесиски земени од ДПП Диме, бидејќи истите не се третирани со хемикалии, туку само со вода.

Пченицата во ќелиите за мокро жито одлежува (кондиционира) од 8-10 часа, со цел да се добие жито погодно за мелење со зрна со поеластична обвивка и во порастресита состојба. Потоа преку полжавест транспортер и кофичаст елеватор се транспортира во мокра рибалка за доисчистување на зрната и се транспортира во дозирниот сад (депото) над валната столица за започнување на процесот на мелење.

Процесот на мелење, представува сукцесивно - селективна постапка на ситнење на зрното. Се одвива на т.н. вални столици и во три сукцесивни фази на различно ситнење на анатомските делови од зрната:

Во **првата фаза** на мелење - дробеење на зрното се одделува ендоспермот од обвивката. Мелењето се одвива на валната столица Б1, а сепарацијата се врши преку соодветната вертикала Б1 на планско сито С1. Со сепарацијата се добива финалниот производ брашно и осевци, гризеви, окрајци. Гризот оди на гриз машина (слика 4) на која се добиваат гризеви со различна гранулација.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Вални столици

Во **втората фаза** на мелење и ситнење која се одвива на валните столици Б2, Б3, Б4 се одвива ситнењето и понатамошното раздвојување на ендоспермот од заостанатите делови на обвивката на зрната. Оваа фаза од мелењето се одвива на валните столици Б2, Б3 и Б4, е сепарацијата се врши преку вертикалите Б2 и Б3, соодветните циклони на планско сито С1, вертикалата Б4 соодветниот циклон на планско сито С2 и гриз машина. Производи во оваа фаза се ситни грizeви и осевци, а како финален производ се добива брашно и крупни трици.

Третата фаза е мелење на ситните грizeви и осевци. Се одвива со понатамошно мелење на валните столици, сепарацијата преку вертикалите Ц1 и Ц2, соодветните циклони на планско сито С1 и вертикалите Ц3, Ц4, Ц5, Ц6, Ц7, соодветните циклони на планско сито С2. Крајни производи од оваа фаза се брашно и ситни трици.



Млински сита

Мешање и хомогенизација на брашното односно спојување и мешање на сите компоненти на брашно со различни особини во изедначена целина се одвива во полжавест транспортер за финално брашно (ПТФБ), а додека изедначување на квалитетот на брашното-**хомогенизација** се постигнува со постојана циркулација на брашното при истовремен дотур на брашно од процесот на мелење во ќелија за складирање на чиј излез се наоѓа мешалка .



Гриз машина и вибрациони сита




Полжавест транспортер ПТФБ и ќелија за брашно

При **пакување** на брашното во вреќа се користи полуавтоматска вага и мануелна електронска вага за контрола. Вреќите се полнат, затвараат со рачна машина за шиене и со рачна количка се редат на палети во складот кој е дел од погонот и до кој има прилагоден простор за товарење на транспортно возило со кое се дистрибуира до нарачателот.

Дел од произведеното брашно операторот го користи за сопствени потреби во пекара и дел го дава за уем за откупената пченица од други оператори.

За потребите на пекарата брашното преку пневматски транспортен систем со помош на дувалка се транспортира во дневните ќелии сместени во пекарата. Со технолошкиот процес во погонот за производство на мелнички производи Мелницата (мелење, сепарација, дозирање, рециркулирање, хомогенизирање и пневматски транспорт) автоматски се управува преку командната табла во која се сместени програмибилни логички контролери (ПЛЦ), а визуелизацијата на процесот се остварува преку процесната шема која е прикажана во продолжение на документот.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Командна табла

Мелницата е опремена со систем за отпашување во чиј склоп се циклонот и вреќест филтер. Воздухот по обезпашување со поминување низ вреќест филтер (со 18 вреќи), преку цевковод се испушта во атмосферата. Одвоената прашина од филтер вреќите се празни со продување со компримиран воздух од компресор и се реискористува во процес на производство на брашно. Брашното од циклонот се враќа на вертикалната на сито ФБ каде се просејува, по што, просеаното брашно оди на полжавестиот транспортер ПТФБ.



Циклон




Вреќаст филтер

Во продолжение е дадена шемата на процесите кои се одвиваат во технолошкиот процес на производство на брашно од приемот на пченица па се до готовиот производ односно неговиот транспорт до пекарата односно продажните места.


ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Дијаграм на тек на производство на брашно



Шемата на технолошкиот процес

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола





Магацин за готов производ-Мелница

Технолошки постапки во Пекара-производство на повеќе видови леб и бели пецива

Во објектот Пекара како што спомнавме се произведуваат повеќе видови на леб и бели пецива. Производството се одвива во подрумот од објект каде што се подготвуваат бели пецива и специјалните био лебови, во приземјето каде што се подготвува леб и на кат од објектот во новиот погон каде што се подготвува леб и тост леб. Новиот погон на катот од објектот отпочнат од неодамна (почеток на 2022 г.)

За целокупното производство на повеќе видови на леб и бели пецива, инсталирани се повеќе печки и линии за пешење на леб и бели пецива.

Во подрумот од пекарата се наоѓаат следните печки:

Печка 1

1 Ротациона печка SOTTORIVA

Печка 2 и 3

2 печки Senator 160 од 150KW

Печка 4 и 5

Во приземјето од објектот инсталирани се две линии за печење на леб

1 Печка за Gostol (2,5x21м) опремена со

Комбиниран горилник Ecoflam со топлински капацитет од 250-700KW

1 Печка за тост леб Gostol (2,5x18м) опремена со

Комбиниран горилник Ecoflam со топлински капацитет од 250-700KW

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Комбиниран горилник



Печка за леб

Нов погон

Печка 6 и 7

1 Печка за тост леб Gostol (2,5x18м) опремена со

Горилник на гас WEISHAUPТ тип:WM'G 3/1-E со топлински капацитет од 90 – 612KW

Горилник на нафта WEISHAUPТ тип:WM'G 3/1-E со топлински капацитет од 90 – 612KW

1 Печка за леб Gostol (2,5x18м) опремена со

Горилник на гас WEISHAUPТ тип:WM'G 3/1-E со топлински капацитет од 90 – 612KW

Горилник на нафта WEISHAUPТ тип:WM'G 3/1-E со топлински капацитет од 90 – 612KW



Горилник на гас



Нов погон

Погон за производство на леб

Во Пекарата која е во функција од 2000 год. се произведува леб и специјални видови на леб и бели печива.

Технолошкиот процес за производство на леб и специјални видови на леб се одвива во ноќна смена во работната хала која е опремена со две технолошки линии кои се состојат од замесување на лебот (миксер), делилица, казан, конусен округлител, комора за одмарање на тестото, рол машина, ферментациона комора и тунелска печка.

Производството на леб и специјален леб се одвива според следните технолошки постапки:

1. Припрема на суровини
2. Замес на тесто
3. Делење на тесто
4. Округло обликување
5. Одмарање на тесто во интермедиерна комора
6. Роловање
7. Ферментирање на тесто
8. Печење
9. Ладење и пакување
10. Предавање на готов производ во магацин

Транспортот на брашното од дневните ќелии во пекарата до дозирните ваги од миксерите се одвива пневматски. Во миксерот на електричен погон автоматски се дозираат основните суровини брашното и водата и рачно се додаваат останатите суровини, квасец, сол, адитиви, и други додатоци во зависност од видот на лебот кој се произведува. Добиениот замес, по сса две минутно мешање во миксер, преку вертикални транспортери се внесува во делилица каде што се дели на парчиња со дефинирана тежина. Парчињата потоа сукцесивно и автоматски се пренесуваат во конусен округлител за кружно обликување, а потоа во интермедијарна комора за одмарање (ферментирање) на тестото. Вака одмореното тесто преку транспортер оди на рол машина каде се обликуваат векни кои во проточната ферментациона комора за завршна ферментација престојуваат 30 – 45 мин на регулирана температура од 20-26° С и релативна влажност од 70-80 %. Потребната влажност се одржува со додаток на водена пареа која преку систем на цевки доаѓа од котелот за пареа.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Миксери



Дел од линијата-обликување на леб

Фермертираните лебови од линијата за обработка на тестото механизирани се внесуваат во проточна тунелска печка. Во печката зависно од видот на лебот неговиот состав и тежина печењето се одвива на температура од 220-250° C.

За загревање на печките се користи природен гас но како алтернатива е останата инсталацијата за нафта, во случај кога не би имало доток на природен гас. За таа цел поставени се и висечки резервоари за нафта, од кои нафтата преку цевковод би одела до брнерите од печката. Дел од печките се снабдени со по еден комбиниран брнер, а дел со брнери на природен гас и на нафта. Печките се со капацитет од 1.000-1.200 парчиња леб/час (во ноќна смена). Инсталацијата за природен гас е директно до печките односно до брнерите каде протокот е регулиран со соодветни вентили и служи за загревање на иститие со природен гас како еколошки поприфатливо гориво.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Резервоар за нафта



Печка за леб

За **био леб**, со продолжена трајност про'ртеното жито се транспортира од силосите за квасење во соодветен однос до машината за мелење, од каде се транспортира во казан за месење. Во казанот се додаваат потребните состојки: сол, вода, квасец и ензими, а доколку се припрема био леб без квасец: сол, вода маслиново масло, сода бикарбона и ензими и се носи на ДК месилица. Тестото се меси 10 минути, по што се носи на делилица, а од транспортерот векните рачно се префрлаат во касети на метални колички. Наполнетата количка се носи во статична ферментациона комора каде векните ферментираат на температура од 35° C, при релативна влажност од 40-50% во времетраење од околу 50 мин. Овој леб се пече на температура од 330°C во времетраење од 50 мин, по што се вади од металните касети и се реди на количка Во непосредна близина на производната хала за леб и печките се наоѓа **просторот за пакување** во кој се лоцирани машината за сечење на леб и три машини за пакување во полипропиленска обвивка.



Машина за сечење и пакување на леб

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Полици за ладење на леб




Пластични гајби за транспорт на леб


Магазинот за привремено складирање на лебот на подвижни полици и во пластични гајби за транспорт исто така е во непосредна близина.

Во продолжение е даден графички приказ на технологијата на производството на неколкуте типови на леб, каде може да се види дека основата за производство е иста со мали разлики во основните состојки и времетраењето на ферментирање и печење.


Графички приказ на технолошки приказ на производство на леб



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Погон за производство на печива

Се произведуваат неколку видови на печиво:

1. Бело печиво;
2. Масно печиво;
3. Лиснати теста.

Принципот на месење на секој вид печиво е ист, само се разликува рецептурата односно количините на суровините со кои се прави замесот на тесто. Видот печиво зависи од додатокот на дополнителни суровини при припрема на одредените шаржи. Во зависност од доработката на тестата печивата се делат на:

- Бело печиво (кифла, геврек, каја, лајбица, сусамка, перек), филувано бело печиво (пица, пастрајмајлија, кифла со фил, крофна),;
- Масно печиво од без квасно тесто (бурек, банички, пица бурек, штрудли) и масно печиво од квасно тесто (пити);
- Печиво од лиснато без квасно тесто (масни погачици, лиснато тестоплочки) и лиснато квасно тесто (кроасани, кроасан пирошки);

Понатамошна поделба на производите се врши и според филот со кој истите се филувани.

Технолошкиот процес на производство на печиво се изведува по следниве фази:

- Во првата фаза се врши проверка, припремање и вагање на суровините за замес на тесто;
- Во втората фаза се врши замесување на тестото во една од двете мешалици – миксери со одреден режим на месење, односно времетраење на месењето со точно одредена брзина на мешање и со одредена насока на вртење на тестото;

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Миксер



Подготовка на бели пецива

-Во третата фаза по вагање се врши делење и обликување на тестото од збирната количина. По вагањето тестото оди на доработка, се дели на преса или оди на ролфикс машина и се развлекува во кора. Тестото поделено на преса оди на кифларица каде се обликуваат финалните производи (кифли, сусамки, ѓаи, геврек и др.) или поделените парчиња се чаврдисуваат, се премачкуваат со маснотија и по одмарање се отвараат кори за буреќ, банички штрудли и др.;

Во четвртата фаза се одвива ферментација на тестото во статички ферментациони комори при температура од 30 до 35° С и релативна влажност од 75-80 %, додека бесквасните теста се одмараат во фрижидери на темпеартура до +5° С до процесот на печење. За да се постигне максимално искоритување на печките, набавена е дополнителна комора за ферментација;

-Во петата фаза се одвива печењето на производите во етажни печки со подвижни жичани ленти при соодветен режим на печење во зависност од видот на производот и неговата тежина. Двете печки се прикажани подолу на слика. Набавена е дополнително уште една ротациона печка, од истиот производител, која е во резерва и се употребува само во случај на дефект на една од другите две.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Етажни печки за печење на бели пецива

Следи шеста фаза - ладење на производите по печење. Печивата во плехови се редат на количка и се оставаат да се оладат до собна температура на која можат да се пакуваат;


-Во седмата фаза – пакување, производите во зависност од видот се пакуваат на две различни машини за пакување, едната статична а другата со подвижна лента по која се движат производите. Во оваа фаза постои најголема опасност од загадување на производите, па затоа се обезбедува највисоко ниво на хигиенски услови на работа.

Во тек е процедура за опремување на посебна просторија на приземје од објектот за ладење на лебот со ситем на спирали за ладење .


Складирање на состојки (додатоци и адитиви)

Додатоците (масти, месо и сл.) се чуваат во ладилник за длабоко замрзнување, додека додатоците (шеќер, брашно) и други адитиви кои не е потребно да се чуваат во ладилник се чуваат во помошниот магацин за истите лоциран во подрумските простории на објектот .

4. Дијаграм на тек на производство на пекарски производи



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Табела бр. 2 Листа на опрема

Ред бр.	Машина	Производител	капацитет/моќност	год на произ/тип	местоположба
Пекара					
Линија 1					
1.	Миксер за месење тесто	GOSTOL Nova Gorica	55 KW	160/2D 1987	Пекара
2.	Делилица на тесто	Kumkaya	Електромотор 1.5 KW 940 rpm 380 V 50-60 Hz 500-1500 пар./час	Пекара	
3.	Окрулител-Конус	Kumkaya	Електромотор 1.1 KW 925 rpm	Пекара	

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

			380 V 50-60 Hz 1600пар./час		
4.	Интермедијална комора	GOSTOL Nova Gorica	3,8 Kw 380/220 V-50Hz 1200-2400 пар./час	Пекара	
5.	Ферментациона комора	GOSTOL Nova Gorica	22,5 Kw 03-05 bar 1500 пар./час	Пекара	
6.	Тунелска печка	GOSTOL Nova Gorica	3x380/220 V 1500 пар./час	Пекара	
7.	Рол машина	Kumkaya	Електромотор1.1 KW 102rpm 380 V 50-60 Hz 1600пар./час	Пекара	
Линија 2					Пекара
8.	Миксер за месење тесто	GOSTOL Nova Gorica	55 KW	160/1 1984	
9.	Делилица на тесто	Kumkaya	Електромотор 1.5 KW 940 rpm 380 V 50-60 Hz 500-1500 пар./час	Пекара	
10.	Окрулител-Конус	Kumkaya	Електромотор1.1 KW 925 rpm 380 V 50-60 Hz 1600пар./час	Пекара	
11.	Интермедијална комора	GOSTOL Nova Gorica	3,8 Kw 380/220 V-50Hz 1200-2400 пар./час	Пекара	
12.	Рол машина	Kumkaya	Електромотор1.1 KW 102rpm 380 V 50-60 Hz 1600пар./час	Пекара	
13.	Ферментациона комора	GOSTOL Nova Gorica	22,5 Kw 03-05 bar 1500 пар./час	Пекара	
14.	Тунелска печка	GOSTOL Nova Gorica	3x380/220 V 1500 пар./час	Пекара	
15.	Пакерка за леб	Union Pack Italija	2.5 KW /1500 par./h	Пекара	
16.	Машина за сечење на леб	MATAS ser.br. 11297	0.25 Kw 380 V 2000 пар./час	Пекара	
17.	Машина за сечење на леб	Hercules ser.br. MATAS 141062	0.25 Kw 380 V 2000 пар./час	Пекара	
18.	Машина за сечење на леб	MATAS Pratico Hercules ser.br. 171154	0.25 Kw 380 V 2000 пар./час	Пекара	
19.	Машина за сечење на леб	MATAS Pratico Hercules ser.br. 171281	0.25 Kw 380 V 2000 пар./час	Пекара	
20.	Машина за сечење на леб (резерва)	MATAS Pratico Hercules	0.25 Kw 380 V 2000 пар./час	Пекара	
21.	Пакерка за тост леб	CEM MAKINA CMS2020 ser.br. 011	0.85 Kw 220 V 2000 пар./час	Пекара	

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

22.	Пакерка за био леб	СЕМ МАКИНА CMS2020 ser.br. 050	0.85 Kw 220 V 2000 пар./час	Пекара	
23.	Пакерка за сечење на леб на парчиња	BSM Ltd 4004 Plovdiv, Bulgaria	6.3 Kw 380/400 V 50Hz 5-6 bar 2000 пар./час	Пекара	
24.	Пакерка за леб на парчиња	BSM Ltd 4004 Plovdiv, Bulgaria	2.5 Kw 380/400 V 50Hz 5-6 bar 2000 пар./час	Пекара	
25.	Клипсарица за затворање на кеси (трајни)	COMIPAK ser.br.1268	0.1 Kw 230 V 50Hz	Пекара	
26.	Клипсарица за затворање на кеси (леб)	COMIPAK ser.br. 1214	0.1 Kw 230 V 50Hz	Пекара	
27.	Клипсарица за затворање на кеси (леб)	COMIPAK ser.br. 1360	0.1 Kw 230 V 50Hz	Пекара	
Погон за пецива					Погон за пецива
28.	Ротациона печка	SOTORIVA			
29.	Комора за суровини (од 00С до 60С)	Погон за пецива			
30.	Миксер за месење тесто	MAC.PAN Italija	15 KW	SE 160 1994	Погон за пецива
31.	Миксер за месење тесто	GOSTOL Nova Gorica	10 KW	Погон за пецива	
32.	Делилица на тесто	Kumkaya	Електромотор 1.5 KW 940 грт 380 V 50-60 Hz 500-1500 пар./час	Пекара	
33.	Окрулител-Конус	Kumkaya	Електромотор 1.1 KW 925 грт 380 V 50-60 Hz 1600 пар./час	Пекара	
34.	Рол машина	GOSTOL Nova Gorica	Електромотор 0,75 књ/1400 врт/мин Вибратор 25 књ 1600 пар/час	1976 КЕКЕС	Погон за пецива
35.	Кифларица 1	GOSTOL Nova Gorica	0,75 књ/1400 врт/мин 6000 пар/час	КЕКЕС	Погон за пецива
36.	Кифларица 2	GOSTOL Nova Gorica	0,75 књ/1400 врт/мин 6000 пар/час	КЕКЕС	Погон за пецива
37.	Комора за стасување на тесто 30 0С и влага 80%	Leuteneger Frei AG	Погон за пецива		
38.	Комора за стасување на тесто 30 0С и влага 80%	Leuteneger Frei AG	Погон за пецива		
39.	Печка бр. 1	Senator	4,2 Kw 3x380/220 V	Погон за пецива	
40.	Печка бр. 2	Senator	4,2 Kw 3x380/220 V	Погон за пецива	
41.	Машина за пакување	ILPAK	Погон за пецива		

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

42.	Машина за пакување	General system rack	2.5 KW /1500 пар./h	Погон за пецива	
Линија 3					Нов погон
43.	Миксер за месење тесто	GOSTOL Nova Gorica	55 KW	160/2D 1987	
44.	Делилица на тесто	Kumkaya	Електромотор 1.5 KW 940 rpm 380 V 50-60 Hz 500-1500 пар./час	Пекара	
45.	Окрулител-Конус	Kumkaya	Електромотор 1.1 KW 925 rpm 380 V 50-60 Hz 1600 пар./час	Пекара	
46.	Интермедијална комора	GOSTOL Nova Gorica	3,8 Kw 380/220 V-50Hz 1200-2400 пар./час	Пекара	
47.	Ферментациона комора	GOSTOL Nova Gorica	22,5 Kw 03-05 bar 1500 пар./час	Пекара	
48.	Тунелска печка	GOSTOL Nova Gorica	3x380/220 V 1500 пар./час	Пекара	
49.	Рол машина	Kumkaya	Електромотор 1.1 KW 102rpm 380 V 50-60 Hz 1600 пар./час	Пекара	
Линија 4					Нов погон
50.	Миксер за месење тесто	GOSTOL Nova Gorica	55 KW	160/2D 1987	
51.	Делилица на тесто	Kumkaya	Електромотор 1.5 KW 940 rpm 380 V 50-60 Hz 500-1500 пар./час	Пекара	
52.	Окрулител-Конус	Kumkaya	Електромотор 1.1 KW 925 rpm 380 V 50-60 Hz 1600 пар./час	Пекара	
53.	Интермедијална комора	GOSTOL Nova Gorica	3,8 Kw 380/220 V-50Hz 1200-2400 пар./час	Пекара	
54.	Ферментациона комора	GOSTOL Nova Gorica	22,5 Kw 03-05 bar 1500 пар./час	Пекара	
55.	Тунелска печка	GOSTOL Nova Gorica	3x380/220 V 1500 пар./час	Пекара	
56.	Рол машина	Kumkaya	Електромотор 1.1 KW 102rpm 380 V 50-60 Hz 1600 пар./час	Пекара	
57.	Машина за сечење на леб (резерва)	MATAS Pratico Hercules	0.25 Kw 380 V 2000 пар./час	Пекара	
58.	Пакерка за тост леб	CEM MAKINA CMS2020 ser.br. 011	0.85 Kw 220 V 2000 пар./час	Пекара	

Котлара

Котларницата која е во кругот на инсталацијата е сместена во посебен објект на источната страна од погонот. Во неа се сместени 3 парни котли и тоа:

Котел 1 Toplota Загреб 655KW со производство на пара од 1000 кг/пара/час

Комбиниран горилник Weishaupt GL5/1-D со моќност 200-970KW

Котел 2 Toplota Загреб 390KW со производство на пара од 580 кг/пара/час

Горилник на гас Ecoflam

Горилник на нафта Weishaupt

(овој котел служи како резерва)

и од неодамна инсталиран за новиот погон

Котел 3 Димче Бањарот-Прилеп 655KW со производство на пара од 1000кг/пара/час

Комбиниран горилник Weishaupt GL5/1-D со моќност од 200-940 KW .

Котларата служи за производство на технолошка пара за потребите на производството, и како примарен топлоносител за изменувачите за добивање топла вода и во зимскиот период за греење.

Операторот планира во најскоро време набавка на уште еден котел (резерва) Димче Бањарот-Прилеп со производство на пара од 1000кг/пара/час.



Котлара

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Оџак-внатре во котлара



Котлара-надворешно

Трафостаница- Напојувањето со електрична енергија на инсталацијата се врши преку сопствена трафостаница, лоцирана во посебен објект во крајниот југоисточен дел од парцелата.

Трафостаницата е со 12KV , конфигурација LKN 12 3Rz+S+M3+TR со снага на трансформатор од 630 KVA , Минел и NNRT со NKS 1250A и 9 изводи.

Трафостаницата ја одржува и сервисира овластен оператор со кој што имаат склучено меѓусебен договор за соработка. Договор за соработка даден е во прилог.

Компресори за воздух

Компресорската станица сместена веднаш до котлара, која располага со два компресори TAMSAN-TVK 3101 18KW x1000л.

Операторот планира набавка на уште еден компресор од 24KW и 2000лбоца.

III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се наведе лицето одговорно за прашањата од животната средина.

Друштвото за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО - Скопје е во приватна сопственост со 215 вработени кои работат во една, две или три смени шест дена во неделата во зависно од тоа во кој дел производствениот процес ги извршуваат работните задачи или пак само прва смена доколку се во делот на упрвата (администрирањето), односно

-Мелница во три смени , прва смена 07-15 часот, втора смена 14-22 (по потреба) и трета смена 22-06 часот

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

-Пекара 24 часа/6 (разботат различни одделенија различни смени)

-Администрација 08-15 часот

Управителот, заменик управителот, директорот на производство и раководителите раководат со работните групи кои се вклучени во технолошкиот процес. За безбедноста при работата и заштита и унапредување на животната средина, одговорни се управителите, директорот на производство и раководителите на производните единици. Целокупната опрема која се употребува во процесот на производство се испитува согласно законски барања или препораките на производителот од аспект на безбедност при работа. На редовен преглед и испитување подлежи и системот за снабдување со природен гас со кој се снабдуваат печките и котлите за производство на пареа. Дел од процесот се одвива автоматизирано со што се намалува можност од човекова грешка и појава на повреди на работните места. Што се однесува до возниот парк Диме ДОО има склучено договор за деловна соработка со оператори кои што редовно го одржуваат и сервисираат.

За време на деновите кога не работи инсталацијата има дежурно вработено лице во техничката служба.

Во ДПП Диме ДОО лице одговорно за прашања од животната средина е назначена Мери Калкова Олтовска.

Менаџерскиот тим на ДПП Диме ДОО Скопје се залага за навремено одстранување на сите нарушувања како во работната, така и во животната средина преку:

- Обука за безбедност и здравје при работа и безбедно ракување со опремата, суровините и другите материјали кои се применуваат во производствените процеси, а индиректно можат да предизвикаат инциденти или хаварији;
- Навремена контрола и одржување на опремата во добра работна функција;
- Обука на вработените за одржливо управување со отпадните материјали, селектирање, реупотреба, безбедно складирање предавање на овластена компанија.


Во продолжение е дадена шемата на управување во ДПП Диме.

Прилог бр. 5 Организациона шема ,

Прилог бр.6 Сертификат за имплементиран систем за управување според ISO22000:2005 и Политика за квалитет

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Организациона шема на ДИМЕ ДОО



IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Приложете листа на суровините и горивата кои се користат, како производите и меѓупроизводите.

Во Инсталацијата се произведуваат повеќе видови на брашно и леб (Т.-500, Т-400, Т-600). Се произведува и ролован, интегрален, ржан, пченкарен, биолошки, домашен, звезда леб и печива (кифли, феџеци, переци, бурек, пити, банички и т.н), Во Инсталацијата е имплементиран НАССР стандардот, со примена на соодветен начин на ракување, современа технологија и складирање се постигнуваат неопходните услови за управување со наведените хранливи материи.

Основната суровина пченица споредбено со другите житарки содржи највисок процент на белковини. Пченицата содржи и јаглени хидрати (скроб целулоза), витамини, масти и масла, минерални материи и согласно JUS стандардите треба да содржи просечно до max. 14,4 % вода. На квалитетот на непреработено жито влијаат нечистоти од растително потекло (слама, плева, лушпи, делови од дрво, коров, какољ), нечистоти од животинско потекло (влакна, измет од глодари и т.н), други нечистотии (делови од коноп, хартија и т.н.) незрели зрна.

Во Мелницата, при прием на пченица, се врши контрола на квалитетот, отстранување на примесите и прописно складирање на непреработно и преработено жито. Во силосите за складирање на жито и келиите за брашно се обезбедува неопходната хигиена и потребното придвижување на житото. Вреќите со млинските производи се складираат со редување во вкрстени редови за обезбедување на струење на воздух.

Квалитетот на **брашното** кое е основна суровина во Пекарата зависи од квалитетот на житото и квалитетот на обработка, мелење и просејување. Пченичното брашно треба да одлежи или зрее за подобрување на колоидните својства на врзивото (белковините) со цел подобро впивање на вода, бабрење, стекнување на поголема стабилност и цврстина на тестото.

Брашното од Мелницата во Пекарата се префрла со примена на пневматски транспорт, а специјалните брашна кои се пакуваат во вреќи се редат на палета и со виљушкар се транспортираат во пекарата.

Во погонот Пекара покрај брашното се употребуваат адитиви, за подобрување на обработката на тестото и додатоци за печива и слатки (маргарин, масло шеќер и т.н). Се набауваат во прописна наменска амбалажа. Утоварот и истоварот на суровините се врши со виљушкар или рачни колички. За складирање на производи, полупроизводи и

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

дел од додатоците се користат ладилници. Сервисирање на ладилниците врши фирмата Фриго Електро-Руски ДОО Скопје .

Во Мелницата како погонска енергија се користи електрична енергија а во Пекарата покрај електрична енергија се употребува природниот гас за загревање на печките и за добивање на водена пара од котел кој се загрева исто така со природен гас. Се употребува и вода за квасење и миење на житото.

Составот на природниот гас го сочинуваат метан (CH₄) 97%, етан (C₂H₆) 0,91%, пропан (C₃H₈) 0,36%, бутан (C₄H₁₀) 0,16%, пентан (C₅H₁₂), јаглен-диоксид (CO₂) 0,52%, кислород (O₂) 0,08%, азот (N₂) 0,93% и други гасови во помали количини. На природниот гас се додава средство со јак непријатен и карактеристичен мирис (одорант) за да може природниот гас кој е без мирис, да добие специфичен мирис за да може полесно да се открие течењето на гасот од гасната инсталација. Самиот процес на додавање на мирис на природниот гас се нарекува одорозација. Мирисот согорува заедно со природниот гас, а продуктите за согорување немаат непријатен мирис. Долната топлинска моќ се движи во границите Hd=33,00 MJ/nm³ – 33,90 MJ/nm³, а релативната густина е 0,562kg/Nm³.

Реф. Бр	Материјал/ Супстанција ⁽¹⁾	CAS ⁽⁴⁾ Број	Категорија на опасност ⁽²⁾	Моментално складирана количина (тони)	Годишна употреба (тони)	R и S фрази ⁽³⁾
1.	Брашно тип 500	/	/	19,42	2 816,01	/
2.	Брашно тип 400	/	/	6,7	78,15	/
3.	Сточно брашно трици	/	/	0.1	0,2	/
4.	Брашно наменско	/	/	1,5	59,9	/
5.	Брашно интегрално	/	/	0,6	277,45	/
6.	Брашно ржано	/	/	1,8	123,11	/
7.	Брашно ржано инегрално	/	/	/	10,3	/
8.	Брашно пченкарно	/	/	/	8,9	/
9.	Квасец	/	/	1,57	110,75	/
10.	Адитив павил	/	/	/	30,05	/
11.	Шеќер	/	/	0,85	1,38	/
12.	Зејтин	/	/	/	28 034л	/
13.	Сусам	/	/	0,25	6,0	/

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

14.	Снегулки овесни	/	/	/	0,11	/
15.	Оцет алкохолен	/	/	45л	3148л	/
16.	Јајца	/	/	1320бр	123 378бр	/
17.	Сув праз	/	/	/	0,005	/
18.	Сол	/	/	10,5	70,7	/
19.	Кромид	/	/	0,08	0,1	/
20.	Сув спанаќ	/	/	/	0,068	/
21.	Урда	/	/	0,29	19,53	/
22.	Кори	/	/	0,05	0,27	/
23.	Мелено месо	/	/	0,04	5,57	/
24.	Печурки	/	/	0,11	1,54	/
25.	Пилешка салама	/	/	0,08	1,0	/
26.	Кашкавал	/	/	0,032	4,59	/
27.	Мармалад за полнење	/	/	0,09	1,01	/
28.	Прашок за пециво	/	/	0,001	0,08	/
29.	Глутен	/	/	2,16	15,12	/
30.	Чоколаден крем	/	/	0,005	1,38	/
31.	Индустриски маргарин	/	/	0,22	11,25	/
32.	Ким	/	/	/	0,004	/
33.	Какао	/	/	0,002	0,008	/
34.	Оригано	/	/	0,01	0,023	/
35.	Доматно пире	/	/	0,09	1,14	/
36.	Бибер	/	/	/	0,036	/
37.	Нишесте	/	/	0,008	0,66	/
38.	Шеќер во прав	/	/	0,032	0,61	/
39.	Лимонтус	/	/	/	0,001	/
40.	Млеко во прав	/	/	0,06	4,36	/
41.	Гликоза	/	/	0,024	0,058	/
42.	Кокос	/	/	/	0,13	/
43.	Палмина маст	/	/	0,04	7,48	/
44.	Вегета	/	/	0,003	0,028	/
45.	Вишни фил	/	/	0,012	0,63	/

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

46.	Млеко	/	/	/	0,02	/
47.	Виршли	/	/	0,031	0,34	/
48.	Пилешки стек	/	/	0,018	0,66	/
49.	Сирење	/	/	/	0,94	/
50.	Кечап	/	/	/	0,65	/
51.	Црвен пипер	/	/	/	0,003	/
52.	Јаболко фил	/	/	0,1	0,85	/
53.	Пилешка шунка	/	/	0,2	1,22	/
54.	Кашкавал жив.потекло	/	/	0,35	1,93	/
55.	Џоли крем	/	/	/	0,008	/
56.	Кисело млеко	/	/	/	0,025	/
57.	Сончогледови зрна	/	/	0,01	0,013	/
58.	Ленено семе	/	/	0,01	0,036	/
59.	Маслинка	/	/	0,2	0,498	/
60.	Палента	/	/	/	0,018	/
61.	Корнишони	/	/	0,01	0,04	/
62.	Печурки свежи	/	/	/	0,29	/
63.	Буковец	/	/	0,001	0,003	/
64.	Црно семе	/	/	0,002	0,006	/
65.	Брашно хељда	/	/	0,9	6,17	/
66.	Семки од тиква	/	/	/	0,0019	/
67.	Маслиново масло	/	/	0,7	1,36	/
68.	ПП кеси за пакување на леб на парчиња	/	/	550 000бр	6 800 000бр	/
69.	ПП фолија за пакување на печива	/	/	1,5	11,2	/
70.	Хартиени кеси за пакување	/	/	2	47	/
71.	Клипси за затворање	/	/	/	1,5	/
72.	Вреќа ПП	/	/	10000бр	90 000бр	/
73.	GREASE speed	10213-79- 3 1310-73-2	/	10л	20л	/
74.	TAWIP innomat	/	/	20л	30л	/

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

75.	PURELL Surface Sanitising Sprey	64-17-5 67-63-0	/	4,5л	100л	
76.	Пченица	/	/		5200	/
77.	Рж	/	/	/	227,56	/
78.	Вода	7732-18-5	/	/	3000м ³	/
79.	Електрична енергија	/	/	/	1404264 KWh	
80.	Природен гас	Section 51, Fossil fuels	Класа 1 /		794760 Nm ³	R3,R6,R9 S16,S17

Прилог бр.7,8,9,10 –Фактури за потрошен природен гас, потрошена електрична енергија, потрошена вода и договор со ЈП Водовод и канализација

Прилог бр.13 Договор за сервисирање на разладни уреди

Прилог бр. 14 - Безбедносни листи (Material Safety Data Sheet)

V ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД

Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете дополнителни редови по потреба).

Количините на отпадните материји кои се продуцираат во Инсталацијата и начинот на постапување со истите прикажан е во табелата подолу. Најголем дел од отпадот од технолошките процеси се селектира и се реискористува. Само мал дел што не може да се реискористува се јавува како отпад и повремено ЈКП го превзема за депонирање на депонија заедно со комуналниот отпад.

Отпадните материји -метал се селектираат за продажба. Во прилог бр. 18 прикажан е договор за откупување на отпадни материји со компанијата Суровина.

Со оглед на тоа што за возниот парк се грижи овластен сервис за возила, односно истите се сервисираат надвор од инсталацијата, во инсталацијата не се појавува отпадно масло.Отпадно масло од техничката опрема не се појавува, само на подолг временски рок се додава.

Отпадните акумулатори како и гуми ги превзема добавувачот, лебот со поминат рок се продава на компанија со која Диме има склучено договор даден во прилог, а дел од отпадот кој се јавува при преработка на житните култури се носи на земјиште земено под концесија од страна на ДПП Диме.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Трафостаницата која во функција е од 1996 год не содржи полихлорирани бифенили (РСВ). Сервисирање врши овластената институција за оваа намена која го превзема и трансформаторското масло и ја одржува истата со исправна состојба, за што во прилог бр. 12 е даден договорот за соработка.

Локацијата редовно се чисти и одржува се со цел да се спречи развивање на непријатна миризба.

Инсталацијата произведува и отпад од пакување согласно пуштениот готов производ на пазар и согласно законската легислатива има потпишано договор со колективен постапувач со отпад од пакување со Еуро Екопак.



Простор за одлагање на отпад



Отпад од кујна



Леб со поминат рок

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Отпад од пет амбалажа



Отпад од мелница



Метален отпад

Реф. бр	Отпаден материјал	Главен извор Број од европски каталог на отпад	Количина		Преработка/ одложување	Метод и локација на одложување
			Количина по месец (тони)	Годишна количина (тони)		
1.	Комунален отпад	20 03 01	1,25	15	Се собира во контејнери	Комунална Хигиена- Скопје
2.	Биоразградив отпад од кујна	20 01 08	0,08	1	Се собира во контејнер	Комунална хигиена-Скопје
3.	Плева и луспи од сита	02 03 01	0,9	10	Се собира во вреќи	Се одложува на земјиште земено под

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

						концесија од ДИМЕ ДОО, се користи како ѓубриво
4.	Талог од таложник	02 03 05	0,33	4	Повремено се исцрпува	Комунална Хигиена- Скопје
6.	Пластична амбалажа	20 01 39	0,05	0,6	Се собира во контејнер	Комунална Хигиена- Скопје
7.	ПЕТ амбалажа	15 01 02	83бр	100бр	Се собира во контејнер	Комунална Хигиена- Скопје
8.	Метал	20 01 40	0,04	0,5	Се селектира и времено се складира	Отпад Суровина
9.	Леб со поминат рок	02 06 01	1666бр 0,66т	20 000бр 8т	Се селектира	Даст Проком Манто 2013 ДООЕЛ
10.	Гуми од возила	16 03 03	1,6 бр (0,016т)	20 бр (0,2т)	Се оставаат кај добавувачот на гуми	ТДА Трејд ги предава на Еко Центар
11.	Отпадни акумулатори и батерии	16 06 01*	0,4бр (0,005т)	5 бр (0,1т)	Времено се складира во складиште до брав.работилница	Ги превзема Ф групација Ивал Трејд ДОО

*-опасен отпад

Прилог бр.15,17,18,19,20 ,21,22,23 - Договори со ЈП Комунална Хигиена Скопје, Еуро Екопак, Отпад Суровина , Ф групација, Даст Проком, Манто 2013 ДООЕЛ.

VI ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

Приложете листа на сите точности извори на емисии во атмосферата, вклучувајќи и детали на котелот и неговите емисии.

Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр. складирање на отворено. Апликантот е потребно да посвети особено внимание на оние извори на емисија кои содржат супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот на Упатството.

Во ДПП ДИМЕ ДОО - Скопје се појавуваат емисии од согорување на природен гас во котлара, емисии од согорување на природен гас печките за печење на леб (две во погон во приземје и две во новиот погон на кат), емисии од согорување на природен гас од две помали печки за печење на печива, емисии од согорување на нафта од моторите со внатрешно согорување на возниот парк на инсталацијата и емисија на прашина од процесот на припрема и мелење на пченицата.

Според упатството за подготовка на образецот за барање за добивање на Б – интегрирана еколошка дозвола, емисиите во атмосферата ги категоризираме во:

- Емисии од котли;
- Точности емисии;
- Фугитивни и потенцијални емисии.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Емисии од котли

Во технолошкиот процес на предметната инсталација се употребуваат два котли тип "TOPLOTA" - Загреб, и тоа едниот е со капацитет на производство од 1080 кг/пара/час и моќност од 655 KW додека другиот, помалиот е со капацитет на производство од 580 кг/пара/час и моќност од 390 KW и еден на Димче Бањарот-Прилеп со капацитет на производство од 1080 кг/пара/час и моќност од 655 KW . Како погонско гориво котлите користат природен гас. Котларата се наоѓа во засебен објект и се користи за производство на технолошка пареа која пак се употребува при производството на леб и бели печива. Котлите се со просечно 180 работни денови годишно на поголемиот котел кој всушност е во употреба додека помалиот е во резерва односно се употребува повремено, помалиот котел просечно работи околу 50 дена во текот на годината. Просечната годишна потрошувачка на природен гас се движи околу 80 м3.

Третиот котел на Димче Бањарот-Прилеп е од неодамна поставен за опслужување на новиот погон на катот од објектот-Пекара.

Карактеристики на котел

Капацитет на котелот 1 Производство на пареа: Термален влез:	1.000 kg/час 0, 65 MW	
Гориво за котелот Тип:јаглен/нафта/LPG/гас/биомаса итн. Максимален капацитет на согорување Содржина на сулфур:	природен гас nm ³ /час 0 %	
NO _x	80 mg/Nm ³ при (0oC. 3% O ₂ (Течност или гас), 6% O ₂ (Цврсто гориво)	
Максимален волумен на емисија	1188 m ³ /час	
Температура	100° C(min)	200°(max)
Периоди на работа	6 час/ден	180 денови/годишно

Капацитет на котелот 2 Производство на пареа: Термален влез:	580 kg/час 0,39 MW	
Гориво за котелот Тип:јаглен/нафта/LPG/гас/биомаса итн. Максимален капацитет на согорување Содржина на сулфур:	природен гас nm ³ /час 0 %	
NO _x	mg/Nm ³ при (0oC. 3% O ₂ (Течност или гас), 6% O ₂ (Цврсто гориво)	
Максимален волумен на емисија	1188 m ³ /час	
Температура	100° C(min)	200°(max)
Периоди на работа	час/ден	50 денови/годишно

Капацитет на котелот 3 Производство на пареа: Термален влез:	1.000 kg/час 0,65 MW	
---	-------------------------	--

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Гориво за котелот Тип: јаглен/нафта/LPG/гас/биомаса итн. Максимален капацитет на согорување Содржина на сулфур:	природен гас m ³ /час 0 %	
NO _x	80 mg/Nm ³ при (0оС, 3% O ₂ (Течност или гас), 6% O ₂ (Цврсто гориво)	
Максимален волумен на емисија	1188 m ³ /час	
Температура	100° C(min)	200° (max)
Периоди на работа	6 час/ден	180 денови/годишно

Нормалните услови за температура и притисок се: **0оС, 101.3 kPa**

Како концентрација на штетни материи од согорување на природниот гас, низ вентилациониот канал (оџак) при работа на котелите се јавуваат јаглерод јаглеродниот двооксид и водата во вид на водена пареа. Изведени се оџаците преку кои вовоздухот се изведуваат продуктите од согорувањето на нафтата. Оџаците се изведени од метални цилиндри кои се обложени со слој од алуминиум и се со исти димензии и тоа имаат дијаметар на внатрешен цилиндар од Ø=300 мм и висина над земјиното тло од 4,5 м. Притоа на врвот од каналите се поставени конусни капаци кои не дозволуваат навлегување на атмосферските врнежи во внатрешноста на вентилациониот канал.

Во прилог бр. 26 дадени се резултати од последните извршени мерења на концентрациите на штетните материи во отпадните гасови од котелот извршени од страна на лабораторијата ОПУСПРОЕКТ како стручна и овластена институција за вршење на дејности од областа на заштитата на животната средина. Погоре наведеното индицира дека отпадните гасови кои се продукт на согорувањето на природниот гас незначително влијаат врз животната средина бидејќи вредностите на продуцираните гасови се во рамките на максимално дозволените концентрации согласно Правилникот за максимално дозволените концентрации и количества и за други штетни материи што можат да се испуштаат во воздухот од одредени извори на загадување (Сл. весник на СРМ бр. 141/2010).

Точкасти извори на емисии

Како стационарни точкасти извори на емисија се јавуваат две печки во кои се пече лебот на приземје и две печки во кои се пече леб во новиот погон (на катот од објектот) една ротациона и две печки во кои се печат белите печива (и трите со помала моќност од 250KW испусти В1, В2 и В3) кои како погонско гориво користат природен гас и шест извори на емисија на прашина од неколкуте фази на преработка на пченицата:

- четири оџаци од циклоните во процесот на припрема на пченицата односно процесите на сепарирање на примесите, нечистотиите и кршот;
- еден оџак од циклонот во процесот на мелење и
- еден оџак од вреќастиот филтер во процесот на мелење на пченица

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

И емисијата од печките, исто како кај котлите, се сведува на гасови од согорување на природен гас односно се ослободуваат гас во вид на јаглероден двооксид и вода во вид на водена пареа. Се работи за четири (две од нив се од неодамна поставени во новиот погон) идентични печки тип GOSTOL во кои се пече лебот на кои се инсталирани бренири со помош на кои се врши согорување на природниот гас. Со помош на согорувањето на природниот гас во суштина се загрева воздухот во печките до работна температура од 250° C.

Печките се со просечно годишно 3.200 работни часови и моќност секоја со по 11 KW и вкупна потрошувачка на природен гас од 80 м3/год. Печките работат скоро без исклучок само во ноќните часови и тоа почнувајќи од 21 часот па се до раните утрински часови.

Двете помали печки тип SENATOR 160 се употребуваат за печење на белите печива од типот на:бурек, кифли и сл. и тоа на ист принцип како кај лебот само што печењето се изведува на нешто пониска температура. Печките се со просечно годишно 3.750 работни часови годишно, моќност секоја со по 3 KW и вкупна потрошувачка од 30 м3/год.

Да напоменеме дека од печките од процесот на печење се изведува водена пареа која се ослободува при процесот на печење на лебот и белите печива, и преку посебни канали, кои се изведуваат веднаш до оџаците од согорување на гасот се емитува во атмосферата

Како мобилни точкасти извори на загадување се јавуваат возилата кои се во сопственост на инсталацијата, кои како гориво користат дизел (нафта). Емисиите во атмосферата од возниот парк на инсталацијата се резултат на согорување на нафтата од моторите со внатрешно согорување. Од овој процес во атмосферата се ослободуваат: јаглероден диоксид, јаглероден моноксид, азотен диоксид, сулфур диоксид и др. Бидејќи во инсталацијата возниот парк е со просечна старост поголема од 10 години оптертувањето на животната средина е релативно големо. Во процесот на припрема и мелење на пченицата односно производството на разни типови на брашно се појавува извесна количина на прашина како од самата пченица така и од брашното кое е со големина на зрното од неколку микрони. На секој процес во кој се генерира прашина инсталиран е систем за зафаќање на прашина. Така при процесите на припрема на пченицата односно при сепарирање, процесот на одделување на камен, процесот на одвојување на крш т.н. триер и процесот на суво четкање се појавува процес на зафаќање на прашина со помош на циклон. Бидејќи во овие процеси се појавуваат поголеми парчиња на нечистотии и некои примеси, истите се собираат во вреќи и дел се одложуваат со комуналниот отпад додека дел се продава на индивидуални одгледувачи на птици кои го

употребуваат како додаток на храна за птиците. На излез од млинот односно онаму каде што се појавува најситната прашина е поставен вреќаст филтер за зафаќање на емитираното количество на прашина од брашно. Во филтерот се инсталирани 18 филтер вреќи кои се тресат под притисок со што зафатеното брашно се враќа назад во процесот на производство. Овој филтер има двојна намена едната е да врати што поголема количина на брашно назад во процесот на производство, додека втората е да се заштити животната средина односно емисијата на прашина да се сведе на минимум.

Фугитивни и потенцијални емисии

При постојан режим на работа на инсталацијата постои можност за повремена, краткотрајна појава на фугитивна емисија. Емисија најчесто се појавува во вид на прашина од брашно при вршење на некои од операциите и тоа:

- при процесот на истоварање на пченицата од камионите во приемните бункери,
- при процесот на мелење на пченицата се појавува емисија на прашина од брашното кое се таложи на бетонскиот под по што се собира и се додава во сточната храна. Се работи за многу мала количина која месечно не надминува 50 кг,
- при пакување на брашното во хартиените вреќи, доаѓа до краткотрајна емисија на брашно,
- при товарање на вреќите во камионите исто така се појавува многу мала количина на емисија на брашно,
- потенцијална емисија може да се појави на излез од оцакот од филтерот на мелницата при евентуална појава на кинење на филтер вреќа.

Заради намалување на фугитивните и потенцијалните емисии превзени се сите неопходни мерки. Имено на излез од мелницата е поставен вреќаст филтер кој емисијата на прашина од брашно ја сведува на занемарливо мала количина. Со инсталирање на филтерот покрај тоа што се заштитува животната средина истовремено се намалуваат загубите на брашно односно се зголемува економската моќ на компанијата. Филтер вреќите се заменуваат по истекот на гарантниот рок кој го дава производителот со што се избегнува појавата на неконтролирана емисија. Друга мерка претставува тоа што се инсталирани современи мелници кои се комплетно затворени со што емисијата на прашина е скоро невозможна. Единствено прашина од брашно се емитира кога се отвора стаклениот капак за да се проверат валците, контролира мелењето или да се изврши некоја интервенција. За намалување на емисијата на прашина од брашно при полнењето на хартиените вреќи се употребува пневматски автоматски систем кој емисијата ја сведува на минимум.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Споменатите фугитивни и потенцијални емисии поради нивниот карактер (растителна прашина) и малата количина, сметаме дека не преставуваат значаен контаминатор на животната средина кој бара дополнителна анализа. Како доказ може да се смета и непосредната околина на мелницата која не е покриена со бела прашина од брашното како што би била доколку не се превземени соодветните мерки.

Ознака на испустот/каналот	Назив на испустот	Кординати
A1	Котел 1	N42.013434 E21.2615.09
A2	Котел 2	N42.013435 E21.261524
A3	Котел 3	N42.013402 E21.261513
B1	Печка 1	N42.013351 E21.261408
B2	Печка 2	N42.013362 E21.261397
B3	Печка 3	N42.013368 E21.261397
B4	Печка 4	N42.013401 E21.261427
B5	Печка 5	N42.013405 E21.261457
B6	Печка 6	N42.013415 E21.261411
B7	Печка 7	N42.013417 E21.261471
C1	Мелница-филтер	N42.013512 E21.261452



сателитска снимка на локацији на испусти во воздух

Прилог бр. 26 Резултатите од мерењата на емисија на гасови и бучава извршени од страна на Ри-Опуспроект

VII ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат супстанции наведени во Анекс II од Додатокот на Упатството. Потребно е да се дадат детали за сите супстанции присутни во сите емисии, согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класификација водите (Сл. Весник 18-99). Треба да се вклучат сите истекувања на површински води, заедно со водите од дождови кои се испуштаат во површинските води.

Како отпадни води од работата на инсталацијата се појавуваат водите од технолошкиот процес на перење на пченицата, санитарните води и атмосферските води. Водите од процесот на перење на пченицата се одведува во преливен таложник и по исталожувањето се испушта во градска канализација. Таложникот е изведен од армиран бетон изведен под земја со длабочина од 3 м. Во првата комора е поставена метална корпа со перфорирано дно во која се собираат нечистотиите. Кога ќе се заполни металната корпа се подигнува со закачување по што се празни и се враќа во таложникот. За време на празнењето на корпата нема дотекување на вода односно таложникот не е во функција.

Перењето на пченицата се врши само со вода без притоа да се додаваат дополнителни средства, односно се врши само физичко чистење на пченицата од прашина, ситни камчиња и остатоци од растенија. Значи талогот се состои од остатоци од пченица и други растенија и ситни камчиња. Истиот рачно се собира во

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

вреќи по што се продава како храна за некои видови на птици. За да се утврди квалитетот на водата кооја се испушта во канализацијата се врши мониторинг на истата од страна на акредитирана лабораторија што ја докажува можноста истата да се испушта без потреба од дополнителен третман.



Таложник

Санитарните води по цевковод се одведуваат до излез од инсталацијата каде се спојуваат со технолошката вода и по заеднички цевковод се влеваат во градската канализациона мрежа.

Бидејќи во компанијата не се употребуваат хемикалии односно не се продуцира отпадна технолошка вода, табелите во продолжение се неприменливи.

Атмосферските води по добро нивелираниот терен се слеваат во засебната атмосферска канализација, каде се слеваат и водите од крововите на објектите преку инсталираните олуци. Потоа овие води се одведуваат во градската атмосферска канализација кои пак се влеваат во река Вардар.

Дневната продукција на отпадни води просечно е околу 6,5 м³ додека на годишно ниво е околу 2400 м³.

Параметар на емисија во отпадна вода

Параметар	Пред третирање				После третирање				
	Мах. просек на час (mg/l)	Мах. дневен просек (mg/l)	кг/ден	кг/год	Мах. просек на час (mg/l)	Мах. дневен просек (mg/l)	Вкупно кг/ден	Вкупно кг/ден	Идентитет на реципиентото [6N, 6E]
Суспендирани материји	/	/	/	/	352	352	27,6	10.000	N42.013494 E21.261400
БПК ₅	/	/	/	/	187	187	14,8	2	

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Сателитска снимка со локација за испуст на отпадни води
Во прилог бр.27 е даден извештај од анализа на водата која се испушта во канализација а
потекнува од перење на пченицата

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Следените табели треба да се пополнат во случај на директно испуштање во реки и езера.

Параметар	Резултати (mg/l)				Нормален аналитички опсег	Метода/техника на анализа
	Датум	Датум	Датум	Датум		
рН						
Температура						
Електрична проводливост μS						
Амониумски азот NH_4-N						
Хемиска потрошувачка на кислород						
Биохемиска потрошувачка на кислород						
Растворен кислород $O_2(p-p)$						
Калциум Ca						
Кадмиум Cd						
Хром Cr						
Хлор Cl						
Бакар Cu						
Железо Fe						
Олово Pb						
Магнезиум M						
Манган Mn						
Жива Hg						

Параметар	Резултати (mg/l)				Нормален аналитички опсег	Метода/ техника на анализа
	Датум	Датум	Датум	Датум		
Никел Ni						
Калиум K						
Натриум Na						
Сулфат SO_4						
Цинк Zn						
Вкупна базичност						

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

(како CaCO ₃)						
Вкупен органски јаглерод ТОС						
Вкупен оксидиран азот ТОН						
Нитрити NO ₂						
Нитрати NO ₃						
Фекални колиформни бактерии во раствор (/100мл)						
Вкупно бактерии во раствор (/100ml)						
Фосфати PO ₄						

VIII ЕМИСИИ ВО ПОЧВА

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки материји во подземните води и на површината на почвата. Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните води, за историско или моментално загадување на самата локација или подземно загадување.

Директни и индиректни емисии во почвата не постојат .

Дополнителното загадување на почвата исто нема поради:

- Селектирање и прописно чување на отпадот се до неговото изнесување
- Постоење на соодветна изолација на подовите од производниот погон
- Постоење на ефикасно отпрашување со филтер циклони
- Замената на моторните масла на товарните возила се врши во надворешен сервис.

Прилог 24 и 25 Договори за севисирање на возила

IX ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ

Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во следната табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата (земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање, резервоари)

Земјоделски и фармерски активности во Инсталацијата на ДИМЕ ДОО не постојат.

X БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на локацијата (во согласност со локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / само преку ден / повремено).

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Како извори на бучава од работењето на инсталацијата се јавуваат: погоните за преработка на жито и производство на леб, тост леб и бели пецива, како и компресорската станица, моторите со внатрешно согорување на камионите, виљушкарите, автомобилите и сл.

Инсталацијата се наоѓа во индустриска зона Скопје Север опкружена со индустриски објекти. Како најблиско населено место на околу 300 метри од инсталацијата се наоѓа населбата Скопје Север.

Измерените вредности на бучава во животната средина според мерењата извршени од страна на РИ - ОПУСПРОЕКТ дадени се прилог.

Според Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл. весник бр. 147/08) и во согласност со Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места (Сл. весник бр. 120/08), инсталацијата спаѓа во Подрачје од четврт степен. Максимално дозволените граници на нивото на бучава за подрачје од четврт степен се 70 dB дење и навечер. Резултатите од извршените мерења се во согласност со упатството за “Барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план за инсталација која врши активност од Прилог 2 од уредбата“

Х.2. Вибрации

Во предметната инсталација постојат повеќе уреди или машини кои произведуваат вибрации и тоа: млиновите, ситата, елеваторите и сл. Инсталираната опрема во предметната инсталација е со превземени мерки за амортизација на евентуалното појавување на вибрации со што е спречено негативното влијание врз работната и животната средина.

Од досегашното долгогодишно работење на инсталацијата не се забележани негативни ефекти од вибрации во нејзината поширока околина.

Х.3. Нејонизирачко зрачење

Како извори на нејонизирачко зрачење (светлина, топлина, итн.) кои негативно би влијаеле врз животната средина не се познати и за нив сметаме дека **не постојат**.

Извор на емисија Референца/ бр	Извор/уред	Опрема Референца/бр.	Интензитет на бучава dB на означена одадалеченост	Периоди на емисија [број на часови предпладне./ попладне.]
ММ бр.1	Капија	Cirrus CR:831 C Sound level meter	56	8
ММ бр.2	Западна страна во близина на силоси и Мелница	Cirrus CR:831 C Sound level meter	59,8	24

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

ММ бр.3	Источна страна Компресорска станица , Пекара	Cirrus CR:831 C Sound level meter	56,5	12
ММ бр.4	Западна страна соседен објект, возила	Cirrus CR:831 C Sound level meter	57,7	8

За амбиентални нивоа на бучава:

Референтни точки:	Национален координатен систем (5N, 5E)	Нивоа на звучен притисок (dB)		
		L(A) _{eq}	L(A) ₁₀	L(A) ₉₀
Граници на локацијата				
Локација 1:	N42.013285 E21.261297	56	59,1	57,8
Локација 2:	N42.013488 E21.261371	59,8	75,1	90,2
Локација 3:	N42.013400 E21.261563	56,5	60,3	87,6
Локација 4:	N42.013323 E21.261075	57,7	82,3	95,3



Сателиска снимка со мерни места на бучава

Прилог 26 Извештаи од мерење на бучава

XI ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете начини на мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава.

Според предходно изложеното може да се извлече заклучок дека мониторингот е потребно да се имплементира во поглед на емисиите од прашина, димни гасови, бучава и отпадна вода. Предвидената фреквенција на мониторинг е дадена во табелата.

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
Цврсти честички прашина	2 пати годишно	инструмент	гравиметриски
Димни гасови од печките и котлите	2 пати годишно	инструмент	гравиметриски
Отпадна вода	еднаш годишно	инструмент	гравиметриски
Мерење на ниво на бучава	еднаш годишно	инструмент	гравиметриски
Евиденција на инциденти	Во рок од 24 часа	/	/


Димни гасови од печките и котлите

Ознака на испуст	Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
A1	O2	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008
	CO	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008
	NOX	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 10849:2006
	SO2	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 7935:2008
A2	O2	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008
	CO	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008
	NOX	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 10849:2006
	SO2	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 7935:2008
A3	O2	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008
	CO	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008
	NOX	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 10849:2006
	SO2	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 7935:2008
B4	O2	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008
	CO	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008
	NOX	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 10849:2006
	SO2	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 7935:2008
B5	O2	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008
	CO	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

	NOX	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 10849:2006
	SO2	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 7935:2008
Б6	O2	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008
	CO	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008
	NOX	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 10849:2006
Б7	O2	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008
	CO	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12039:2008
	NOX	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 10849:2006

Ознака на испустот/каналот	Назив на испустот	Кординати
A1	Котел 1	N42.032411 E21.430888
A2	Котел 2	N42.032373 E21.430905
A3	Котел 3	N42.032323 E21.430924
Б4	Печка 4	N42.013401 E21.261427
Б5	Печка 5	N42.013405 E21.261457
Б6	Печка 6	N42.013415 E21.261411
Б7	Печка 7	N42.013417 E21.261471




Локација на мерни места за мониторинг на димни гасови од печки и котел

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Цврсти честички-прашина

Ознака на испуст	Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа / техника
C1	PM10	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 12341:2007

Ознака на испустот/каналот	Назив на испустот	Кординати
C1	Филтер-мелница	N42.013512 E21.261452



Локација на мерни места за мониторинг на цврсти честички и прашина

Во случај кога од било кои причини котлите и печките како енергенс наместо природен гас би имале потреба да користат нафта ќе се врши редовен мониторинг на димни гасови согласно Правилникот за граничните вредности на дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции на отпадните гасови и пари кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Службен весник на Република Македонија бр.141/10 и бр.223/19).

Ознака на испуст	Параметар	ГВЕ mg/m ³	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
A1, A2, A3 Котел	CO	170	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 15058:2009
	NO ₂	350	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 14792:2009
	SO ₂	1700	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS ISO 7935:2008
	HF	5	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 14792:2009
	HCl	30	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS ISO 7935:2008
	Прашина	100	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS ISO 7935:2008


ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Ознака на испуст	Параметар	ГВЕ mg/Nm ³	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
В4, В5, В6,В7	СО	175	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 15058:2009
	NO ₂	250	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS EN 14792:2009
Печки за печење	Чаден број	1	2 x годишно	EN ISO/IEC 17025:2005	MKS ISO 7935:2008

Мерење на ниво на бучава

Ознака на испуст	Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
ММ1	Ниво на бучавост [db]	1 x годишно	MKS ISO 1996-2:2018	MKS ISO 1996-2:2018
ММ2	Ниво на бучавост [db]	1 x годишно	MKS ISO 1996-2:2018	MKS ISO 1996-2:2018
ММ3	Ниво на бучавост [db]	1 x годишно	MKS ISO 1996-2:2018	MKS ISO 1996-2:2018
ММ4	Ниво на бучавост [db]	1 x годишно	MKS ISO 1996-2:2018	MKS ISO 1996-2:2018

Референтни точки:	Национален координатен систем
ММ 1:	N42.013303 E21.261333
ММ 2:	N42.013433 E21.261323
ММ 3:	N42.013576 E21.261339
ММ 4:	N42.013472 E21.261554




Локација на мерни места за мониторинг на бучава

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Отпадни води

Ознака на испуст	Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метода на анализа/техника
D1	Суспендирани материи	1 x годишно	MKS ISO 11923:2007	MKS ISO 923:2007
	БПК ₅	1 x годишно	MKS ISO 1899-1, 2:2007	MKS ISO 1899-1, 2:2007

Референтни точки:	Национален координатен систем
D 1:	N42.013494 E21.261400



Локација на мерни места за мониторинг на отпадни води

XII ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола приложуваат предлог-предлог за подобрувањена работата на инсталацијата и заштитата на животната средина.

Програмата за подобрување треба да донесе помало оптеретување на животната средина или во случајов со мерката засадување на дрвенести растенија да придонесе во продукцијата на кислород односно намалување на јаглеродниот диоксид од една страна и збогатување на пејзажната вредност на инсталацијата со зеленило. Оваа мерка треба да се реализира во пролет и наесен кога се поволни

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

климатските прилики за да не се исуши садницата. Поради тоа е предвидена временка рамка од 7 месеци за да се реализира мерките кога ќе бидат најповолни уловите за засадување. Вредноста на инвестицијата не би требало да надмине 20.000,00 ден.

Замената на возниот парк кој е една од мерките која треба да даде допринос во намалување на загадувачките материи во воздухот поради тоа што возниот парк е застарен и емитура поголемо количество на загадувачки материи. Оваа мерка бара голема финансиска конструкција па добро е да се спроведе со некоја финансиска поддршка од страна на донатори или меки кредити што ќе предизвика редовна пракса со застарените возила. Вредноста на возилата е проценета на нешто помалку од 5.000.000,00 ден, а временската рамка за реализација е 5 месеци во годината 2023 за да се следи можноста од реализација на некоја од финансиските поддршки кои ги имаат на располагање компаниите во РСМ.

Предлог за подобрување бр:1

1. Опис – Засадување на 20 дрвенести растенија на локација договорена со општината			
2. Предвидена дата за почеток на реализација – Април 2022			
3. Предвидена дата за завршување на реализацијата – Ноември 2022			
4. Вредност на емисии до и за време на реализацијата – нема очекувани промени			
5. Вредност на емисиите по реализацијата на активноста – не е познато			
6. Влијание врз ефикасноста (промена во потрошувачката на енергија вода и суровини – нема			
7. Мониторинг			
Параметар	Медиум	Метода	Зачестеност
8. Извештаи од мониторинг			
9. Вредност на инвестиција – 20 000,00 денари			

Предлог за подобрување бр:2

1. Опис – Набавка на 4 нови возила за транспорт на производите			
2. Предвидена дата за почеток на реализација – Мај 2023			
3. Предвидена дата за завршување на реализацијата – Септември 2023			
4. Вредност на емисии до и за време на реализацијата – нема очекувани промени			
5. Вредност на емисиите по реализацијата на активноста – не е познато			
6. Влијание врз ефикасноста (промена во потрошувачката на енергија вода и суровини – нема			
7. Мониторинг			
Параметар	Медиум	Метода	Зачестеност
8. Извештаи од мониторинг			
9. Вредност на инвестиција – 4 900 000 0,00 денари			

Цел на мерката (изразена преку намалување на влијанијата врз животна средина)

Мерка 1	Подобрување на квалитетот на воздухот како општествено одговорна компанија
Мерка 2	Намалување на емисиите во воздухот

XIII СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите за итни случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од емисиите настанати при несреќи или истекување. Исто така наведете ги превземените мерки за одговор во итни случаи надвор од нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници.

Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини.

Спечување на хаварији и реагирање во итни ситуации

При изградба на сите објекти од ДПП Диме водено е сметка од областа на сигурност, заштита и безбедност при работа и заштита на животната средина, при што се применети сите норми и прописи од областа на сигурност на градбите, заштита од пожар, заштита при работа како и максимална заштита на животната средина со комплетна градежно техничка документација и употребна дозвола. При градење на објектите, во зависност од нивната намена водено е сметка за материјалите при градба, за нивната цврстина, отпорност на топлина итн. Обезбедување на границите на инсталацијата од пристап на невработени лица, оградување на истата и поставување на обезбедување. Инсталацијата е така уредена да овозможува непречено работење и безбедно изведување на сите работи од почеток па се до завршување на производниот процес.

Уредување и одржување на околината во инсталацијата

Со цел да се овозможи непречен пристап на возилата и машините за дотур на материјали се користи постојаниот дворен простор и соодветните асфалтни патеки кои се одржуваат во функционална состојба.

Определување на место, простор, начин на разместување и складирање на сировини и готови производи.

Сите материјали и опрема која е потребна за процесот на производство односно за изведување на одредена работа се поставени, складирани на определено место така што овозможува лесен преглед и нивно несметано земање без опасност од уривање и причинување на било каква повреда, а со тоа и штетни влијание врз животната средина. Сировините и готовите производи се категоризираат по вид, тежина и приоритет за транспорт и производство. Како места во кој се складираат и/или ракуваат одредени опасни сировини се идентификувани: лабораторија, трафостаница подстанција за природен гас и котлара.

Начин на обезбедување и обележување на опасни места Обезбедувањето на опасните места е направено со тоа што на фабриката е поставена табла со Натпис “Забранет влез за невработени“, а за вработените е поставена табла со предупредување за опасноста. Исто така се поставени и табли со натписи за задолжително носење и користење на средства за лична заштита. Таблите за предупредување се поставени на видно место на сите места каде постои можност за настанување на повреда.

Уредување на електричната инсталација за фабрика и осветлување

Снабдувањето со електрична енергија се врши од трафостаницата која е сместена во дворот на предметната инсталациј. Заради безбедност на вработените нема да смее да се вршат поправки на машините и уредите без предходно истите да се исклучат од напон. Доколку настанат било какви дефекти на електричната инсталација, отстранувањето на истите го врши квалификувано лице за таа намена. Заради заштита од удар на струја на работниците, сите машини и уреди кои се напојуваат со електрична енергија се заштитени со заштитно заземјување.

Складирање и ракување со суровините, производите и отпадот

Од описот на начинот на ракување, складирање на суровините, производите и отпадот во предходните поглавја како можни потенцијални (инцидентни) емисии можат да се појават следниве:

- Неправилно складирање на суровини и производи, и
- Несоодветно управување со отпадот

Како инцидент кој може да се појави се излевања и истите се од механички карактер и поврзани се со нарушувања на местата за складирање на суровините и машините. Доколку настанат вакви нарушувања, персоналот кој е вработен во инсталацијата е должен да ги превземе сите неопходни мерки за отстранување на ваквите инциденти. Истите се однесуваат на тоа да вработениот е должен веднаш да го извести раководството и веднаш да пристапи кон отстранување на ваквите излевања преку впивање на течностите со разни апсорбентски материјали или физичко отстранување (метење, употреба на впивателни крпи, гранули, дрвени струготини, песок и слични). Со ваквиот начин на заштита од излевање не се предизвика загадување на животната средина.

Природни непогоди

Доколку дојде до било каква природна непогода (катастрофа) порои, силни ветрови, земјотреси и сл. Тогаш, персоналот веднаш се евакуира на места определени за таа намена, по што следува заштита на објектите и оние делови на инсталацијата кои се потенцијални загадувачи на животната средина.

Укажување на прва помош во случај на повреда при работа

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Давање на прва помош на работниците во случај на повреда при работа се врши на лице место, за чија цел се користат средствата од сандачињата за прва помош кои се поставени на видни и достапни места. Првата помош на повредниот му ја дава лице од службениот кадар или друго обучено лице за давање прва помош. Во колку повредата е од поголем карактер и е потребна помош од стручни лица повредата се санира на лице место, а потоа повредениот се пренесува до најблиската здравствена установа. Во случај на повреда непосредниот раководител е должен работникот да направи пријава за несреќен случај при работа веднаш по несреќата или во рок од 24 часа. Ако повредата е од потешка природа или се повредени повеќе работници, непосредниот раководител на објектот е должен веднаш или во рок од 48 часа, или писмено да го извести трудовиот инспектор за безбедност и здравје при работа. Воедно треба да се обезбеди местото на повредата се до доаѓање на увид на трудовиот инспектор.

Мерки и средства за заштита од пожар

При полн капацитет за експлоатација и опременост за извршување на функцијата за која е наменет објектот на ДПП Диме , следниве материјали се дефинирани како горливи: дрво (дрвени струготини, врати, ламинати, подови, мебел); текстил (мебел, завеси, алишта и гардероба); хартија (картонска, книжна амбалажа, пвц амбалажа, списи, книги и сл.); суровини за производство на леб; елетронски уреди (компјутери, копири, апарати, принтери и сл). Како опасности за предизвикување на пожар за запалување на горенаведените запаливи материјали се:

- Невнимание: пушење, непрописно користење на уредите, опремата и инсталацијата,
- Недозволена употреба на отворен оган и алат што искри,
- Непрописно изведена електрична инсталација,
- Дефекти во електричната инсталација Намерно запалување,
- Користење на уреди и инсталации кои можат да предизвикаат пожар или експлозија, о Движење и престој на лица кои би можеле да предизвикаат пожар.

Според видот на запаливи материји кои се наоѓаат во инсталацијата можни се пожари од следниве класи:

Класа А – пожари на цврсти запаливи материји (дрво, текстил, хартија, брашно)

Класа Б – пожари од запаливи течности (нафта)

Класа Ц- пожари предизвикани од гасови - природен гас

Класа Е –пожари на уреди и инсталации кои се наоѓаат под електричен напон.

о Безбедноста од опасностите од пожар за вршење на дејноста и присутните луѓе во просторот кои ја вршат таа дејност, се остварува со обезбедување на

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

следните услови: Спречување на настанување пожар; Спречување на проширување на евентуално настанат пожар кон околниот простор; Обезбедување на сигурна евакуација на луѓето и материјалните добра; Овозможување на непречена интервенција во случај на пожар. Во интерес на безбедноста на луѓето што работат и престојуваат во просториите на овој производствено – деловен објект, за нивна заштита од пожари и непречена евакуација превземени се следниве мерки за заштита од пожари:

- о Објектот е изграден со примена на незапаливи градежни материјали кои имаат пожарна отпорност во времетраење од најмалку 2 часа исто така сите пожарни сектори од објектот се одвоени меѓусебно со пожарноотпорни градежноконструктивни елементи;
- о Целокупната електрична инсталација во објектот е изведена со електрични спроводници по ѕидови и плафони под малтер вовлечени во термопластични ребрести црева и водени на шелни и кабел регали. На тој начин, се обезбедува заштита од опасен напон на допир преку заштитно заземјување со водење на трет односно петти проводник во инсталацијата;
- о Во објектите се поставени главни разводни табли во кои се наоѓаат автоматски склопки за заштита на електричните проводници од електричната инсталација од куса врска.
- о Објектот е заштитен со громобранска инсталација, како заштита од електрични празнења, со што е оневозможена можноста за настанување на пожар од гром;
- о Во случај на прекин на мрежен напон изведена е инсталација за панични светилки со сопствен извор на напојување за 3 часа непрекината работа, кои служат како резервно осветлување на патиштата за евакуација. Во случај на настанување на пожар во која било просторија на објектот, изведен е систем за автоматско откривање и јавување на пожар.
- о Во случај на пожар (или било каков инцидентен настан) патиштата за евакуација на луѓето од објектот се кратки, јасни и слободни за непречена евакуација на луѓето од објектот низ излезните врати, а одтаму надвор од објектот каде што е слободна безбедна зона. Влезните врати во објектот се отвараат во насока на евакуација;
- о Поставеноста на објектот овозможува лесен и директен пристап за интервенција на противпожарни возила од пристапниот пат директно до локацијата на објектот. Внатре во самата парцела е овозможен слободен тек на движење долж целиот објект и празен простор за завртување на возилата. Ивичниците на тротоарите на пристапниот пат се закосени со што се

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

овозможува полесен пристап на пожарните возила непосредно до објектот. Пристапните патишта до објектот имаат носивост на конструкцијата на осовински притисок од 8 тони;

о Оддалеченоста на складираната стока од електричните прекинувачи и хидрантите е толкава да има можен несметан пристап до нив, а од сијаличните места оддалеченоста на складираната стока не е помала од 0,5 м;

о Во објектите од комплексот се поставени рачни апарати за почетно гасење пожар, 32 ПП апарати – S9 и 1 S-50

о Објектот е опремен со внатрешна и надвоешна хидрантска противпожарна мрежа и хидранти. Хидрантите се лесно видливи и поставени на растојание што овозможува рационална и ефикасна примена и употреба во случај на пожар;

о Во влезните простории на објектот, на видно место сеа поставени натписи/предупредувања: “Забранета употреба на отворен оган и алати што искрат”; “Интервентен телефонски број на територијалната противпожарна единица е 193”. Исто така на видно место се поставени упатства за тоа кои и какви активности треба да преземат вработените во случај на пожар (поставени се и противпожарни планови за евакуација). По настанување на пожар и неговото откривање ќе се преземаат следните активности:

о Се исклучува доводот на електрична енергија во објектот;

о Се исклучува доводот на земјен гас во објектот.

о Се информира територијалната противпожарна единица за настанатиот пожар преку интервентниот телефон 193;

о Се пристапува кон почетно гасење и локализација на пожарот со помош на рачните апарати за почетно гасење на пожар, противпожарните хидранти и други прирачни средства, ако тоа не претставува лична опасност по живот;

о Се пристапува кон евакуација на луѓето и материјалните добра. Операторот поседува правилници за заштита од пожари и експлозии, план за заштита од пожари, експлозии и елементарни непогоди и проценка на загрозеност од пожари и елементарни непогоди. Бидејќи како природна појава земјотресите не можат да се предвидат, во случај, би се превзеле мерки во зависност од степенот и карактерот на штетата. Во Компанијата е воспоставена Процедура за - Отповикување на Производ и Управување со Кризи - во која се назначени членовите на тимот за управување со кризи и наведени сите мерки и активности кои се предвидени да се преземат во случај на криза.

о Системот за отпрашување во силосот за брашно е автоматски контролиран.

Прилог бр.28 - Извештај од редовен сервис на ПП апарати

XIV РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз животната средина по делумен или целосен престанок на активноста, вклучувајќи отстранување на сите штетни супстанции.

Под делумен престанок со работа се подразбира престанување со работа на дел од активностите во инсталацијата. Под времен престанок на работа се подразбира престанување со работа во времетраење подолго од една година. Престанување со работа на дел од активностите (делумен престанок со работа) во инсталацијата технички е изводливо, но реално гледано не постои причина за престанување со работа. Во случај на делумен престанок со работа, објектите каде е сместена опремата, ќе се преадаптираат за друга намена.

Опремата ќе биде отстранета од објектите и со неа се постапува во зависност од нивната функционалност. Доколку опремата е сеуште функционална ќе биде преместена на друга соодветна локација за таа намена. Доколку е надвор од функција, во зависност од материјалот од кој е изработена ќе биде селектирана и продадена како секундарна суровина. Залихите од сировините во магацин би се испразниле со продавање. Со оглед на карактерот на поголемиот дел од готовите производи не се акумулираат залихи (дневни производи). Останатите производи кои се со подолг рок на траење би се испразниле со продавање. Во компанијата е воспоставена процедура за набавка на суровини и материјали за пакување која оневозможува акумулирање на големи залихи.

Производството се реализира врз база на дневни нарачки со што се оневозможува акумулирање на големи залихи на готов производ.

ЦЕЛОСЕН ИЛИ ДЕЛУМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА

Успешното дислоцирање и минимизирање на влијанијата врз животната средина во случај на престанок со работа би се одвивал во следниве фази:

- Дислокација на сировините и крајните производи,
- Дислокација на процесната опрема
- Дислокација на објектите или нивна пренамена, и
- Повторно доведување на локацијата до состојба погодна за друга намена.

Под целосен престанок со работа се подразбира престанување со работа на целата инсталација. Во случај на целосен престанок со работа, објектите каде е сместена опремата ќе се испразнат и во зависност од функционалноста на опремата истата или ќе се продаде за повторна употреба за иста намена или ќе се селектира и ќе се продаде како секундарна суровина. Исто така, сите материјали кои можат да

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

се искористат, ќе се продадат за соодветната намена. Градежниот шут од објектите ќе се одложи на депонија за градежен шут или на локација одредена од локалната самоуправа. План за целосен или делумен престанок со работа и грижа по затварањето Известување Сто и дваесет (120) дена пред предвидениот престанок со работа, ДПП Диме ќе достави писмено известување за планираниот престанок заедно со ажурираниот План. Контрола на влијанието на суровините, помошните материјали и производите Со планот за целосен или делумен престанок со работа и грижа по затварањето се претпоставува дека периодот на затварање (делумен или целосен) би бил однапред познат. За таа цел, во случај на престанок со работа, менаџментот ќе направи преглед на суровините, помошните материјали и производи во објектот кои ќе престанат со работа. Прегледот ќе се направи со цел да се дефинираат складираните количини и ќе се направи план за нивно управување до затварање, се со цел тие да бидат минимизирани или целосно исцрпени.

Делумно затварање. Во случај на делумно затварање на објектите во инсталацијата, овој План предвидува:

- Раководството да направи контрола на сите суровини, репроматеријали или производи кои се користат во објектите кои ќе се затвараат, да направи нивна листа со расположливи количини и да даде налог за набавка на оние количини и материјали кои се неопходни за преостанатиот дел од работата,
- Раководителот на службата за одржување ќе ги искалкулира и ќе направи листа на сите суровини и помошни материјали до денот на престанок со работа. Непотрошените суровини и помошни материјали кои можат да се искористат во производството ќе се употребат се до затварање на објектите, а доколку останат одредени количини истите ќе се складираат привремено во објектите кои ќе продолжат со работа се додека не се предадат на други компании кои понатаму со нив ќе постапуваат.
- Редовно ќе се ажурира листата на компании кои ќе можат да ги откупат останатите суровини.

Целосно затварање Во случај на целосно затварање на објектите во Диме ДОО со овој План се превидува :

- Раководството да направи преглед на сите суровини, репро материјали или производи кои се потребни за функционирање на објектите ќе направи нивна листа на расположливи количини и ќе издаде налог за набавка на оние количини кои се неопходни за преостанатиот период од работата на Инсталацијата,
- Раководителот на службата за одржување ќе искалкулира и ќе направи листа

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

на останатите количини на суровини кои до денот на престанок со работа ќе треба да се употребат. Доколку остане одредена количина од некаков вид на суровина истата ќе се продаде или предаде на компанија која позната со нив ќе постапува на соодветен начин.

- Редовно се ажурира листата на компании на кои ќе може да им се понудат сите заостанати (непотрошени) материјали,

- Редовно се ажурира листата на компании на кои ќе може да ја откупат суровината и готовиот производ. Планирано расчистување и чистење на градби и технички постројки. Опрема и возен парк. Доколку опремата и машинеријата се сеуште функционални ќе бидат преместени на соодветна локација за таа намена. При делумно затварање, односно затварање на дел од инсталацијата, опремата која е функционална ќе се премести на дел од локацијата која работи и доколку истата е соодветна ќе се употребува на таа локација. Доколку истата не е соодветна привремено ќе се складира се до нејзино предавање или продавање на друга компанија која ќе ја користи за своја намена. Доколку опремата е надвор од функција во зависност од материјалот од кој е изработена ќе се селектира и продаде како секундарна суровина. Со искористената електрична и електронска опрема ќе се постапува во согласност со Законот за управување со отпад и Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема. Објектите со кои располага ДПП Диме се изградени со неопходната инфраструктура специјално намената за основната дејност која ја обавува комплексот. Градежниот отпад од цврста градба би бил одложен на депонија за цврсти материјали. При дислоцирање на дел од материјалите кои може повторно да се искористат ќе бидат демонтирани и дислоцирани. Металната конструкција би била демонтирана и продадена како секундарна суровина. Операторот ќе се погрижи отпадот што нема да се продаде, безбедно да биде одложен на депонија по претходна консултација со надлежниот орган. Одржливост и проверка на Планот Во текот на оперативниот живот на Диме ДОО, Планот за целосен или делумен престанок со работа и грижа по затварањето ќе се преиспитува во зависност од потребите и измените кои ќе се направат на локацијата како и со промена на законската регулатива. Планот ќе се ажурира со секоја измена и со секое ново истражување за можно загадување, како и истражувања за можни ризици кои ќе произлезат од активноста на работата на Диме ДОО. Пренамена на локацијата Диме ДОО се наоѓа во Општината Бутел, и доколку дојде до затварање на инсталацијата, локацијата ќе може да се пренамени за друга намена согласно ГУП по претходно доведување во задоволително ниво на земјиштето. Доколку

се утврди контаминација на површините ќе се превземат сите неопходни мерки кои прозлегуваат од Законот за управување со отпад, Законот за животна средина и Правилниците кои ја уредуваат материјата за постапување со посебни видови на отпад

XV РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ

На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без техничките детали. Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз животната средина поврзани со изведувањето на активноста/активностите, да ги опише постоечките или предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги посочи и нормалните оперативни часови и денови во неделата на посочената активност.

Во ДПП ДИМЕ ДОО се врши преработка на жито во погонот за производство на мелнички производи и производство на леб, тост леб и бели пецива во погонот пекара. Објектите на претпријатието се лоцирани на оградена и урбанизирана површина во индустриска зона на населбата Бутел - Скопје. Оптоварувањето на животната средина се врши со испуштање на отпадни води, санитарни и технолошки и емисии во воздухот кои се состојат од согорување на природен гас и повремена емисија на прашина од брашно.

Отпадната технолошка вода од процесот на перење на пченицата со вода, се пречистува со поминување низ сито и двокоморен таложник за одстранување на пченични зрна и други седиментнирани примеси и потоа преку заедничкиот цевковот се испушта во градска канализација. Талогот кој се состои главно од остатоци од пченица се исцрпува и се собира во вреќи по што се продава како храна за птици.

Санитарните води преку канализациони систем и заеднички цевковод во кој се влева и отпадната технолошката вода се одведуваат во градската канализациона мрежа.

Атмосферските води од крововите на објектите преку инсталираните олуци и атмосферска канализација се води во гратската атмосферска канализација. Оптеретувањето на воздухот се врши пред се од котлите кои се користат за производство на технолошка пареа при производството на леб и бели пецива. Во технолошкиот процес на предметната инсталација се употребуваат два котли од производителот "ТОПЛОТА" Загреб и еден на Димче Бањарот-Прилеп. Како погонско гориво котлите користат природен гас. Котларата се наоѓа во засебен објект и се користи за производство на технолошка пареа која пак се употребува при производството на леб и бели печива. Котлите се со просечно 180 работни денови годишно на поголемите котел кои всушност е во употреба додека помалиот е во резерва односно се употребува повремено.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Како стационарни точкасти извори на емисија во воздухот се јавуваат четири печки во кои се пече лебот и три печки во кои се печат белите печива кои како погонско гориво користат исто така природен гас. Исто така како извор на емисија на прашина во атмосферата се појавуваа оџаците од циклоните и филтрите кои се појавуваат во припремата на пченицата и од процесот на мелење на пченицата.

Како мобилни точкасти извори на загадување се јавуваат возилата кои се во сопственост на инсталацијата, кои како гориво користат дизел. Емисиите во атмосферата од возниот парк на инсталацијата се резултат на согорување на нафтата од моторите со внатрешно согорување.

Во процесот на припрема и мелење на пченицата односно производството на разни типови на брашно се појавува голема количина на прашина како од самата пченица така и од брашното кое е со големина на зрното од неколку микрони. На секој процес во кој се генерира прашина инсталиран е систем за зафаќање на прашина. Така при процесите на припрема на пченицата односно при сепарирање, процесот на одделување на камен, процесот на одвојување на крш т.н. триер и процесот на суво четкање се појавува процес на зафаќање на прашина со помош на циклон. Бидејќи во овие процеси се појавуваат поголеми парчиња на нечистотии и некои примеси, истите се собираат во вреќи и дел се одложуваат со комуналниот отпад додека дел се продава на индивидуални одгледувачи на птици кои го употребуваат како додаток на храна за птиците. На излез од млинот односно онаму каде што се појавува најситната прашина е поставен вреќаст филтер за зафаќање на емитираното количество на прашина од брашно. Во филтерот се инсталирани 18 филтер вреќи кои се тресат под притисок со што зафатеното брашно се враќа назад во процесот на производство.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

XVI ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05) и регулативите направени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од : ДПП ДИМЕ ДОО
(во името на организацијата)

Датум : 27.01.2022

Име на потписникот : Илија Павличковски



Позиција во организацијата: Управител



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

П Р И Л О З И

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.1-Тековна состојба



ЦЕНТРАЛЕН
РЕГИСТАР
НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Трговски регистар и регистар на други правни лица

www.crm.com.mk

Број: 0805-50/150120210025920

Датум и време: 18.8.2021 г. 08:52:20

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4442067
Целосен назив:	Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз Скопје
Кратко име:	ДИМЕ ДОО Скопје
Седиште:	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА бр.11 СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Вид на субјект на упис:	ДОО
Датум на основање:	12.8.1992 г.
Деловен статус:	Активен
*Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4030992159740
Потекло на капиталот:	Домашен
Големина на субјектот:	среден
Организационен облик:	05.3 - друштво со ограничена одговорност
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	80.027.000,00
Уплатен дел MKD:	80.027.000,00
Вкупно основна главнина MKD:	80.027.000,00

СОПСТВЕНИЦИ	
Име и презиме/Назив:	СНЕЖАНА ПАВЛИЧКОВСКА
Адреса:	АЛЕКСА ДУНДИЌ бр.211А СКОПЈЕ, БУТЕЛ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	20.006.800,00

Број: 0805-50/150120210025920

Страна 1 од 5

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Уплатен дел MKD:	20.006.800,00
Вкупен влог MKD:	20.006.800,00
Вид на одговорност:	Не одговара

Име и презиме/Назив:	ЈУЛИЈАНА ПАВЛИЧКОВСКА-КРСТЕВСКА
Адреса:	ИВАН МАНОЛЕВ бр.211А СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	20.006.800,00
Уплатен дел MKD:	20.006.800,00
Вкупен влог MKD:	20.006.800,00
Вид на одговорност:	Не одговара

Име и презиме/Назив:	ИЛИЈА ПАВЛИЧКОВСКИ
Адреса:	ИВАН МАНОЛЕВ бр.211А СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	40.013.400,00
Уплатен дел MKD:	40.013.400,00
Вкупен влог MKD:	40.013.400,00
Вид на одговорност:	Не одговара

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	10.71 - Производство на леб; слатки (колачи, торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	

ОВЛАСТУВАЊА

Управител

Име и презиме:	ИЛИЈА ПАВЛИЧКОВСКИ
Адреса:	ИВАН МАНОЛЕВ бр.211А СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Овластувања:	Управител - ССС
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

ПОДРУЖНИЦИ

Подброј:	4442067/2
Назив:	Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз Скопје Подружница продавница 1 Скопје
Тип:	Подружница
Подтип:	подружница
Адреса:	ИВАН МАНОЛЕВ бр.211-А СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	47.24 - Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки во специјализирани продавници

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА

Име и презиме:	ИЛИЈА ПАВЛИЧКОВСКИ
Адреса:	ИВАН МАНОЛЕВ бр.211-А СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Овластувања:	Раководител

Подброј:	4442067/3
Назив:	Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз Скопје Подружница продавница 2 Скопје
Тип:	Подружница
Подтип:	подружница
Адреса:	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА бр.11 СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	47.24 - Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки во специјализирани продавници

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА

Име и презиме:	ИЛИЈА ПАВЛИЧКОВСКИ
Адреса:	ИВАН МАНОЛЕВ бр.211-А СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Овластувања:	Раководител

Подброј:	4442067/8
Назив:	Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз Скопје Подружница Земјоделско сточарска фарма МЕЗДРА с.Мездра, Свети Николе
Тип:	Подружница
Подтип:	подружница
Адреса:	НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ МЕЗДРА, СВЕТИ НИКОЛЕ



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	01.50 - Мешовито фармерство
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ЈУЛИЈАНА ПАВЛИЧКОВСКА-КРСТЕВСКА
Адреса:	ИВАН МАНОЛЕВ бр.211А СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Овластувања:	Раководител

Подброј:	4442067/9
Назив:	Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз Скопје- Подружница ДИМЕ - 1 Скопје
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА бр.11 СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.90 - Неспецијализирана трговија на големо
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ИЛИЈА ПАВЛИЧКОВСКИ
Адреса:	ИВАН МАНОЛЕВ бр.211А СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Овластувања:	Раководител на подружница, занимање ВСС

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
Дополнителни информации:	*
КОНТАКТ	
E-mail:	dpp.dime@t-home.mk

Напомена:

Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Изготвил:

SB

Овластено лице:

Семин



[Large handwritten signature in blue ink]



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.2 Имотен лист

Центар за катастар на недвижности Скопје

Нотар Фатмир Ајрули

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
 1105-228378/2021 од 01.12.2021 10:08:46

Податоци за сертификатот на АРН на Р. Македонија
 Издаден на: ELEKTRONSKI SHALTER
 Издавач: Makedonski Telekom SA
 Сервисен број: SI 25.94 во
 Валиден до: 16.08.2023
 Датум и час на потпишување: 01.12.2021 во 10:09:06
 Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



ИМОТЕН ЛИСТ број: 3831 ПРЕПИС
 Катастарска општина: ЧАИР

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ							
Број на лист	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	000000000000	РПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		489/5864		1112-1974/2012	06.02.2012 08:55:31
2	2301958450044	ПАВЛИЧКОВСКИ ИЛИЈА	АЛЕКСА ДУНДИК 211А, СКОПЈЕ	5375/5864	РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА У БР.26-6045/2-11 ОД 12.01.2012 МИН. ЗА ФИНАНСИИ ОПШТИНА	1112-1974/2012	06.02.2012 08:55:31

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ										
Број на катастарска парцела	Викано место/улица		Катастарска		Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот е.л.систем	Бр. на вид-лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
	основен	дел	култура	класа						
192		БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА		дм	3873	СОСОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192		БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА		зпз 1	1221				1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192		БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА		зпз 2	237	СОСОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192		БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА		зпз 3	45	СОСОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192		БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА		зпз 4	12	СОСОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192		БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА		зпз 5	9	СОСОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192		БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА		зпз 6	115				1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192		БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА		зпз 7	52	СОСОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192		БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА		зпз 8	52	СОСОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192		БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА		зпз 9	70	СОСОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192		БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА		зпз 10	179	СОСОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Центар за катастар на недвижности Скопје

Нотар Фатмир Ајрули

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
 1105-228378/2021 од 01.12.2021 10:08:46



ИМОТЕН ЛИСТ број: 3831 ПРЕПИС
 Катастарска општина: ЧАИР

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување

Г1.1.ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)

Носител на правото (доверител)		КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ		ЕМБГ / ЕМБС	4065573	Адреса / Седиште		СКОПЈЕ; ОРЦЕ НИКОЛОВ 3						
Хипотекарен должник		ИЛИЈА ПАВЛИЧОВСКИ		ЕМБГ / ЕМБС	2301956450044	Адреса / Седиште		СКОПЈЕ; ИВАН МАНОЛЕВ 211А						
Број на катастарска парцела	Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/завиднички дел од зграда			Намена на посебен/завиднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Износ на побарувањето	Правен основ на запишување			Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на пријавата за запишување
		основен	дел	Влез						Кат	Број	Назив		
192	0								1380000 ЕМУ (ЕУ)	НА 5375/5864 ИДЕАЛЕН ДЕЛ ОД ЗЕМЈИШТЕ ПОД И ОКОЛУ ОБЈЕКТ НА КП 192	ОДУ БР.531/20 / 04.09.2020	НОТАР ФАТМИР АЈРУЛИ	1114-6725/2020	07.09.2020 11:14:08

Г8.1.Други права чие запишување е утврдено со закон

Вид на право:																
ЗАЛОЖНО ПРАВО ХИПОТЕКА																
Носител на правото:		КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		ЕМБГ / ЕМБС			0000000000001			Адреса / Седиште						
										СКОПЈЕ						
Број на катастарска парцела	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда/друг објект	Посебен/завиднички дел од			Намена на посебен/завиднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на правото	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
		Кл.класа	Класа			Влез	Кат	Број								
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГО ВИНА	дм	0	3873	0							ЗАСНОВАНА ХИПОТЕКА НА 07.09.2012 ГОДИНА ВО 14 ЧАС И 12 МИН ВО ИЗНОС ОД 1.380.000,00 ЕУР.ЗА 5375/5864 ИДЕАЛЕН ДЕЛ СОПСТВЕНОСТ НА ИЛИЈА ПАВЛИЧОВСКИ	НОТАРСКИ АКТ ОДУ БР. 550/2012 НА НОТАР СЛОБОДАН ПОПОВСКИ	1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:39

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Центар за катастар на недвижности Скопје

Нотар Фатмир Ајрули

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
 1105-228378/2021 од 01.12.2021 10:08:46



ИМОТЕН ЛИСТ број: 3831 ПРЕПИС
 Катастарска општина: ЧАИР

192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГО ВИНА	зпз	0	9	5														
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГО ВИНА	зпв	0	12	4														
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГО ВИНА	зпз	0	45	3														
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГО ВИНА	зпз	0	52	7														
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГО ВИНА	зпз	0	52	8														
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГО ВИНА	зпз	0	70	9														
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГО ВИНА	зпз	0	179	10														
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГО ВИНА	зпз	0	237	2														
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГО ВИНА	зпз	0	1221	1														
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГО ВИНА	зпз		115	6														

Г12. ОГРАНИЧУВАЊА И ПРИБЕЛЕЖУВАЊА преземени од стариот електронски систем										
Број на катастарска парцела		Бр. на зграда	Влез/Кат/Бод на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Опис	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		Влез	Кат	Бод					
192	0						ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ Р.М.-ДТУ ЕУРО ТАБАК ДОО-КОРИСНИК СКОПЈЕ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ 489/5864	1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40	

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Центар за катастар на недвижности Скопје

Нотар Фатмир Ајрули

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
 1105-228389/2021 од 01.12.2021 10:12:23

Податоци за сертификатот на АНН на Р. Македонија
 Издаден на: ELEKTRONSKI SHALTER
 Издавач: Makaronski Telekom CA
 Серисен број: 8526344
 Валиден до: 18.08.2023
 Датум и час на потпишување: 01.12.2021 во 10:12:46
 Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



ИМОТЕН ЛИСТ број: 93657 ПРЕПИС
 Катастарска општина: ЧАИР

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ							
Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	2301956450044	ПАВЛИЧКОВСКИ ИЛИЈА	АЛЕКСА ДУНДИК 211А, СКОПЈЕ	1/1	-Усогласување на податоците од ИЛ 885 КО Скопје- Поединечен улис.Г.в.ел. бр.103-29.02.03.2011г.) Одобрение за градење бр.22-1057/2(23.08.2007г.)КП_11896/15 КО Скопје и дел од КП- (стара) -541/4 КО Бутел сегашна КП-192 Ко Чаир , Решение за локациски услови бр.22-425/3 од 11.04.2007г. и Основен проект тех.бр.04/2007 .. г) Завршен Извештај Бр. 14.09.2011г) со приемен печат. бр.22-2611. правосилно Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект бр.2201-423/77 од 30.01.2015 год., на РМ- Општина Бутел-Скопје и Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени цитиран во Решението	1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ																	
Број на катастарска парцела	дел	Адреса (улица и куќен број на зграда)	Бр. на зградата/објект	Нив. на згр. и други обј.	Намена на згр. преземана при занемарувања на податоците од стариот ел.систем	Влез/Изл/Број на посебен/заведнички дел од зграда			Намена на посебен/заведнички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Сопственост / сопственост / заведничка сопственост	Право преземено при исверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на олд. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
						Влез	Изл	Број									
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	1		Г2	001	ПР	001	ПП	24			СОПСТВЕНОСТ			1113-2765/2012	16.03.2012 12:02:31
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	1		Г2	001	ПР	001	ДП	987			СОПСТВЕНОСТ			1113-2765/2012	16.03.2012 12:02:31

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Центар за катастар на недвижности Скопје

Нотар Фатмир Ајрузи

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
 1105-228389/2021 од 01.12.2021 10:12:23



ИМОТЕН ЛИСТ број: 93657 ПРЕПИС
 Катастарска општина: ЧАИР

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ																
Број на катастарска парцела	Адреса (улица и куќен број на зграда)	Бр. на зградата	Нам. на згр. и друг обј.	Намена на згр. преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Влез/кат/број на посебен/зеднички дел од зграда			Намена на посебен/зеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м ²	Отворена површина во м ²	Волумен во м ³	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кое извршено запишување	Датум и час на запишување
					Влез	Кат	Број									
основен	деп															
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	1	Г2-1	2	ПР	1	ПП	29			СОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	1	Г2-1	2	ПР	1	ДП	63			СОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	1	Г2-1	3	К 1	1	ДП	187			СОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	1	Г2-1	3	ПР	1	ХС	23			СОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	1	Г2-1	4	ПО	1	ДП	1004			СОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	10	Б4	1	ПР	1	ДП	167			СОПСТВЕНОСТ			1113-2765/2012	16.03.2012 12:02:31
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	2	Г2	001	01	001	ДП	123			СОПСТВЕНОСТ			1113-10369/2011	07.11.2011 11:59:30
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	2	СИ	001	01	001	О		204		СОПСТВЕНОСТ			1113-10369/2011	07.11.2011 11:59:30
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	2	Г2	001	02	001	ДП	123			СОПСТВЕНОСТ			1113-10369/2011	07.11.2011 11:59:30
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	2	Г2	001	МА	001	ДП	78			СОПСТВЕНОСТ			1113-10369/2011	07.11.2011 11:59:30
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	2	Г2	001	ПО	001	ДП	160			СОПСТВЕНОСТ			1113-10369/2011	07.11.2011 11:59:30
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	2	Г2	001	ПР	001	ДП	158			СОПСТВЕНОСТ			1113-10369/2011	07.11.2011 11:59:30
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	6	Г2-1	1	ПР	/	Г	35			СОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	6	Г2-1	2	ПР	/	Г	36			СОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	6	Г2-1	3	ПР	/	Г	37			СОПСТВЕНОСТ			1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:40
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	7	СИ	1	ПР	1	ДП		848		СОПСТВЕНОСТ			1113-2765/2012	16.03.2012 12:02:31

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Центар за катастар на недвижности Скопје

Нотар Фатмир Ајрули

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
 1105-228389/2021 од 01.12.2021 10:12:23



ИМОТЕН ЛИСТ број: 93657 ПРЕПИС
 Катастарска општина: ЧАИР

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ																
Број на катастарска парцела	Адреса (улица и куќен број на зграда)	Бр. на зграда/друг објект	Намена на згр. и друг обј.	Намена на згр. прекимена при конверзија на податоците од стариот вл.систем	Влез/кат/Број на посебен/заведнички дел од зграда			Намена на посебен/заведнички дел од зграда	Внатреш на површина во м2	Отворен а површина во м2	Волумен во м3	Сопственост / сосопственост / заведничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот вл.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
					Влез	Кат	Број									
192	0	БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ	8	СИ	1	ПР	1	ДП			848	СОПСТВЕНОСТ			1113-2765/2012	16.03.2012 12:02:31

Г. Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување

Г1.1. ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)																
Носител на правото (доверител)		ЕМБГ / ЕМБС					Адреса / Седиште									
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ		4065573					СКОПЈЕ; ОРЦЕ НИКОЛОВ 3									
Хипотекарен должник		ЕМБГ / ЕМБС					Адреса / Седиште									
ИЛИЈА ПАВЛИЧОВСКИ		2301956450044					СКОПЈЕ; ИВАН МАНОЛЕВ 211А									
Број на катастарска парцела	Број на зграда/друг објект	Влез/кат/Број на посебен/заведнички дел од зграда			Намена на посебен/заведнички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Износ на побарувањето	Правен основ на запишување			Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на пријавата за запишување		
		Влез	Кат	Број						Назив	Број и датум	Орган што го донел актот/заверил				
192	0	1	001	ПР	001	ДП	987		1380000 ЕМУ (ЕУ)	НОТАРСКИ АКТ (ИЗВРШНА ИСПРАВА)	ОДУ БР. 531/20 / 04.09.2020	НОТАР ФАТМИР АЈРУЛИ	1114-6725/2020	07.09.2020 11:14:08		
192	0	1	001	ПР	001	ПП	24									
192	0	1	2	ПР	1	ДП	63									
192	0	1	2	ПР	1	ПП	29									
192	0	1	3	К 1	1	ДП	187									
192	0	1	3	ПР	1	ХС	23									

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Центар за катастар на недвижности Скопје

Нотар Фатмир Арули

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
 1105-228389/2021 од 01.12.2021 10:12:23



ИМОТЕН ЛИСТ број: 93657 ПРЕПИС
 Катастарска општина: ЧАИР

Број на катастарска парцела	Вид на право	Катастарска класа	Површина во м2	Број на зграда/дел од зграда	Посебен/заеднички дел од зграда	Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на правото	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
192 0				1	00 1 ПР 00 1	ДП	987			ВРЗ НЕДВИЖНОСТА ИМА ЗАВЕДЕНО ХИПОТЕКА ДОВЕРИТЕЛ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ ОД СКОПЈЕ ДОЛЖНИК ДПП НА ГОЛЕМО И МАЛО ДИМЕ-ИЛИЈА И ДР ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ОД СКОПЈЕ ХИПОТЕКАРЕН ДОЛЖНИК ПАВИЧОВСКИ ИЛИЈА ОД СКОПЈЕ ЗАВЕДЕН ВО КНИГ 13.СТРАНА 3556.ИНО-184/99. Р-227/99 ОД 07.07.1999 ГОД. СУМА ВО ИЗНОС ОД 600.000.00 ДЕМ.	-УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ИЛ 855 КО СКОПЈЕ -ПОЕДИНЕЧЕН УПИС.	1113-10369/2011	07.11.2011 11:59:26
192 0				1	00 1 ПР 00 1	ПП	24						
192 0				2	00 1 01 00 1	ДП	123						
192 0				2	00 1 01 00 1	О			204				
192 0				2	00 1 02 00 1	ДП	123						
192 0				2	00 1 МА 00 1	ДП	78						
192 0				2	00 1 ПО 00 1	ДП	160						
192 0				2	00 1 ПР 00 1	ДП	158						

Г8.2. Други права чие запишување е утврдено со закон

Вид на право:													
ЗАЛОГ-ХИПОТЕКА													
Носител на правото:													
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ													
ЕМБГ / ЕМБС													
0000000000000													
Адреса / Седиште													
СКОПЈЕ													
Број на катастарска парцела	Вид на право	Катастарска класа	Површина во м2	Број на зграда/дел од зграда	Посебен/заеднички дел од зграда	Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на правото	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел	култура	Класа		Влез Кат Број								
192	0			1	00 1 ПР 00 1	ДП	987			ЗАСНОВАНА ХИПОТЕКА НА 27.01.2010 Г ВО 15 ЧАС.ВРЗ ОСНОВА НА НОТАРСКИ АКТ ОДУ БР.56/2010 И АНЕКС БР.1 ОДУ БР.550/2012 (ИЗВРШНИ ИСПРАВИ) НА НОТАР ПОЛОВСКИ СПОБОДАН, ВО КОРИСТ НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ. ЗА ЦЕЛА НЕДВИЖНОСТ ВО ИЛ.885. ОБЈЕКТ СО ВКУПНА ПОВРШИНА ОД 1653 М2. ЗА ИЗНОС ОД 1.380.000,00 ЕУР.	-УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ИЛ 855 КО СКОПЈЕ -ПОЕДИНЕЧЕН УПИС.	1114-2998/2012	10.09.2012 12:18:01

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Центар за катастар на недвижности Скопје

Нотар Фатмир Ајруди

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
 1105-228389/2021 од 01.12.2021 10:12:23



ИМОТЕН ЛИСТ број: 93657 ПРЕПИС
 Катастарска општина: ЧАИР

192	0					1	00 1	ПР	00 1	ПП	24						
192	0					2	00 1	01	00 1	ДП	123						
192	0					2	00 1	01	00 1	О				204			
192	0					2	00 1	02	00 1	ДП	123						
192	0					2	00 1	МА	00 1	ДП	78						
192	0					2	00 1	ПО	00 1	ДП	160						
192	0					2	00 1	ПР	00 1	ДП	158						
192	0					7	1	ПР	1	ДП				848			
192	0					8	1	ПР	1	ДП				848			



Г.9. Промени во прибележувања

Г9.3. Други факти чие прибележување е предвидено со закон:

Вид на прибележување:																												
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ																												
Носител на правото на службеност (плодоживање, употреба и домување):										ЕМБГ / ЕМБС			Адреса / Седиште															
Број на катастарска парцела		Викано место/улица		Катастарска		Површина во м2		Број на зграда/дел од објект		Влез/Кат/Број на посебен/завед			Намена на посебен/заче дички дел од зграда		Внатреш на површина во м2		Отворен а површина во м2		Волумен во м3		Краток опис на прибележувањето		Правен основ на запишување		Број на предмет по кој е извршено прибележувањето		Датум и час на запишување	
основен	дел			Култура	Класа					Влез	Кат	Број																

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Центар за катастар на недвижности Скопје

Нотар Фатмир Ајрули

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
 1105-228389/2021 од 01.12.2021 10:12:23



ИМОТЕН ЛИСТ број: 93657 ПРЕПИС
 Катастарска општина: ЧАИР

192	0								1	2	ПР	1	ПП	29	ОБЈЕКТОТ ДОБИЛ ПРАВЕН СТАТУС НА ЛЕГАЛЕН ОБЈЕКТ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИ ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Р.М. БР.23/11) правосилно Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект бр.2201-4237/7 од 30.01.2015 год., на РМ-Општина Бутел-Скопје и Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени цитиран во Решението	1113-4181/2015	17.03.2015 15:02:39
192	0						1	3	К1	1	ДП	187					
192	0						1	3	ПР	1	ХС	23					
192	0						6	1	ПР	/	Г	35					
192	0						6	2	ПР	/	Г	36					
192	0						6	3	ПР	/	Г	37					

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Шифра	Опис
Г2	лесна и негадувачка индустрија
Б4	деловни простории
Г2-1	помали производни капацитети
О	останато
СИ	сџиски
ПП	помошни површини (тераса, појил, балкон)
ДП	деловна просторија
Г	гарџа


Тип	Опис
Прегис	Цела содржина од имотниот лист




Овластено лице:
Фатмир Ајрули
 име и презиме, потпис

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола


Прилог бр.3 Сателитска снимка на макро и микролокација




ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола




ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола




ЛЕГЕНДА:

- Отпорност на оган 3 часа
- Отпорност на оган 2 часа
- Отпорност на оган 1,5 часа
- Отпорност на оган 1 час
- Внатрешен хидрант со опрема под притисок

изработил
ДРУШТВО ПРОЕКТ "СТУДИЈА"

назив на граѓа:
**ПРЕХРАМБЕНО-ПЕКАРСКИ КОМПЛЕКС
 "ФУРНА ДИМЕ"-СКОПЈЕ**


ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



№	Име на простор	Плоштина (m²)
1	Бројанска соба	210,00
2	Бројанска соба	58,10
3	Бројанска соба	7,20
4	Бројанска соба	7,40
5	Бројанска соба	2,90
6	Бројанска соба	1,50
7	Бројанска соба	2,00
8	Бројанска соба	1,80
9	Бројанска соба	3,20
10	Бројанска соба	1,80
11	Бројанска соба	1,50
12	Бројанска соба	3,00
13	Бројанска соба	3,70
14	Бројанска соба	3,70
15	Бројанска соба	3,70

РАДУГ ИНЖЕНЕРИГ - ДОО Скопје		Црвен: ОСНОВНА ПЕРИМЕТАРСКА СТРАНА
ОСНОВЕН ПРОЕКТ - ЗА ИЗГРАБА НА СЕВЕР. ЈЗ. ЗА ГЕСНА И НЕМАГЛУВАНА ИНДУСТРИЈА		Светлозелен: ОПШТИНСКИ ПЕРИМЕТАР
КО: ВУЛКА И П. ОШТИНА: ВУЛКА		Светлокамен: ПЕРИМЕТАР НА ПЛОШТА
Ниво на граба: ГЛЕСНА И НЕМАГЛУВАНА ИНДУСТРИЈА		Светлокамен: ПЕРИМЕТАР НА ПЛОШТА
Инвеститор: ПЕЈКАРА П.П. ДИМЕ - Скопје		Светлокамен: ПЕРИМЕТАР НА ПЛОШТА
Масштаб: М=1:150	Лист: А 11	Лист: А 11

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола




РАДИН ИЗЈЕВЕРИТ - ДРОЕН СКОПЈЕ	
СОБСТВЕНИК: ЗАКЛУПАЧ НА ОБЈЕКТ 17, ЗА ТЕРАСИТЕЗНАДРАВНА И ИНДУСТРИЈА	авторство 1.2.202
КО. БУЉЕ: КП СТУПКА: 07/01	МЕРИТАБЕЛНА КОДЕСКА ДАТА 1.2.202
Начин на развој: Г2 ТЕРАСИТЕЗНАДРАВНА И ИНДУСТРИЈА	Свој: 01/03/2020
Инвеститор: ГЕКАРА ПЛП ДИМЕ - СКОПЈЕ	МАШЕР: М=1:150
	Лист №: А13

P7
 АВАЊА И ПОД
 АВАЊА И ПОД
 АВАЊА И ПОД

P1
 ИНТЕРИЕРНИ
 ИНТЕРИЕРНИ
 ИНТЕРИЕРНИ

1 администрација	555.00 м ²
2 канцеларии	75.00 м ²
3 канцеларии	75.00 м ²
нето површина	305.08 м ²
вкупна бруто површина	810.00 м ²

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола




Цртек: ОСНОВНА ПЛАН 47/48П-НБА-000106А		својство: 1.2282
РАДИГ И ЖЕВЕРИГ - Дроен Скопје		лице: А
ОСНОВЕН ПРОЕКТ - ЗАКЛУЧОК НА СЕКТОР 12, ЗА ЛЕСНА И НЕЖИВУВАНА ИНФРАСТРУКТУРА		Тема: МП-150
К.О. ВУДИП И П. ОТШТАРКА ВУДИП		Масштаб: 1:100
Ниво на план: 12/1 ЛЕСНА И НЕЖИВУВАНА ИНФРАСТРУКТУРА		Лист бр.: А.14
Инвеститор: ПЕКАРА ПЛП ДИМЕ - Скопје		

- P8** Основен архитектонски план на објектот
- P9** План на општа и техничка инфраструктура
- Z1** План на општа и техничка инфраструктура


1	ПЛОШ	640,00 м ²
2	ПЛОШ НА ПОКРИТИЕ	750,00 м ²
3	ПЛОШ НА ПОКРИТИЕ НЕОСЛОБОВАНО	650,00 м ²
	ВКУПНА БР. ГО РАДИРАНА	698,00 м ²

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.5 Организациона шема



Прилог бр. 6 Сертификат за имплементиран стандард ИСО 22000:2005

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No:
250926-2017-AFSMS-HRV-RvA

Initial certification date:
25 December 2017

Valid:
25 December 2017 - 25 December 2020

This is to certify that the management system of

DIME d.o.o. Skopje
Aleksa Dundic 211a, 1000, Skopje, Macedonia

**Ljupcho
Krstevski
ki**

Digitally signed by Lju
Krstevski
DN: o=DIME DOO SKO
serialNumber=403099
40, c=MK,
email=info@dime.com
sn=Krstevski,
givenName=Ljupcho,
cn=Ljupcho Krstevski
Date: 2018.03.19 16:25
+01'00'

has been found to conform to the Food Safety Management System standard:
ISO 22000:2005

This certificate is valid for the following scope:
**Production, distribution and sales of bread, baked goods and pastry products.
Category CIV**

Place and date:
Barendrecht, 28 December 2017



For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht,
Netherlands

Erie Koek
Management Representative

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.7 Договор со ЈП Водовод и канализација

ЈП Водовод и канализација - Скопје
NP Ujesjeliesi dhe kanalizimi - Shkup

ВИК-716-101.01

ШИФРА ОД ФАКТУРА 5 229 4024/30 ВИК-851-701

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за комуналните дејности и член 48 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, се склучи следниот

ДОГОВОР

Склучен на 24.09.2024 година, помеѓу:

Давател на услуга: ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ	
Адреса: ул. „Пазар Личеноски“ бр.9 Скопје	
и	
Корисник на услуга: <u>ДППГН ДИМЕ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ</u>	
Адреса од л.к./Прием на сметка <u>УЛ. ИВАН МАНОВАР БР. 2МА</u>	
Адреса на објект: <u>УЛ. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Б.Б., БУТЕЛ, СКОПЈЕ</u>	
ЕМБГ/ЕДБ: <u>4030992159740</u>	Број на л.к.: _____
Контакт телефон: <u>075/223-510</u>	е-пошта: <u>dpp.dime@t-kone.mk</u>

Член 1
Предмет на овој договор е уредување на меѓусебните права и обврски согласно одредбите од Законот за комуналните дејности и Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.

Член 2
Давателот на услугата се обврзува да врши (да се означи со X услугата која е предмет на договорот):

редовно и непрекинато снабдување со исправна вода за пиење преку изградениот водоснабдителен систем;

одведување на урбаните отпадни води преку изградениот канализационен систем, согласно член 5 и табелите од Правилникот за условите начинот и граничните вредности за испуштање на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштитните зони (Министерство за животна средина и просторно планирање во согласност со Законот за води, објавен во Сл.весник на РСМ бр.81/2011).

Член 3
Количината на потрошената вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, ќе се мери со водомер/и (да се означи со X):

главен
 посебни/и

Број	Марка	Димензија	Состојба	Х. В.
<u>G 51973210</u>	<u>ИИСА</u>	<u>80/20</u>	<u>22111</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>H 51946358</u>	<u>ИИСА</u>	<u>80/20</u>	<u>12604</u>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>

Член 4
Давателот на услугата се обврзува да го/и чита водомерот/ите и да доставува фактура (сметка) за месечна потрошувачка преку пошта или овластен работник.

Член 5
Плаќањето за извршената услуга ќе се врши по доставена фактура (сметка) за месечната потрошувачка на вода (врз основа на состојба регистрирана на водомерот од член 3 на овој договор), или по утврдена просечна месечна потрошувачка во месеците кога не се врши читање, секој месец, во денари по м³, по цена определена со Одлука на давателот на услугата. За секоја промена на цената, корисникот на услугата ќе биде известен со доставената фактура/сметка.

Член 6
Ако со водомерот поради различни причини не може да се утврди стварната потрошена количина на вода до поставување на исправен водомер, пресметката и наплатата ќе се врши врз основа на годишната просечна потрошувачка пред констатирањето на неисправноста на водомерот, а доколку таа неможе да се утврди пресметката и наплатата ќе се врши по 10м³ по член на семејно домаќинство.

Во случај од став еден на овој договор, корисникот е должен на сопствена сметка во рок од еден месец да обезбеди исправен водомер, а доколку не го стори тоа, давателот на услугата на сметка на корисникот на услугата ќе попостави исправен водомер.

Член 7
Корисникот на услугата е должен да овозможи несметан пристап во зградата или друг објект на овластен работник на давателот на услугата, заради читање на водомерите и одржување на водоводниот приклучок, како и за контрола на исправноста на водоводната мрежа и други уреди чија неисправност може да предизвика штета на јавната водоводна мрежа.

Член 8
ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

КОРИСНИК

ДИМЕ

ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ

Скопје

(цело име и презиме)

ДАВАТЕЛ НА УСЛУГАТА

М.П. ЈЕ

ВИК

(цело име и презиме)

* со наведување на телефонски број и е-пошта, корисникот се согласува да добива маркетинг и други информации во врска со услугата

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.8 Фактура за вода и канализација



ЈП Водовод и канализација - Скопје
 NP Ujësjellësi dhe kanalizimi - Shkup



Корисник:

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО
 увоз-извоз Скопје

Седиште: УЛ.БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БР.211А БУТЕЛ
 Објект: УЛ.БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БР.ББ БУТЕЛ 1000 СКОПЈЕ

Шифра: F0500130 Матичен бр.: S2217024

Период: 01/12/2021-31.12.2021
 Датум Док: 31.12.2021
 Валута: 08/01/2022

12/2021

Рок на плаќање: 08/01/2022


Фактура/Фолио број: 95056000339323

Тарифа за водна услуга (без ДДВ):

Набдување со вода за пиење:	16,483.50
Собирање и одведување на урбани отпадни води:	5,534.46
- Прочистување на отпадни води:	279.72
Износ за ДДВ (5%):	1,114.88
Фонд за вода:	329.67
Фонд за отпадна вода:	58.14
Камата:	121.00
За наплата:	23,921.00

Просечна месечна потрошувачка
 на сметка од 1,000.00 денари

Основци за наплата
 за порочена вода
 (со ДДВ):



Надомест за
 одржување на јавно
 градско зеленило

Дополнителни услуги (без ДДВ)

Износ за ДДВ (18%):	0.00
Камата:	0.00
За наплата:	0.00

Надомест за одржување на јавно градско зеленило (без ДДВ):

Камата:	4,293.50
За наплата:	0.00
	4,294.00

Вкупен износ на фактура

28,215.00



Овластено лице за потпис
 Директор,
 М-р Душко Весковски



Брзо и без провизија
 во секоје време!



24 ЈП Водовод и канализација - Скопје
 Дежурно Информативен Центар:
 (02) 3073 010

ЈП Паркови и зеленило - Скопје
 02/3070-112
 info@parkovi.com.mk

Дигитално издавање на фактура
 ЈП Водовод и канализација - Скопје
 Дата: 2021-12-29 10:09:11 +01:00

Повикување на број: 95056000339323



Се грижиме за животната средина и користиме рециклиран картон
 СЕКОГАШ НАЈДОБРОТО
 за Скопје

Reason: potpis na elektronska
 faktura
 Location: JП Водовод и канализација
 Скопје

ул. Лазар Линески бр. 9, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
 02 307 3010
 (02) 3240 300
 (02) 3240 304
 www.vodovod-skopje.com.mk
 kontakt@vodovod-skopje.com.mk
 www.facebook.com/jpvodovodskopje
 МК 4030992177811

Банка Сметка

Шпаркасе банка Скопје	250028000016522
НЛБ Тулуиска банка АД Скопје	210045289990132
Уни банка Скопје	240010000862407
Слопанска банка Скопје	200001170462617
Слопанска банка АД Битола	500000000729467
Комерцијална банка Скопје	300000000536834
Халк банка Скопје	270045289990139

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



ЈП Водовод и канализација - Скопје
 NP Ujësjetllësi dhe kanalizimi - Shkup



Корисник:

Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО
 увоз-извоз Скопје

Седиште: УЛ.БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БР.211А БУТЕЛ
 Објект: УЛ.БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БР.ББ БУТЕЛ 1000 СКОПЈЕ

Шифра: F0500130 Матичен бр.: S2217032

Период: 01/12/2021-31.12.2021
 Датум Док: 31.12.2021
 Валута: 08/01/2022

12/2021


Рок на плаќање: 08/01/2022

Фактура/Фолио број: 95056000339324

Тарифа за водна услуга (без ДДВ):

- Снабдување со вода за пиење:	9,801.00
- Собирање и одведување на урбани отпадни води:	3,290.76
- Прочистување на отпадни води:	166.32
Износ за ДДВ (5%)	662.90
Фонд за вода	196.02
Фонд за отпадна вода	34.57
Камата:	62.00
За наплата:	14,214.00

Просечна месечна потрошувачка
 на сметка од 1,000.00 денари



Дополнителни услуги (без ДДВ)

Износ за ДДВ (18%)	0.00
Камата:	0.00
За наплата:	0.00

Надомест за одржување на јавното градско зеленило (без ДДВ):	2,552.89
Камата:	0.00
За наплата:	2,553.00

Вкупен износ на фактура 16,767.00



Овластено лице за потпис
 Директор,
 М-р Душко Весковски



Брзо и без провизија
 во секоје време!



24 ЈП Водовод и канализација - Скопје
 Дежурно Информативен Центар:
 (02) 3073 010

ЈП Паркови и зеленило - Скопје
 02/3070-112
 info@parkovi.com.mk

ЈП Комунална хигиена - Скопје
 02/3220-663
 grizazakorisnici@khigiena.com.mk

Повикување на број: 95056000339324



Се грижиме за животната средина и користиме рециклирана хартија.

СЕКОГАШ НАЈДОБРОТО
 за Скопје



ул.Лазар Линчоски бр. 9, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
 02 307 3010
 (02) 3240 300
 (02) 3240 304
 www.vodovod-skopje.com.mk
 kontakt@vodovod-skopje.com.mk
 www.facebook.com/jpvodovod-skopje
 МК 4030992177811

Банка Сметка

Шпаркасе банка Скопје	250028000016522
НЛБ Тулуиска банка АД Скопје	210045289990132
Уни банка Скопје	240010000862407
Стопанска банка Скопје	200001170462617
Стопанска банка АД Битола	500000000729467
Комерцијална банка Скопје	300000000536834
Халк банка Скопје	270045289990139

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.9 Фактура од ЕВН



ЕВН Македонија Електроснабдување
ДООЕЛ Скопје
Ул. Лазар Личноски бр. 11, 1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел. за информации: 0890 12345
е-mail: snabduvanje-info@evn.mk
www.snabduvanje.mk

Стопанска Банка АД Скопје 200003026777613
Уни Банка 240010103939651
Шаргасе Банка 250101000383707
ХалиБанк 270067171100177
НЛБ Банка АД Скопје 210067171100267
ПроКредит Банка 380071004500145
Даночен број за ДДВ МК 4080011522805

Корисник:
ДППГМ ДИМЕ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
Ул. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА бр. 11
1010 СКОПЈЕ-БУТЕЛ

Адреса за кореспонденција:
ДППГМ ДИМЕ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
Ул. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА бр. 11
СКОПЈЕ-БУТЕЛ
1010 СКОПЈЕ-БУТЕЛ



Фактура за период: 01.12.2021 - 31.12.2021
Место и датум на издавање: Скопје, 31.12.2021

Фактура бр. 1200198960-7- Општи информации

Број на корисник: 002365217 Место на потрошувачка: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 0 ББ/1
Број на место на потрошувачка: 104216000000 СКОПЈЕ-БУТЕЛ 1010
Број на договор: GESSINE 002365217 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ ЧАИР СЕВЕР

	ДЕН
Потрошена ел. енергија и моќност	560.398,00
Надоместок за користење на пазарот на ел. енергија	936,18
Надомест за користење на енергија од обновливи извори	0,00
Даночна основа	561.334,18
Данок на додадена вредност ДДВ 18%	101.040,15
Вкупен износ на фактурата	662.374,00

Вкупен износ со рок на плаќање до 30.01.2022 662.374,00

Ве молиме најдоцна до наведениот датум за плаќање да го подмирите Вашиот долг. За секое задоцнување Ви се пресметува законска казнена камата.

При плаќање внесете го повикот на број: 002365217 - 12001989607

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје Ви ги нуди следниве начини на плаќање:

- во пошта и банки.

Ве известуваме дека доколку не сте добиле фактура за претходниот пресметководен период, потребно е да побарате фактура за потрошена електрична енергија од ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, согласно Правилата за снабдување со електрична енергија член 33, став 4.

Ве повикуваме согласно член 12, став 1, точка 3 од Правилата за снабдување со електрична енергија да ги ажурирате Вашите податоци. Доколку самите не ги ажурирате, ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје ќе постапи согласно законските можности за ажурирање од достапни извори, при што, променетите податоци ќе бидат видливи во фактурата која ќе ја добиете.

Роланд Циглер
Управител

Беркант Шен
Управител



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Фактура бр. 1200198960-7 - Детални информации

Број на корисник: 002365217 Место на потрошувачка: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 0 ББ/1
 Број на место на потрошувачка: 104216000000 СКОПЈЕ-БУТЕЛ 1010
 Број на договор: GESSINE 002365217 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ ЧАИР СЕВЕР
 Период на пресметка: 01.12.2021 - 31.12.2021
 Број на точка на отчитување: МК000100000000000000104216000000

Отчитани состојби во периодот: 01.12.2021 - 31.12.2021

бројло /тарифа	сост. стара	сост. нова	Разлика	Конст.	Пресм. колич	Одоб kWh	Вкупно колич.
01042507 / А ВТ	6133.2400	6296.1820	162.9420	400.00	65176.80		65176.80
01042507 / А НТ	5975.5500	6105.1660	129.6160	400.00	51846.40		51846.40

Тарифни ставови за продажба на ел.енергија и моќност

Опис	Период	Единица	Количина	Ед.цена	ДЕН
Активна ВТ (АВТ)	01.12.2021 - 31.12.2021	kWh	61116.29	5,5442	338.840,94
Активна ВТ (АВТ) ОИЕ		kWh	4060.51	5,5398	22.494,44
Активна НТ (АНТ)	01.12.2021 - 31.12.2021	kWh	48616.37	3,7265	181.168,90
Активна НТ (АНТ) ОИЕ		kWh	3230.03	5,5398	17.893,72
Вкупно потрошена ел. енергија по цена од договор		kWh	109732.66		520.009,84
Вкупно потрошена ел. енергија од обновливи извори		kWh	7290.54	5,5398	40.388,16
Надоместок за користење на пазарот на ел.енергија		kWh	117023.20	0,0080	936,18

Преглед на тарифни ставови за продажба на ел. енергија и моќност за сите места на потрошувачка

Опис	Период	Единица	Количина	Ед.цена	ДЕН
Активна ВТ (АВТ)	01.12.2021 - 31.12.2021	kWh	61116.29	5,5442	338.840,94
Активна НТ (АНТ)	01.12.2021 - 31.12.2021	kWh	48616.37	3,7265	181.168,90
Активна енергија од обновливи извори			7290.54	5,5398	40.388,16
Вкупно за сите МП:					560.398,00
Надоместок за користење на пазарот на ел.енергија 12/2021			117023.20	0,0080	936,18

Потрошена ел.енергија и моќност	560.398,00
Надоместок за користење на пазарот на ел.енергија	936,18
Даночна основа	561.334,18
Данок на додадена вредност ДДВ 18%	101.040,15
Вкупен износ на фактурата	662.374,00

Просечна цена за енергија од обновливи извори за 12/2021 5,5398 ден/ kWh
 Процент на учество на електрична енергија произведена од повластени производители на електрична енергија 12/2021 6,23 %

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.10 Фактура за гас



'МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС' ДООЕЛ - СКОПЈЕ

ул.Св.Кирил и Методиј бр.4
1000 СКОПЈЕ
Тел 02 3146-119; Факс 02 3207-470
Сметка: 300000003237896
Депонент на Комерцијална Банка АД Скопје
Даночен број: МК4080011519693
www.mppromgas.mk

Продажно место: 688
МАГАЦИН ЗА ПРИРОДЕН ГАС
СКОПЈЕ (ЦЕНТАР) : СК

Број на испратница: 4340
Датум на промет: 31.12.2021
При плаќање повикајте се на број: 9567909 - 4340

Арх.број 0504-41/27

Датум арх. 05.1.2022

ФАКТУРА Бр. 4340

Датум на фактура: 31.12.2021

Валута: 15.1.2022

Купувач: 9567909
Диме ДПП д.о.о.увоз-извоз
1000 СКОПЈЕ
УЛ.БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БР 11

Шифра и назив на артикал	ЕМ	Количина	Цена	Износ	Рабат	Основица за ДДВ	ДДВ	Износ на ДДВ
300004 ПРИРОДЕН ГАС	NM3	66.230,00	24.2086	1.603.335,60	0,00	1.358.759,00	18%	244.576,60
Нова состојба: 1475913 (Nm3)								
Стара состојба: 1409683 (Nm3)								
Разлика: 66230 (Nm3)								
Вкупно:				1.603.335,60	0,00	1.358.759,00		244.576,60

ЗА НАПЛАТА: 1.603.336,00 ден.

Договор за снабдување со природен гас бр.03-896 од 25.11.2020 г. кај потрошувачот и бр. 0307-271/1 од 19.11.2020 г. кај снабдувачот со важност до 31.12.2021 г.

По истекот на рокот за плаќање на фактурата засметуваме камата.

ЗА ПРОМ-ГАС ДООЕЛ

Лице овластено за потпишување на фактури
Филип Милошевски

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.11 Договор за ДД заштита

Друштво за производство и продажба на
големи и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз

Бр. 03-191
04-05-2011 год
СКОПЈЕ

ДОГОВОР
За извршување услуги од ДД заштита
Бр. 268/11 од 04.05. 2011 год.

Склучен помеѓу:

1. **ЗОТОКС ДООЕЛ - Скопје**, застапуван од
Г-дин Зоран Зафировски, Управител
(во понатамошен текст **изведувач**)
2. **ДПП Диме Скопје**, застапуван од
Г-дин Илија Павличковски, Управител
(во понатамошниот текст **корисник** на ДД)

член 1

Предмет на овој Договор е извршување на заштита од страна на стручна служба за дезинфекција, дезинсекција и дератизација на претпријатието **ДТУ-Зотокс Дооел - Скопје**, во сите објекти на **ДПП Диме Скопје**.

член 2

Изведувачот на ДД се обврзува во текот на **2011/2012 год.** да изврши:

- | | | |
|----------------|---|------------|
| - Дезинсекција | 3 | обработки |
| - Дератизација | 3 | обработки |
| - Ост. Услуги | | по потреба |

Договорената работа од член 1 и 2 на овој договор изведувачот ќе ја спроведува со стручен кадар, сопствена опрема, материјал и превозно средство.

Планираните превентивни третирања ќе ги врши во месеците:

- | | |
|-----------------|-----------|
| Прва обработка | Мај |
| Втора обработка | Септември |
| Трета обработка | Јануари |

Дополнителни третирања ќе се вршат по потреба и на барање на корисникот на ДД во договорениот временски период:

- 8 Инспекции во рокот на договорот.

член 3

Корисникот на ДД се обврзува:

- а) Да овозможи непречено спроведување на договорените услуги на објектите.
- б) Да изврши надоместок за извршената услуга, на начин утврден во член 4 точка 3 од овој Договор во износ од:

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

- за годишно одржување	_____	денари
- за една обработка	_____	денари
- ДДВ 18%	_____	денари
ВКУПНО:	_____	денари

член 4

Договорените страни се договорија:

1. Договорот да важи од **06.05.2011 год.** до **06.05.2012 год.** и истиот да продолжи да важи доколку не биде раскинат со отказан рок од 30 дена пред негово истекување.
2. За секоја извршена обработка ќе биде доставена фактура во која ќе биде наведена единечна цена, вкупна површина која е обработена и вкупен износ, во кој **не е вклучен ДДВ од 18%.**
3. Фактурираниот износ ќе се исплати во рок од 7 дена.
4. Цената за извршената услуга по овој договор не е фиксна и истата може да се менува - зголемува во зависност од зголемувањето на цената на репроматеријалите како и зголемувањето на цената на горивото и сл.
5. Корисникот на ДДД услуга да изготви евиденција на објектите и површини, кои ќе бидат опфатени со договорените услуги во договорениот временски период која евиденција ќе биде составен дел на овој договор.
6. Договорените страни сите евнтуални недоразбирања ќе ги решаваат спогодбено.
7. Доколку спорот не може да се реши спогодбено, надлежен ќе биде Основниот суд во Скопје.
8. Овој Договор е составен во 4 (четири) еднакви примероци од кои по 2 (два) за секоја странка.

член 7

Образложение на член 1 од овој договор: _____

Корективна дезинсекција не е опфатена со овој Договор. Истата ќе се изведува по потреба и по цена од _____ ден./м².

ЗТОКС ДООЕЛ - Скопје



ДПП ДИМЕ - Скопје



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Договор бр.12 Договор за одржување на трафостаница

Друштво за производство и промет на
електроенергетски материјали ДОО Скопје

Бр. 03-051
21.01.2022 год
СКОПЈЕ

Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи

СПЕКТАРТЕРМО ДОО

Бр. 0301-38

21.01.2022 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР
Склучен помеѓу договорните страни

1. **ДИМЕ ДОО - Скопје**, ул. Босна и Херцеговина бр.11 Скопје – Бутел, Бутел, ЕДБ 4030992159740, МБ 4442067, застапувано од Управителот Илија Павличковски, во понатамошниот текст **Корисник**, од една страна и
2. **Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје**, ул. Козле бр. 165, 1000 Скопје, со ЕДБ 4030991168061, МБ 4265939, застапувано од Управителот Предраг Милиќевиќ, во натамошниот текст **Извршител** од друга страна.

• **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ**

Член 1

Предмет на договорот е услуга за тековно одржување и сервисирање на трафостаница 12 kV, конфигурација LKN 12 3Rz+S+M3+TR со снага на трансформаторот од 630 kVA производ на Минел и NNRT со NKS 1250A и 9 изводи. Трафостаницата е сопственост на Диме ДОО, лоцирана на улица Босна и Херцеговина бр.11. Сервисирањето на трафостаницата се врши еднаш годишно согласно позициите и цените од Прилог – 1 кои се составен дел на Договорот. Еднаш месечно стручно лице ќе врши надгледување на опремата и состојбата во трафостаницата.

Член 2

Со овој договор се регулираат меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со набавка на услуга за Сервисирање на трафостаница – по спецификација и прилозите кон Договорот.

• **ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ**

Член 3

Наплатата на вредноста на услугата за Сервисирање и тековно одржување на трафостаницата ќе се врши согласно извршените работи по спецификациите и прилозите 1, и 2 кон овој Договор. Цените се во МКД без зарачунат ДДВ согласно член 32-а став 1 точка 1 од Законот за ДДВ, во кои се вклучени сите трошоци и попусти според единечните цени од прилозите. Изведувачот ќе ги изведе само оние работи од овој Договор и во оној обем кои ќе бидат изричито побарани од страна на Нарачателот. Вредноста на Договорот зависи од извршените работи согласно прилозите кон Договорот.

Член 4

Договорот се склучува за период од 12 месеци од денот на потпишувањето од двете договорни страни и истиот ќе се реализира во наведениот период од 12 месеци. Износот определен во член 3 (прилози 1, 2 и 3) став 2 од овој договор, ќе се реализира во зависност од потребите на корисникот. Реализацијата на овој договор ќе започне само по доставено претходно писмено барање од Корисникот до Извршителот (писмено на неговата адреса, по телефакс или преку електронска пошта), за започнување на извршување на услугата, а согласно единечните цени од конечната понуда која е во целост составен дел на овој Договор.

- **ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ:**
- **Обврски на извршителот**

Член 5

Извршителот за време на важењето на овој Договор ќе ги извршува следните работи:

1. Економскиот оператор ќе врши редовно и вонредно одржување при настанати дефекти на електроенергетскиот објект.
2. Економскиот оператор ќе ја одржува опремата по повик и според потребите на договорниот орган, при што ќе изврши преглед на уредите и одредување на

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

дефектажа. Вредноста на резервните делови потребни за извршување на одржувањето ќе бидат според цените од прифатената понуда. Материјалот и резервните делови ги обезбедува извршителот, според претходната дефектажа и дадена поединечна понуда за секое сервисирање.

3. Извршителот ќе изврши поправка или замена на резервен дел само врз основа на претходно добиена согласност од корисникот на услугата. Интервенциите ќе се извршуваат со возило на сервисерот.
4. Потребните материјали и резервни делови кои не се вклучени во понудата на најчести дефекти, истите ќе се фактурираат согласно набавната цена (доказ фактура) зголемена за 6 % манипулативни трошкови и 620,00 МКД за еден работен час..
5. Сервисирање ќе го врши во траење од 12 месеци, со задолжителни периодични превентивни прегледи најмалку еднаш годишно и кога Корисникот тоа го бара Датумите на редовниот превентивен преглед ги одредуваат корисникот и извршителот заедно.
6. Извршителот е должен секој поединечен сервис да го врши според стандардите и нормативите.
7. Извршителот се обврзува да набавува и вградува единствено оригинални резервни делови и материјали, за што е должен да приложи исправа за потеклото и оригиналноста на вградените делови, односно потрошни материјали. Оштетените и расипаните делови извршителот е должен да му ги врати на нарачателот
8. Време на одзив: Извршителот во случај на дефект и повик од страна на Корисникот треба да изврши увид на лице место во рок од 8 часа по повикот и по добиена согласност за интервенција веднаш да пристапи кон отстранување на дефектот.
9. Гарантен рок (гаранција) на извршената услуга изнесува 12 (дванаесет) месеци.
10. Заедно со лицето за комуникација определено во член 6 ќе води дневник за секоја извршена работа и истиот задолжително ќе биде потпишан од страна на двете одговорни лица.

• **Обврски на нарачателот**

Член 6

1. Пречките во работењето на апаратите корисникот ќе ги пријавува на извршителот во писмена форма и тоа на неговата адреса, по телефакс или преку електронска пошта, а во итни случаи и телефонски.
2. Корисникот се обврзува на извршителот да му обезбеди пристап до апаратите предмет на овој договор, се со цел за навремено и експедитивно извршување на работите.
3. Корисникот определува одговорно лице за комуникација, кое заедно со одговорното лице определено од страна на извршителот, ќе водат дневник за секоја извршена работа и истиот задолжително ќе биде потпишан од страна на двете одговорни лица.

• **Начин на извршување на услугата**

Член 7

Работниците на извршителот за своето доаѓање и за извршената работа ќе го известат одговорното лице определено од страна на корисникот. Интервенцијата е завршена тогаш кога овластеното лице од корисникот ќе го потпише работниот налог.

• **НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ:**

Член 8

Корисникот се обврзува плаќањето на извршителот да го врши 30 (триесет) дена по доставена фактура за извршената услуга во архивата на договорниот орган - вирмански. Прилог на фактурата е работен налог уредно потпишан и заверен од страна на овластено лице на корисникот и овластено лице на извршителот
Со извршената услуга извршителот се обврзува да ја изрази во фактурата цената на резервните делови согласно со листата на цени според прифатената понуда и цената на чинење на услугата утврдена во член 3 од овој договор.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

• ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:

Член 9

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни се согласни да ги решаваат спогодбено, а доколку во тоа не успеат надлежен за нивно решавање да биде стварно и месно надлежниот суд во Скопје.

Член 10

Измени и дополнителни на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.
Договорот може да се менува со Анекс-Договор само во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки.

Член 11

Овој договор е составен во 4 (четири) еднакви примероци од кои 2 (два) за корисникот на услугата и 2 (два) за извршителот на услугата.

ДИМЕ ДОО - Скопје
Управител
Илија Павличковски



СПЕКТАРТЕРМО ДОО - Скопје
Управител
Предраг Милиќевиќ



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
за сервисирање на трафостаници

1. Опис и карактеристики на услугата

Услугата опфаќа редовно и вонредно одржување при настанати дефекти во електроенергетскиот објект – трафостаница 12kV со построение LKN 12 3Rz+S+M3+TR со маслен трансформатор 630 kVA, со NNRT со NKS 1250 A и 9 изводи со РК постоља со ножаста осигурач. Трафостаницата е поврзана на електроенергетскиот систем на ЕВН Македонија и служат за снабдување на електрична енергија на предметните објекти.

Редовно одржување на ТС опфаќа редовен технички преглед и рутинска проверка на објекти, уреди и опрема како и преземање на сите дејствија, согласно техничките прописи за погон и одржување на електроенергетските објекти.

Вонредно одржување и/или сервис на ТС опфаќа преземање на сите дејствија од страна на Извршителот потребни за отстранување или поправка на било каков дефект на објектот, уреди и опрема, по повик, или по основ на забелешки од редовно извршените прегледи или повик на Нарачателот.

Извршителот има обврска да обезбеди професионално и редовно одржување и сервис на опремата и електроенергетските објекти со испраќање на свои обучени стручни луѓе во временски утврдени рокови.

Услугите за одржување се состојат од:

- рутинско одржување на опремата најмалку еднаш годишно и кога Нарачателот тоа разумно го бара, а тоа барање е поткрепено со нормалното функционирање на ЕЕО објекти,

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

- поправка на сите дефекти на ЕЕО објекти откриени од Извршителот при редовните технички прегледи и по барање на Нарачателот.

Редовен технички преглед и рутинска проверка на ЕЕО објект опфаќа:

- визуелен преглед на електроенергетските објекти,
- преглед на кровната конструкција на бетонските трафостаници
- преглед на состојбата на конзолите,
- преглед на земјиштето околу столбот и темелот на столбот,
- проверка на бучавата и вибрациите на трафостаниците,
- исклучување на 10kV вод од ЕВН за потреби од одржување на ЕЕО,
- проверка на врските и високонапонските контактни места на ТС,
- проверка на врските и нисконапонските контактни места на ТС,
- чистење и подмачкување со контактна маст на ВН врски и контактните места,
- чистење и подмачкување со контактна маст на НН врски и контактните места,
- чистење и одмачкување на енергетски трансформатор (ЕТР), претегнување на конекциите на примарни/секундарни врски и на дихтунзи на ЕТР,
- проверка на нивото на трансформаторско масло и долевање по потреба,
- земање примерок на масло од ЕТР и испитување на диелектрична пробојна цврстина (електропробојност), со издавање испитен лист
- мерење на отпор на намотки на енергетски трансформатори
- мерење на отпор на изолација на среднонапонски кабловски врски
- проверка на заштитни струјни кругови
- испитување на функционалност на биметално реле, контактен термометар, извршни елементи (шпулни за исклучување), проверка на исправност и по потреба замена на дехидратор на ЕТР и друго
- контрола на исправност на кабловски завршници и по потреба долевање на масло во истите
- контролно мерење на преоден отпор на заземјувачи
- изготвување на извештај од извршениот преглед

За секоја редовна рутинска посета за одржување на електроенергетските објекти (редовен технички преглед), Извршителот е обврзан да изготви извештај за направеното, извештај за состојбата на објектите и средствата, како и да даде препораки за подобро функционирање на ЕЕО со подготвени детални технички спецификации за потребните набавки.

Сите специфични испитувања на делови на техничка опрема треба да бидат потврдени со испитен лист од овластена односно акредитирана организација - инспекциско тело за ваков вид на услуга, како на пр. испитување на трансформаторското масло, испитување на отпорноста на изолација на трансформатор.

Прилог 1

Сервисирањето на трафостаницата :

Поз	Назив	ЕМ	Кол	Цена	Вкупно
1	Чистење на простории од НН построение, ВН построение и трафо бокс од наталожена прашина и пајажини - чистење на енергетски трансформатор од наталожено масло и прашина - чистење на нисконапонска табла и опрема во неа и проверка на нисконапонски патрони	кмп	1	6.260,00	6.260,00

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

2	Сервисирање на ВН раставувачи, односно подмачкување на механизми, штелување, подмачкување со контактна маст на сите контактни делови и пуштање во работа С	кмп	1	7.380,00	7.380,00
3	Пристегнување на дихтунзи на енергетски трафо (ВН изолатори, НН изолатори, горна плоча), проверка на исправност на дехидратор и по потреба замена со нов дехидратор	кмп	1	3.140,00	3.140,00
4	Испитување исправност на Бухолц и контактен термометар, испитување заштитно исклучни струјни кругови и доведување на истите во функција	кмп	1	4.840,00	4.840,00
5	Земање на примерок од трафо маслото во ЕТР и испитување на диелектрична цврстина, како и присуство на канцерогени материјали во овластена лабораторија, со издавање на испитен лист	ком	1	3.180,00	3.180,00
6	Испитување отпор на изолација на намотки на ЕТР и издавање на испитен лист	кмп	1	5.460,00	5.460,00
7	Долевање на трафо масло во ЕТР	л	5	380,00	1.900,00
8	Мерење на исправност на заземјувачи во ТС со издавање испитен лист	кмп	1	1.200,00	1.200,00
9	Издавање потврда за техничка исправност комплет на трафостаница до ЕВН Македониј	пар	1	6.200,00	6.200,00
Вкупно МКД без :					39.500,00

ПРИЛОГ – 2 кон Договорот
Листа на единични услуги, и работи за одржавање, сервис и поправки

р. Бр	Опис	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ддв	ддв	Вкупна цена со ддв
A.	Стоки - опрема и материјал					
1	Еднополно подножје за ВН-ВМ осигурувач за надворешна монтажа EVCN 24	парче	1	6.890,00	1.240,20	8.130,20
3	Осигурувач VVC за надворешна монтажа 12kV; 10,16 и 25 A.	парче	1	1.880,00	338,40	2.218,40
5	Осигурувач VVC за внатрешна монтажа 12kV; 40, 63 A	парче	1	3.680,00	662,40	4.342,40
6	Силиконски вентилски одводници на пренапон 12 kV, 10 kA	парче	1	8.640,00	1.555,20	10.195,20
9	Масло за енергетски трансформатор	литар	1	320,00	57,60	377,60
13	Кабелска завршница 20 kV, за внатрешна монтажа за еден поли	сет	1	11.620,00	2.091,60	13.711,60
15	Подножје за НН ВМ осигурачи - тип: NH2 00 - до 630 A	парче	1	1.270,00	228,60	1.498,60
16	Осигурачи НН - ВМ 250 - 400A	парче	1	510,00	91,80	601,80
19	Бухолц реле за ЕТР или еквивалент	парче	1	18.960,00	3.412,80	22.372,80

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

20	Дехидратор за ЕТР	парче	1	1.480,00	266,40	1.746,40
21	Покажувач на масло во конзерваторот на ЕТР	парче	1	1.580,00	284,40	1.864,40
24	Масло за ВН кабелска завршница	литар	1	845,00	152,10	997,10
27	Изоациона простирка 20 kV. Широчина на простирка стандардна (цца 110-120цм). Цена по должен метар	m1	1	5.820,00	1.047,60	6.867,60
35	Раставувач ЕМО ТКЛ 3/12/6300/210-D-SA-AA	компл	1	71.800,00	12.924,00	84.724,00
36	Раставувач ЕМО ТКЛ 3/12/630/210-UH- D-SA-AA-EA	компл	1	94.600,00	17.028,00	111.628,00
39	Потпорен изолатор ЕМА 12kV	компл	1	1.260,00	226,80	1.486,80
40	Проводен изолатор 12kV	компл	1	4.360,00	784,80	5.144,80
44	Нисконапонски прекинувач NKS 1250 A	компл	1	34.600,00	6.228,00	40.828,00
ВКУПНО ЗА ДЕЛ А МКД без ДДВ : Услуги - електромонтажни и градежни работи				5.941.506,24	48.620,70	318.735,70

Б.	Услуги за електромонтажни и градежни работи					
1	Демонтажа на маслен трансформатор 400-630 kVA, 10/0,4kV во МБТС и лимена тс	компл	1	7.900,80	1.422,14	9.322,94
2	Монтажа на маслен трансформатор 400-630 kVA, 10/0,4kV во МБТС и лимена тс	компл	1	10.003,20	1.800,58	11.803,78
3	Изнајмување - користење на маслен трансформатор 50-630kVA, 10/0,4kV (за време на сервис на ЕТР)	на ден	1	4.800,00	864,00	5.664,00
7	Демонтажа и повторна монтажа на ТКЛ раставувач, 12kV,	компл	1	18.748,80	3.374,78	22.123,58
9	Демонтажа и повторна монтажа на ВН одводник на пренапони или ВН осигурувач	компл	1	3.168,00	570,24	3.738,24
10	Мерење и издавање на потврда (атест) за вредноста на отпорот на заземјувачот и громобранската заштита	компл	1	4.032,00	725,76	4.757,76
11	Исклучување на 10kV вод од ЕВН Македонија за потреби на одржување	компл	1	3.350,00	603,00	3.953,00
16	Монтажа на НН - ВМ подножје NHU 00 - 160A	парче	1	1.240,00	223,20	1.463,20
21	Монтажа на метален "У" профил 60x35x4 mm	kg	1	355,20	63,94	419,14
ВКУПНО ЗА ДЕЛ Б МКД без ДДВ : Услуги - електромонтажни и градежни работи				53.598,00	9.647,64	63.245,64

ДИМЕ ДОО - Скопје
Управител
Илија Павличковски



СПЕКТАРТЕРМО ДОО - Скопје
Управител
Предраг Миликевиќ



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.13 Договор за одржување на разладни комори

ДОГОВОР ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ

склучен на ден 21.01.2022 година во Скопје, помеѓу:

Друштво за производство и промет на
големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз
Бр. 03-055
21.01.2022 год
СКОПЈЕ

1. Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз Скопје со ЕДБ 4030992159740, со седиште на ул.Босна и Херцеговина бр.11 Скопје, претставувано од управителот Илија Павличковски, од една страна на овој Договор, во понатамошен текст **Нарачател**, и

2. Приватно претпријатие за сервисирање, производство, внатрешна и надворешна трговија ФРИГО ЕЛЕКТРО-РУСКИ ИВАЗ ДОО Скопје, со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.29, Скопје, со ЕМБС 5083630 и ЕДБ 4030995121477, претставувано од управителот Владимир Станковиќ од друга страна на овој Договор, во понатамошниот текст **Вршител на услуга**, при што се договорија следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е уредување на правата и обврските на договорните страни во врска со **одржување на разладните системи кои се сопственост на Нарачателот** од страна на Вршителот на услугата, а по налог и за потребите на Нарачателот.

Член 2

Вршителот на услугите се обврзува:

- Да ги изврши услугите за сервисирање на разладните системи под условите предвидени со овој договор;
- Навремено да го извести Нарачателот за термините и роковите за активностите наведени во овој Договор како и да се придржува кон роковите прецизирани од Нарачателот;
- да издаде и да му достави работен налог и Фактура на Нарачателот на начин и со содржина утврдена во овој договор;
- Да постапува по упатствата, забелешките и барањата на Нарачателот;
- По завршување со сервисирање на разладните системи да го извести Нарачателот;

Член 3

Нарачателот се обврзува да изврши плаќање по завршување со сервисирањето на разладните системи и по доставената Фактура за извршеното сервисирање во рокот наведен во фактурата од страна на Вршителот на услугата.

Член 4

Вршителот на услуга дава гаранција за квалитетот на извршената услуга од денот на извршената услуга.

Вршителот на услуга дава гаранција за деловите кои ги користи при сервисирањето на разладните системи согласно гарантниот лист од Производителот, и тоа за секој дел поединечно.

Вршителот на услугата гарантира дека деловите кои се користат за сервисирање се нови, оригинални, компатибилни согласно моделот на разладните системи и соодветно одговараат на својата намена.

Вршителот гарантира дека употребените материјали и производи немаат никакви недостатоци кои би ги направиле некомпатибилни за редовна употреба.

Член 5

Секоја од договорените страни се обврзува дека ќе ги чува како деловна тајна и нема да ги открие на трети лица сите информации и податоци до кои ќе дојде во врска со реализација на овој Договор, без согласност на другата договорена страна или во случаи определени со закон, или да ги употребува овие информации за поинакви цели определени со овој договор. Договорните страни се обврзуваат да ги преземат сите организациско технички мерки за обезбедување и чување на личните податоци согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци. Вршителот согласно овој Договор е согласен и должен за времетраење на овој договор да постапува односно да ги обработува личните податоци согласно со Законот за заштита на личните податоци како и подзаконските акти од оваа област.

Како деловна тајна согласно овој договор се сметаат:

- Овој договор;
- Сите податоци за вработените, клиентите, соработниците, просториите и средствата на Нарачателот.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

По завршување на важноста на договорот одредбата за чување на деловната тајна и понатаму останува во важност.

Член 6

Овој договор се смета за склучен со денот на неговото потпишување од двете договори страни и ќе важи неопределено време, односно до неговото раскинување од страна на Договорните страни.

Член 7

Договорот може да биде раскинат во било кое време со писмена спогодба помеѓу договорните страни, или еднострано со писмено известување од страна на Нарачателот, без отказан рок во било кое време без обврска за наведување на причини за раскинување.

Во случај на раскинување на Договорот согласно став 1 од овој член, Вршителот на услугите е должен сите започнати работи во текој на договорот да ги заврши во отказниот рок согласно одредбите на овој Договор.

За намерата за раскинување, се доставува писмено известување со препорачана пратка по пошта или на e-mail.

Член 8

Измени и дополнувања на овој Договор се можни, преку изразување на волјата на двете договорни страни, формализирани во соодветни писмени Анекси.

Анексите формално-правно се валидни, доколку се склучени во форма предвидена со закон и потпишани од овластените лица од двете договорни страни.

Член 9

Доколку некоја одредба е неприменлива, спротивна на Закон или ништовна поради измена на законска регулатива, другите одредби од Договорот остануваат во сила. Договорните страни, таа одредба ќе ја изменат со друга одредба, која заеднички ќе ја утврдат во духот на соработката и целите на овој Договор.

Член 10

Меродавно право за регулирање на сите односи кои не се опфатени со овој Договор, е правото на Република Северна Македонија, а посебно Законот за облигациони односи.

Член 11

Договорните страни се договорија и го одредија Граѓанскиот Суд во Скопје, како надлежен суд за решавање на споровите кои страните не можат спогодбено да ги решат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Овој договор е склучен во 4 (четири) идентични примероци, од кои по 2 (два) за секоја договорна страна.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

ДИМЕ ДОО Скопје


ФРИГО ЕЛЕКТРО-РУСКИ ДОО Скопје


Прилог бр. 14 Безбедносни карактеристики на средствата за одржување на хигиена

SAFETY DATA SHEET



PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Version 1.1

MSDS Number: 400000005189

Revision Date: 12/22/2015

Other hazards
None known.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Hazardous components

Chemical Name	CAS-No.	Concentration (%)
Ethyl Alcohol	64-17-5	>= 30 - < 50
Isopropyl Alcohol	67-63-0	>= 1 - < 5

SECTION 4. FIRST AID MEASURES

- General advice : In the case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately.
When symptoms persist or in all cases of doubt seek medical advice.
- If inhaled : If inhaled, remove to fresh air.
If symptoms persist, call a physician.
- In case of skin contact : Wash with water and soap as a precaution.
Get medical attention if irritation develops and persists.
- In case of eye contact : In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes.
If easy to do, remove contact lens, if worn.
Seek medical advice.
- If swallowed : If swallowed, DO NOT induce vomiting.
Rinse mouth with water.
Obtain medical attention.
- Protection of first-aiders : First Aid responders should pay attention to self-protection and use the recommended protective clothing

SECTION 5. FIREFIGHTING MEASURES

- Suitable extinguishing media : Water spray
Alcohol-resistant foam
Carbon dioxide (CO₂)
Dry chemical
- Unsuitable extinguishing media : High volume water jet
- Specific hazards during fire-fighting : Do not use a solid water stream as it may scatter and spread fire.
Cool closed containers exposed to fire with water spray.
Flash back possible over considerable distance.
May form explosive mixtures in air.
Exposure to decomposition products may be a hazard to health.

SAFETY DATA SHEET



PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Version 1.1

MSDS Number: 400000005189

Revision Date: 12/22/2015

SECTION 1. IDENTIFICATION

Product name : PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Manufacturer or supplier's details

Company name of supplier : GOJO Industries, Inc.

Address : One GOJO Plaza, Suite 500
Akron, Ohio, 44311

Telephone : 1 (330) 255-6000

Emergency telephone number : 1-800-424-9300 CHEMTREC

SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION

GHS Classification

Flammable liquids : Category 3

GHS Label element

Hazard pictograms :



Signal word : Warning

Hazard statements : H226 Flammable liquid and vapour.

Precautionary statements :

Prevention:

P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.

P233 Keep container tightly closed.

P240 Ground/bond container and receiving equipment.

P241 Use explosion-proof electrical/ ventilating/ lighting/ equipment.

P242 Use only non-sparking tools.

P243 Take precautionary measures against static discharge.

Response:

P370 + P378 In case of fire: Use dry sand, dry chemical or alcohol-resistant foam for extinction.

Storage:

P403 + P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Disposal:

P501 Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant.

SAFETY DATA SHEET



PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Version 1.1

MSDS Number: 40000005189

Revision Date: 12/22/2015

- Specific extinguishing methods : Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.
 Use water spray to cool unopened containers.
- Further information : Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of in accordance with local regulations.
- Special protective equipment for firefighters : In the event of fire, wear self-contained breathing apparatus.
 Use personal protective equipment.

SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

- Personal precautions, protective equipment and emergency procedures : Use personal protective equipment.
 Ensure adequate ventilation.
 Remove all sources of ignition.
 Evacuate personnel to safe areas.
 Keep people away from and upwind of spill/leak.
 Material can create slippery conditions.
- Environmental precautions : Discharge into the environment must be avoided.
 Prevent further leakage or spillage if safe to do so.
 Retain and dispose of contaminated wash water.
 Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained.
- Methods and materials for containment and cleaning up : Non-sparking tools should be used.
 Soak up with inert absorbent material.
 Keep in suitable, closed containers for disposal.
 Clean contaminated floors and objects thoroughly while observing environmental regulations.

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE

- Advice on safe handling : Avoid contact with eyes.
- Conditions for safe storage : No smoking.
 Take measures to prevent the build up of electrostatic charge.
 Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
 Store in accordance with the particular national regulations.

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Components with workplace control parameters

Components	CAS-No.	Value type (Form of exposure)	Control parameters / Permissible concentration	Basis
Ethyl Alcohol	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	OSHA Z-1

SAFETY DATA SHEET



PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Version 1.1

MSDS Number: 400000005189

Revision Date: 12/22/2015

		STEL	1,000 ppm	ACGIH
Isopropyl Alcohol	67-63-0	TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	400 ppm	ACGIH
		TWA	400 ppm 980 mg/m3	NIOSH REL
		ST	500 ppm 1,225 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	400 ppm 980 mg/m3	OSHA Z-1

Biological occupational exposure limits

Components	CAS-No.	Control parameters	Biological specimen	Sam-pling time	Permissible concentra-tion	Basis
Isopropyl Alcohol	67-63-0	Acetone	Urine	End of shift at end of work-week	40 mg/l	ACGIH BEI

Personal protective equipment

- Respiratory protection : No personal respiratory protective equipment normally required.
- Eye protection : No special measures necessary provided product is used correctly.
Wear face-shield and protective suit for abnormal processing problems.
- Skin and body protection : No special measures necessary provided product is used correctly.
- Protective measures : Choose body protection in relation to its type, to the concentration and amount of dangerous substances, and to the specific work-place.
Ensure that eye flushing systems and safety showers are located close to the working place.
When using do not eat, drink or smoke.
- Hygiene measures : Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.
Avoid contact with eyes.
Wash hands before breaks and immediately after handling the product.

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

- Appearance : liquid
- Colour : colourless
- pH : 12.6 - 12.9, (24 °C)
- Initial boiling point and boiling : 77 °C

SAFETY DATA SHEET



PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Version 1.1

MSDS Number: 400000005189

Revision Date: 12/22/2015

range

Flash point : 30.8 °C
Method: Pensky-Martens closed cup

Upper explosion limit : 19 %(V)

Lower explosion limit : 3.3 %(V)

Density : 0.952 g/cm³

Viscosity
Viscosity, dynamic : 2.6 mPa.s

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity : Not classified as a reactivity hazard.

Possibility of hazardous reactions : Vapours may form explosive mixture with air.

Conditions to avoid : Heat, flames and sparks.

Incompatible materials : Oxidizing agents

Hazardous decomposition products : No hazardous decomposition products are known.

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Information on likely routes of exposure

Inhalation
Skin contact
Eye contact

Acute toxicity

Not classified based on available information.

Components:

Ethyl Alcohol:

Acute oral toxicity : LD50 (Rat): > 5,000 mg/kg

Acute inhalation toxicity : LC50 (Rat): 124.7 mg/l
Exposure time: 4 h
Test atmosphere: vapour

Isopropyl Alcohol:

Acute oral toxicity : LD50 (Rat): > 5,000 mg/kg

Acute inhalation toxicity : LC50 (Rat): 72.6 mg/l
Exposure time: 4 h
Test atmosphere: vapour

Acute dermal toxicity : LD50 (Rat): > 5,000 mg/kg

SAFETY DATA SHEET



PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Version 1.1

MSDS Number: 400000005189

Revision Date: 12/22/2015

Skin corrosion/irritation

Not classified based on available information.

Product:

Result: No skin irritation

Components:

Ethyl Alcohol:

Species: Rabbit
Method: OECD Test Guideline 404
Result: No skin irritation

Isopropyl Alcohol:

Species: Rabbit
Result: No skin irritation

Serious eye damage/eye irritation

Not classified based on available information.

Respiratory or skin sensitisation

Skin sensitisation: Not classified based on available information.
Respiratory sensitisation: Not classified based on available information.

Components:

Ethyl Alcohol:

Test Type: Local lymph node assay (LLNA)
Exposure routes: Skin contact
Species: Mouse
Result: negative

Isopropyl Alcohol:

Test Type: Buehler Test
Exposure routes: Skin contact
Species: Guinea pig
Method: OECD Test Guideline 406
Result: negative

Germ cell mutagenicity

Not classified based on available information.

Components:

Ethyl Alcohol:

Genotoxicity in vitro : Test Type: In vitro mammalian cell gene mutation test
Result: negative

Genotoxicity in vivo : Test Type: Rodent dominant lethal test (germ cell) (in vivo)
Test species: Mouse
Application Route: Ingestion
Result: negative

Isopropyl Alcohol:

Genotoxicity in vitro : Test Type: Bacterial reverse mutation assay (AMES)

SAFETY DATA SHEET



PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Version 1.1

MSDS Number: 400000005189

Revision Date: 12/22/2015

Result: negative

Genotoxicity in vivo

: Test Type: Mammalian erythrocyte micronucleus test (in vivo cytogenetic assay)
Test species: Mouse
Application Route: Intraperitoneal injection
Result: negative

Carcinogenicity

Not classified based on available information.

Components:

Isopropyl Alcohol:

Species: Rat
Application Route: inhalation (vapour)
Exposure time: 104 weeks
Method: OECD Test Guideline 451
Result: negative

IARC

No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.

OSHA

No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as a carcinogen or potential carcinogen by OSHA.

NTP

No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as a known or anticipated carcinogen by NTP.

Reproductive toxicity

Not classified based on available information.

Components:

Ethyl Alcohol:

Effects on fertility

: Test Type: Two-generation reproduction toxicity study
Species: Mouse
Application Route: Ingestion
Method: OECD Test Guideline 416
Result: negative

Isopropyl Alcohol:

Effects on fertility

: Test Type: Two-generation reproduction toxicity study
Species: Rat
Application Route: Ingestion
Result: negative

Effects on foetal development

: Test Type: Embryo-foetal development
Species: Rat
Application Route: Ingestion
Result: negative

SAFETY DATA SHEET



PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Version 1.1

MSDS Number: 400000005189

Revision Date: 12/22/2015

STOT - single exposure

Not classified based on available information.

Components:

Isopropyl Alcohol:

Assessment: May cause drowsiness or dizziness.

STOT - repeated exposure

Not classified based on available information.

Repeated dose toxicity

Components:

Ethyl Alcohol:

Species: Rat
NOAEL: 2,400 mg/kg
Application Route: Ingestion
Exposure time: 2 y

Isopropyl Alcohol:

Species: Rat
NOAEL: 5000 ppm
Application Route: inhalation (vapour)
Exposure time: 104 w
Method: OECD Test Guideline 413

Aspiration toxicity

Not classified based on available information.

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity

Components:

Ethyl Alcohol:

Toxicity to fish : LC50 (Pimephales promelas (fathead minnow)): > 1,000 mg/l
Exposure time: 96 h

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EC50 (Daphnia magna (Water flea)): > 1,000 mg/l
Exposure time: 48 h

Toxicity to algae : EC50 (Chlorella vulgaris (Fresh water algae)): 275 mg/l
Exposure time: 72 h
Method: OECD Test Guideline 201

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates (Chronic toxicity) : NOEC (Daphnia magna (Water flea)): 9.6 mg/l
Exposure time: 9 d

Toxicity to bacteria : EC50 (Photobacterium phosphoreum): 32.1 mg/l
Exposure time: 0.25 h

Isopropyl Alcohol:

Toxicity to fish : LC50 (Pimephales promelas (fathead minnow)): 10,000 mg/l
Exposure time: 96 h

SAFETY DATA SHEET



PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Version 1.1

MSDS Number: 400000005189

Revision Date: 12/22/2015

STOT - single exposure

Not classified based on available information.

Components:

Isopropyl Alcohol:

Assessment: May cause drowsiness or dizziness.

STOT - repeated exposure

Not classified based on available information.

Repeated dose toxicity

Components:

Ethyl Alcohol:

Species: Rat
NOAEL: 2,400 mg/kg
Application Route: Ingestion
Exposure time: 2 y

Isopropyl Alcohol:

Species: Rat
NOAEL: 5000 ppm
Application Route: inhalation (vapour)
Exposure time: 104 w
Method: OECD Test Guideline 413

Aspiration toxicity

Not classified based on available information.

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity

Components:

Ethyl Alcohol:

Toxicity to fish	: LC50 (Pimephales promelas (fathead minnow)): > 1,000 mg/l Exposure time: 96 h
Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates	: EC50 (Daphnia magna (Water flea)): > 1,000 mg/l Exposure time: 48 h
Toxicity to algae	: EC50 (Chlorella vulgaris (Fresh water algae)): 275 mg/l Exposure time: 72 h Method: OECD Test Guideline 201
Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates (Chronic toxicity)	: NOEC (Daphnia magna (Water flea)): 9.6 mg/l Exposure time: 9 d
Toxicity to bacteria	: EC50 (Photobacterium phosphoreum): 32.1 mg/l Exposure time: 0.25 h
Isopropyl Alcohol: Toxicity to fish	: LC50 (Pimephales promelas (fathead minnow)): 10,000 mg/l Exposure time: 96 h

SAFETY DATA SHEET



PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Version 1.1

MSDS Number: 400000005189

Revision Date: 12/22/2015

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EC50 (Daphnia magna (Water flea)): > 10,000 mg/l
Exposure time: 24 h

Toxicity to bacteria : EC50 (Pseudomonas putida): > 1,050 mg/l
Exposure time: 16 h

Persistence and degradability

Components:

Ethyl Alcohol:

Biodegradability : Result: Readily biodegradable.
Biodegradation: 84 %
Exposure time: 20 d

Isopropyl Alcohol:

Biodegradability : Result: rapidly degradable

Bioaccumulative potential

Components:

Ethyl Alcohol:

Partition coefficient: n-octanol/water : log Pow: -0.35

Isopropyl Alcohol:

Partition coefficient: n-octanol/water : log Pow: 0.05

Mobility in soil

No data available

Other adverse effects

No data available

Product:

Regulation 40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA Section 602 Class I Substances

Remarks

This product neither contains, nor was manufactured with a Class I or Class II ODS as defined by the U.S. Clean Air Act Section 602 (40 CFR 82, Subpt. A, App.A + B).

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS


Disposal methods

Waste from residues : Dispose of in accordance with local regulations.

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION

International Regulation

SAFETY DATA SHEET



PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Version 1.1

MSDS Number: 400000005189

Revision Date: 12/22/2015

IATA-DGR

UN/ID No. : UN 1987
 Proper shipping name : Alcohols, n.o.s.
 Class : 3
 Packing group : III
 Packing instruction (cargo aircraft) : 366

IMDG-Code

UN number : UN 1987
 Proper shipping name : ALCOHOLS, N.O.S.
 Class : 3
 Packing group : III
 Labels : 3
 EmS Code : F-E, S-D
 Marine pollutant : no

National Regulations

49 CFR

UN/ID/NA number : UN 1987
 Proper shipping name : Alcohols, n.o.s.
 Class : 3
 Packing group : III
 ERG Code : 127
 Marine pollutant : no

SECTION 15. REGULATORY INFORMATION

EPCRA - Emergency Planning and Community Right-to-Know Act

CERCLA Reportable Quantity

Components	CAS-No.	Component RQ (lbs)	Calculated product RQ (lbs)
Potassium Hydroxide	1310-58-3	1000	*

*: Calculated RQ exceeds reasonably attainable upper limit.

SARA 304 Extremely Hazardous Substances Reportable Quantity

This material does not contain any components with a section 304 EHS RQ.

SARA 311/312 Hazards : Fire Hazard

SARA 302 : No chemicals in this material are subject to the reporting requirements of SARA Title III, Section 302.

SARA 313 : The following components are subject to reporting levels established by SARA Title III, Section 313:

Isopropyl Alcohol 67-63-0 1.48 %

Clean Air Act

This product does not contain any hazardous air pollutants (HAP), as defined by the U.S. Clean Air Act Section 12 (40 CFR 61).

SAFETY DATA SHEET



PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Version 1.1

MSDS Number: 40000005189

Revision Date: 12/22/2015

This product does not contain any chemicals listed under the U.S. Clean Air Act Section 112(r) for Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130, Subpart F).

The following chemical(s) are listed under the U.S. Clean Air Act Section 111 SOCM I Intermediate or Final VOC's (40 CFR 60.489):

Ethyl Alcohol	64-17-5	30.31 %
Isopropyl Alcohol	67-63-0	1.48 %

This product does not contain any VOC exemptions listed under the U.S. Clean Air Act Section 450.

Clean Water Act

The following Hazardous Substances are listed under the U.S. CleanWater Act, Section 311, Table 116.4A:

Potassium Hydroxide	1310-58-3	0.345 %
---------------------	-----------	---------

The following Hazardous Chemicals are listed under the U.S. CleanWater Act, Section 311, Table 117.3:

Potassium Hydroxide	1310-58-3	0.345 %
---------------------	-----------	---------

This product does not contain any toxic pollutants listed under the U.S. Clean Water Act Section 307

Massachusetts Right To Know

Ethyl Alcohol	64-17-5	30 - 50 %
Isopropyl Alcohol	67-63-0	1 - 5 %

Pennsylvania Right To Know

Water (Aqua)	7732-18-5	70 - 90 %
Ethyl Alcohol	64-17-5	30 - 50 %
Isopropyl Alcohol	67-63-0	1 - 5 %
Potassium Hydroxide	1310-58-3	0.1 - 1 %

New Jersey Right To Know

Water (Aqua)	7732-18-5	70 - 90 %
Ethyl Alcohol	64-17-5	30 - 50 %
Isopropyl Alcohol	67-63-0	1 - 5 %

California Prop 65

This product does not contain any chemicals known to State of California to cause cancer, birth defects, or any other reproductive harm.

The components of this product are reported in the following inventories:

CH INV	: On the inventory, or in compliance with the inventory
TSCA	: On TSCA Inventory
DSL	: All components of this product are on the Canadian DSL.
AICS	: On the inventory, or in compliance with the inventory
NZIoC	: On the inventory, or in compliance with the inventory
ENCS	: On the inventory, or in compliance with the inventory
ISHL	: On the inventory, or in compliance with the inventory
KECI	: On the inventory, or in compliance with the inventory

SAFETY DATA SHEET



PURELL® PROFESSIONAL SURFACE DISINFECTANT

Version 1.1

MSDS Number: 40000005189

Revision Date: 12/22/2015

PICCS : On the inventory, or in compliance with the inventory
IECSC : On the inventory, or in compliance with the inventory


Inventories

AICS (Australia), DSL (Canada), IECSC (China), REACH (European Union), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), PICCS (Philippines), TSCA (USA)

SECTION 16. OTHER INFORMATION

Further information

NFPA:



HMIS III:

HEALTH	0
FLAMMABILITY	3
PHYSICAL HAZARD	0

0 = not significant, 1 = Slight,
2 = Moderate, 3 = High
4 = Extreme, * = Chronic

Revision Date : 12/22/2015

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



GREASE SPEED

WM 1209686

Order number: 0709686

Version 6.3

Revision Date 05.02.2021

Print Date 31.01.2022

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product Identifier

Trade name : GREASE SPEED
Identification number : 61615

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the Substance/Mixture : Cleaning agent
Restricted to professional users.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telephone : +49613196403
Telefax : +4961319642414
E-mail address : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Responsible/issuing person :
Contact person : Product development / product safety

1.4 Emergency telephone number

112
Centru za kontrolu otrovanja u Zagrebu na tel. (01) 2348 342
+49(0)6131-19240

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification (REGULATION (EC) No 1272/2008)
Skin corrosion, Category 1B H314: Causes severe skin burns and eye damage.

2.2 Label elements

Labelling (REGULATION (EC) No 1272/2008)

Hazard pictograms :



Signal word : Danger

Hazard statements : H314 Causes severe skin burns and eye damage.

Precautionary statements : P102 Keep out of reach of children.
P260 Do not breathe spray.
P280 Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection.

Response:

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

SAFETY DATA SHEET
 according to Regulation (EC) No. 1907/2006



GREASE SPEED

WM 1209686

Order number: 0709686

Version 6.3

Revision Date 05.02.2021

Print Date 31.01.2022

P301 + P330 + P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
 P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water.
 P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/ doctor.
P310
Disposal:
 P501 Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant.

Hazardous components which must be listed on the label:
 sodium hydroxide

Additional Labelling:

Safety data sheet available on request.

2.3 Other hazards

No information available.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2 Mixtures

Chemical nature : Aqueous surfactant solution.

Hazardous components

Chemical name	CAS-No. EC-No. Registration number	Classification	Concentration (% w/w)
Sodium metasilicate, pentahydrate	10213-79-3 229-912-9 01-2119449811-37	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	>= 2 - < 3
sodium hydroxide	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27-XXXX	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 SCL >= 5 % 1A; H314 2 - < 5 % 1B; H314 0,5 - < 2 % 2; H315 0,5 - < 2 % 2; H319	>= 1 - < 2
Quaternary coco alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride	863679-20-3	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 2

For explanation of abbreviations see section 16.

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



GREASE SPEED

WM 1209686

Order number: 0709686

Version 6.3

Revision Date 05.02.2021

Print Date 31.01.2022

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures

- General advice : Move out of dangerous area.
Consult a physician.
Show this safety data sheet to the doctor in attendance.
- If inhaled : Move to fresh air.
Consult a physician after significant exposure.
- In case of skin contact : Take off contaminated clothing and shoes immediately.
Wash off with soap and plenty of water.
Immediate medical treatment is necessary as untreated wounds from corrosion of the skin heal slowly and with difficulty.
- In case of eye contact : Small amounts splashed into eyes can cause irreversible tissue damage and blindness.
Protect unharmed eye.
Continue rinsing eyes during transport to hospital.
- If swallowed : Clean mouth with water and drink afterwards plenty of water.
Do NOT induce vomiting.
Do not give milk or alcoholic beverages.
Never give anything by mouth to an unconscious person.
Take victim immediately to hospital.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

- Symptoms : corrosive effects
Irritation
- Risks : No information available.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

- Treatment : For specialist advice physicians should contact the Poisons Information Service.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

- Suitable extinguishing media : Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

- Specific hazards during firefighting : Do not allow run-off from fire fighting to enter drains or water courses.
- Hazardous combustion products : No hazardous combustion products are known

5.3 Advice for firefighters

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



GREASE SPEED

WM 1209686

Order number: 0709686

Version 6.3

Revision Date 05.02.2021

Print Date 31.01.2022

- Special protective equipment for firefighters : In the event of fire, wear self-contained breathing apparatus.
- Further information : Collect contaminated fire extinguishing water separately. This must not be discharged into drains. Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of in accordance with local regulations.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

- Personal precautions : Use personal protective equipment.
Ensure adequate ventilation.
Evacuate personnel to safe areas.

6.2 Environmental precautions

- Environmental precautions : Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up

- Methods for cleaning up : Neutralise with acid.
Soak up with inert absorbent material (e.g. sand, silica gel, acid binder, universal binder, sawdust).
Keep in suitable, closed containers for disposal.

6.4 Reference to other sections

- For personal protection see section 8., Treat recovered material as described in the section "Disposal considerations". Refer to section 15 for specific national regulation.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

- Advice on safe handling : Avoid formation of aerosol. Avoid contact with skin and eyes. For personal protection see section 8. Smoking, eating and drinking should be prohibited in the application area. To avoid spills during handling keep bottle on a metal tray. Dispose of rinse water in accordance with local and national regulations.
- Advice on protection against fire and explosion : Normal measures for preventive fire protection.
- Hygiene measures : Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. When using do not eat or drink. When using do not smoke.
Wash hands before breaks and at the end of workday.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

- Requirements for storage areas and containers : Store in original container. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Store at room temperature in the original container.
- Other data : No decomposition if stored and applied as directed.

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



GREASE SPEED

WM 1209686

Order number: 0709686

Version 6.3

Revision Date 05.02.2021

Print Date 31.01.2022

7.3 Specific end use(s)

Specific use(s) : Cleaning agent

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Contains no substances with occupational exposure limit values.

DNEL

Sodium metasilicate,
pentahydrate
10213-79-3:

: End Use: Consumers
Exposure routes: Oral
Potential health effects: Long-term systemic effects
Value: 0,74 mg/kg

End Use: Workers
Exposure routes: Inhalation
Potential health effects: Long-term systemic effects
Value: 6,22 mg/m3

End Use: Consumers
Exposure routes: Inhalation
Potential health effects: Long-term systemic effects
Value: 1,55 mg/m3

End Use: Workers
Exposure routes: Skin contact
Potential health effects: Long-term systemic effects
Value: 1,49 mg/kg

End Use: Consumers
Exposure routes: Skin contact
Potential health effects: Long-term systemic effects
Value: 0,74 mg/kg

sodium hydroxide
1310-73-2:

: End Use: Workers
Exposure routes: Inhalation
Potential health effects: Long-term systemic effects, Long-term local effects
Value: 1,5 mg/m3

End Use: Workers
Exposure routes: Inhalation
Potential health effects: Short-term exposure, Local effects, Systemic effects
Value: 3 mg/m3

End Use: Consumers
Exposure routes: Inhalation
Potential health effects: Long-term local effects, Long-term systemic effects
Value: 0,6 mg/m3

End Use: Consumers

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



GREASE SPEED

WM 1209686

Order number: 0709686

Version 6.3

Revision Date 05.02.2021

Print Date 31.01.2022

Exposure routes: Inhalation
Potential health effects: Short-term exposure, Local effects, Systemic effects
Value: 1,2 mg/m³

End Use: Consumers
Exposure routes: Ingestion
Potential health effects: Long-term local effects, Long-term systemic effects
Value: 25 mg/m³

PNEC

**Sodium metasilicate,
pentahydrate
10213-79-3:**

Fresh water
Value: 7,5 mg/l

Marine water
Value: 1 mg/l

intermittent release
Value: 7,5 mg/l

STP
Value: 1000 mg/l

8.2 Exposure controls

Personal protective equipment

Eye protection : Tightly fitting safety goggles

Hand protection

Material : Chemical resistant gloves made of butyl rubber or nitrile rubber category III according to EN 374.

Remarks : Take note of the information given by the producer concerning permeability and break through times, and of special workplace conditions (mechanical strain, duration of contact).

Skin and body protection : Choose body protection according to the amount and concentration of the dangerous substance at the work place.
Remove and wash contaminated clothing before re-use.

Respiratory protection : Not required; except in case of aerosol formation.
Recommended Filter type:
ABEK-P3-filter

Environmental exposure controls

General advice : Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



GREASE SPEED

WM 1209686

Order number: 0709686

Version 6.3

Revision Date 05.02.2021

Print Date 31.01.2022

Appearance	: liquid
Colour	: colourless
Odour	: characteristic
Odour Threshold	: No data available
pH	: ca. 13
Melting point/range	: No data available
Boiling point/boiling range	: No data available
Flash point	: Not applicable
Evaporation rate	: No data available
Flammability (solid, gas)	: No data available
Flammability (liquids)	: No data available
Burning rate	: No data available
Lower explosion limit	: No data available
Upper explosion limit	: No data available
Vapour pressure	: No data available
Relative vapour density	: No data available
Relative density	: No data available
Density	: ca. 1,045 g/cm ³
Water solubility	: soluble
Solubility in other solvents	: No data available
Partition coefficient: n-octanol/water	: No data available
Ignition temperature	: No data available
Thermal decomposition	: No data available
Viscosity, dynamic	: No data available
Viscosity, kinematic	: No data available
alkali reserve	: 2,1 g/100g
Explosive properties	: No data available
Oxidizing properties	: No data available

9.2 Other information

none

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

Stable under recommended storage conditions., No dangerous reaction known under conditions of normal use.

10.2 Chemical stability

No decomposition if stored and applied as directed.

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



GREASE SPEED

WM 1209686

Order number: 0709686

Version 6.3

Revision Date 05.02.2021

Print Date 31.01.2022

10.3 Possibility of hazardous reactions

Hazardous reactions : Stable under recommended storage conditions., No decomposition if used as directed.

10.4 Conditions to avoid

Conditions to avoid : No data available

10.5 Incompatible materials

Materials to avoid : No data available

10.6 Hazardous decomposition products

Hazardous decomposition products : No hazardous decomposition products are known.
Other information : No hazardous decomposition products are known.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Our company is strongly against animal testing.
Our company does not place any orders for animal testing for the finished product or the ingredients.
However, as a result of EU legislation (REACH Regulation), the manufacturers of ingredients or EU importers are obliged to test ingredients with regard to their effects on human health and the environment before they are brought onto the market. Some of the tests made necessary by this took place decades ago.

Product

Acute oral toxicity : Acute toxicity estimate : > 2.000 mg/kg
Method: Calculation method

Skin corrosion/irritation : Extremely corrosive and destructive to tissue.

Serious eye damage/eye irritation : May cause irreversible eye damage.

Respiratory or skin sensitisation : No data available

Germ cell mutagenicity : Not Rated

Carcinogenicity : Not Rated

Reproductive toxicity : Not Rated

STOT - single exposure : The substance or mixture is not classified as specific target organ toxicant, single exposure.

STOT - repeated exposure : The substance or mixture is not classified as specific target organ toxicant, repeated exposure.

Aspiration toxicity : Not Rated

Further information : No data available

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



GREASE SPEED

WM 1209686

Order number: 0709686

Version 6.3

Revision Date 05.02.2021

Print Date 31.01.2022

Components:

Sodium metasilicate, pentahydrate
10213-79-3:

Acute oral toxicity : LD50 Rat: 1.152 - 1.349 mg/kg

Acute inhalation toxicity : LC50 Rat: 2,06 mg/l

Acute dermal toxicity : LD50 Rat: > 5.000 mg/kg

sodium hydroxide

1310-73-2:

Acute oral toxicity : LD50 Oral Rat: 2.000 mg/kg

Skin corrosion/irritation : Result: Corrosive

Serious eye damage/eye irritation : Result: Corrosive

Quaternary coco alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride

863679-20-3:

Acute oral toxicity : LD50 Oral Rat: > 300 - 2.000 mg/kg

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Product:

Components:

Sodium metasilicate, pentahydrate
10213-79-3:

Toxicity to fish : LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l
Exposure time: 96 h

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EC50 (Daphnia magna (Water flea)): 1.700 mg/l
Exposure time: 48 h

sodium hydroxide

1310-73-2:

Toxicity to fish : LC50 (Fish): 33 - 189 mg/l
Exposure time: 96 h

LC50 (Gambusia affinis (Mosquito fish)): 125 mg/l
Exposure time: 96 h

LC50 (Poecilia reticulata (guppy)): 76 mg/l
Exposure time: 24 h

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EC50 (Daphnia (water flea)): 40,4 mg/l

EC50 (Daphnia magna (Water flea)): 76 mg/l

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



GREASE SPEED

WM 1209686

Order number: 0709686

Version 6.3

Revision Date 05.02.2021

Print Date 31.01.2022

Exposure time: 24 h

Toxicity to bacteria : EC50 (Photobacterium phosphoreum): 22 mg/l
Exposure time: 15 min

**Quaternary coco alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride
863679-20-3:**

Toxicity to fish : LC50 (Fish): 10 - 100 mg/l
Exposure time: 96 h

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EC50 (Daphnia (water flea)): 0,1 - 10 mg/l
Exposure time: 48 h

Toxicity to algae : EC50 (Selenastrum capricornutum): 1 - 10 mg/l
Exposure time: 72 h

12.2 Persistence and degradability

Product:

Biodegradability : Remarks: The surfactant(s) contained in this preparation complies (comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No. 648/2004 on detergents.

Components:

sodium hydroxide

1310-73-2:

Biodegradability : Remarks: The methods for determining the biological degradability are not applicable to inorganic substances.

Quaternary coco alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride

863679-20-3:

Biodegradability : Biodegradation: > 60 %
Method: OECD 301 D
Remarks: Expected to be biodegradable

12.3 Bioaccumulative potential

Components:

sodium hydroxide

1310-73-2:

Bioaccumulation : Species: Fish
Remarks: No bioaccumulation is to be expected (log Pow <= 4).

12.4 Mobility in soil

No data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

Not relevant

12.6 Other adverse effects

Product:

Additional ecological information : There is no data available for this product.

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



GREASE SPEED

WM 1209686

Order number: 0709686

Version 6.3

Revision Date 05.02.2021

Print Date 31.01.2022

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Product	: Do not dispose of waste into sewer. Do not contaminate ponds, waterways or ditches with chemical or used container. In accordance with local and national regulations.
Contaminated packaging	: Empty remaining contents. Dispose of as unused product. Do not re-use empty containers.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

ADR	: 1760
IMDG	: 1760
IATA	: 1760

14.2 Proper shipping name

ADR	: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (sodium hydroxide)
IMDG	: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (sodium hydroxide)
IATA	: Corrosive liquid, n.o.s. Not permitted for transport

14.3 Transport hazard class

ADR	: 8
IMDG	: 8
IATA	: 8

14.4 Packing group

ADR	
Classification Code	: C9
Packaging group	: II
Hazard Identification Number	: 80
Labels	: 8
Tunnel restriction code	: (E)
IMDG	
Packaging group	: II
Labels	: 8
EmS Number	: F-A, S-B
IATA	
(Cargo)	: Corrosive liquid, n.o.s. Not permitted for transport
Packaging group	: II
Labels	: 8

14.5 Environmental hazards

ADR	
Environmentally hazardous	: no
IMDG	
Marine pollutant	: no
IATA	
Environmentally hazardous	: no

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



GREASE SPEED

WM 1209686

Order number: 0709686

Version 6.3

Revision Date 05.02.2021

Print Date 31.01.2022

14.6 Special precautions for user

The transport classification(s) provided herein are for informational purposes only, and solely based upon the properties of the unpackaged material as it is described within this Safety Data Sheet. Transportation classifications may vary by mode of transportation, package sizes, and variations in regional or country regulations.

For personal protection see section 8.

14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

Not applicable for product as supplied.

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Regulation (EC) No 649/2012 of the European Parliament and the Council concerning the export and import of dangerous chemicals : Not applicable

REACH - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, preparations and articles (Annex XVII) : Not applicable

Seveso III: Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances. TA Luft List (Germany) : Not applicable

: Total dust: Not applicable
: Inorganic substances in powdered form: Not applicable
: Inorganic substances in vapour or gaseous form: Not applicable
: Organic Substances: Not applicable
: Carcinogenic substances: Not applicable
: Mutagenic: Not applicable
: Toxic to reproduction: Not applicable

Volatile organic compounds (VOC) content : Directive 2010/75/EU of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
Update: Not applicable

according to Detergents Regulation EC 648/2004 : <5% Cationic surfactants, Non-ionic surfactants

GISBAU (D) : GG 70

15.2 Chemical safety assessment

There is no data available for this product.

SECTION 16: Other information

Full text of H-Statements

H290 May be corrosive to metals.
H302 Harmful if swallowed.
H314 Causes severe skin burns and eye damage.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



GREASE SPEED

WM 1209686

Order number: 0709686

Version 6.3

Revision Date 05.02.2021

Print Date 31.01.2022

H315	Causes skin irritation.
H318	Causes serious eye damage.
H335	May cause respiratory irritation.

Further information

Items where changes have been made to the previous version are highlighted in the body of this document by two vertical lines.

Classification procedure: H314 Calculation method

ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways; ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road; AICS - Australian Inventory of Chemical Substances; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECHA - European Chemicals Agency; EC-Number - European Community number; ECx - Concentration associated with x% response; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.o.s. - Not Otherwise Specified; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail; SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Safety Data Sheet; SVHC - Substance of Very High Concern; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TRGS - Technical Rule for Hazardous Substances; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.

50000000965

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



TAWIP INNOMAT 10 L

WM 1206116

Order number: 0406116

Version 2.7

Revision Date 21.08.2020

Print Date 24.08.2020

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifier

Trade name : TAWIP INNOMAT 10 L
Identification number : 61424

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the Substance/Mixture : Cleaning agent
Restricted to professional users.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telephone : +49613196403
Telefax : +4961319642414
E-mail address : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Responsible/issuing person :
Contact person : Product development / product safety

1.4 Emergency telephone number

112
+49(0)6131-19240

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

2.2 Label elements

Labelling (REGULATION (EC) No 1272/2008)
Not a hazardous substance or mixture.

Safety data sheet available on request.

2.3 Other hazards

No information available.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2 Mixtures

Chemical nature : Aqueous surfactant solution.

Hazardous components :
Remarks : No hazardous ingredients

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



TAWIP INNOMAT 10 L

WM 1206116

Order number: 0406116

Version 2.7

Revision Date 21.08.2020

Print Date 24.08.2020

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures

- General advice : No hazards which require special first aid measures.
- If inhaled : Move to fresh air in case of accidental inhalation of dust or fumes from overheating or combustion.
If symptoms persist, call a physician.
- In case of skin contact : Take off contaminated clothing and shoes immediately.
Wash off with soap and plenty of water.
- In case of eye contact : Protect unharmed eye.
If easy to do, remove contact lens, if worn.
Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes.
- If swallowed : Clean mouth with water and drink afterwards plenty of water.
Do not give milk or alcoholic beverages.
Never give anything by mouth to an unconscious person.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

- Symptoms : No information available.
- Risks : No information available.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

- Treatment : For specialist advice physicians should contact the Poisons Information Service.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

- Suitable extinguishing media : Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

- Specific hazards during firefighting : Do not allow run-off from fire fighting to enter drains or water courses.
- Hazardous combustion products : No hazardous combustion products are known

5.3 Advice for firefighters

- Special protective equipment for firefighters : In the event of fire, wear self-contained breathing apparatus.
- Further information : Collect contaminated fire extinguishing water separately. This must

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



TAWIP INNOMAT 10 L

WM 1206116

Order number: 0406116

Version 2.7

Revision Date 21.08.2020

Print Date 24.08.2020

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Contains no substances with occupational exposure limit values.

8.2 Exposure controls

Personal protective equipment

Eye protection : not required under normal use

Hand protection

Material : not required under normal use

For prolonged or repeated contact use protective gloves.
It is suggested the usage of chemical resistant gloves made of butyl rubber or nitrile rubber category III according to EN 374-1: 2003 (0,4 mm).
As alternative, a different type of gloves might be used if, accordingly to the recommendations of the producer, guarantee the same level of protection.

Remarks : Take note of the information given by the producer concerning permeability and break through times, and of special workplace conditions (mechanical strain, duration of contact).

Skin and body protection : not required under normal use

Respiratory protection : not required under normal use

Environmental exposure controls

General advice : Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Appearance : liquid

Colour : colourless

Odour : characteristic

Odour Threshold : No data available

pH : ca. 11,0, at 20 °C

Melting point/range : No data available

Boiling point/boiling range : No information available.

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



TAWIP INNOMAT 10 L

WM 1206116

Order number: 0406116

Version 2.7

Revision Date 21.08.2020

Print Date 24.08.2020

Flash point	: Not applicable
Evaporation rate	: No data available
Flammability (solid, gas)	: No data available
Flammability (liquids)	: No data available
Burning rate	: No data available
Lower explosion limit	: No data available
Upper explosion limit	: No data available
Vapour pressure	: No data available
Relative vapour density	: No data available
Relative density	: No data available
Density	: ca. 1,021 g/cm ³ at 20 °C

Water solubility : soluble

Solubility in other solvents : No data available

Partition coefficient: n-octanol/water : No data available

Ignition temperature : No data available

Thermal decomposition : No data available

Viscosity, dynamic : No data available

Viscosity, kinematic : No data available

Explosive properties : No data available

Oxidizing properties : No data available

9.2 Other information

none

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

Stable under recommended storage conditions., No dangerous reaction known under conditions of normal use.

10.2 Chemical stability

No decomposition if stored and applied as directed.

10.3 Possibility of hazardous reactions

Hazardous reactions : No hazards to be specially mentioned.

10.4 Conditions to avoid

Conditions to avoid : Protect from frost.

10.5 Incompatible materials

Materials to avoid : No data available

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



TAWIP INNOMAT 10 L

WM 1206116

Order number: 0406116

Version 2.7

Revision Date 21.08.2020

Print Date 24.08.2020

10.6 Hazardous decomposition products

Hazardous decomposition products : No hazardous decomposition products are known.
Other information : No hazardous decomposition products are known.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Product

Skin corrosion/irritation : According to the classification criteria of the European Union, the product is not considered as being a skin irritant.

Serious eye damage/eye irritation : According to the classification criteria of the European Union, the product is not considered as being an eye irritant.

Respiratory or skin sensitisation : No data available

Germ cell mutagenicity : Not Rated

Carcinogenicity : Not Rated

Reproductive toxicity : Not Rated

STOT - single exposure : The substance or mixture is not classified as specific target organ toxicant, single exposure.

STOT - repeated exposure : The substance or mixture is not classified as specific target organ toxicant, repeated exposure.

Aspiration toxicity : Not Rated

Further information : No data available

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

No data available

12.2 Persistence and degradability

Product:

Biodegradability : Remarks: The surfactant(s) contained in this preparation complies (comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No. 648/2004 on detergents.

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



TAWIP INNOMAT 10 L

WM 1206116

Order number: 0406116

Version 2.7

Revision Date 21.08.2020

Print Date 24.08.2020

12.3 Bioaccumulative potential

No data available

12.4 Mobility in soil

No data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

Not relevant

12.6 Other adverse effects

Product:

Additional ecological information : There is no data available for this product.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Product : Offer surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company.

Contaminated packaging : Empty remaining contents.
Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling or disposal.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

ADR

Not dangerous goods

IMDG

Not dangerous goods

IATA

Not dangerous goods

14.2 Proper shipping name

Not regulated as a dangerous good

14.3 Transport hazard class

ADR

Not dangerous goods

IMDG

Not dangerous goods

IATA

Not dangerous goods

14.4 Packing group

ADR

Not dangerous goods

IMDG

Not dangerous goods

IATA

Not dangerous goods

14.5 Environmental hazards

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



TAWIP INNOMAT 10 L

WM 1206116

Order number: 0406116

Version 2.7

Revision Date 21.08.2020

Print Date 24.08.2020

ADR
Not dangerous goods
IMDG
Not regulated as a dangerous good
IATA
Not dangerous goods

14.6 Special precautions for user

Remarks : Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations.

For personal protection see section 8.

14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

Not applicable for product as supplied.

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Regulation (EC) No 649/2012 of the European Parliament and the Council concerning the export and import of dangerous chemicals : Not applicable

REACH - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, preparations and articles (Annex XVII) : Not applicable

Seveso III: Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances. : Not applicable
TA Luft List (Germany)

: Total dust: Not applicable
: Inorganic substances in powdered form: Not applicable
: Inorganic substances in vapour or gaseous form: Not applicable
: Organic Substances: : portionClass 1: < 0,01 %
: Carcinogenic substances: Not applicable
: Mutagenic: Not applicable
: Toxic to reproduction: Not applicable

Volatile organic compounds (VOC) content : Directive 2010/75/EU of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
Update: Percent volatile: 0,3 %
60,47 g/l
VOC content excluding water

Volatile organic compounds (VOC) content : Directive 2010/75/EU of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
Update: Percent volatile: 0,3 %
3,02 g/l
VOC content valid only for coating materials used on wood surfaces

according to Detergents Regulation EC 648/2004 : <5% Cationic surfactants, Non-ionic surfactants, Perfumes, DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, LIMONENE

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



TAWIP INNOMAT 10 L

WM 1206116

Order number: 0406116

Version 2.7

Revision Date 21.08.2020

Print Date 24.08.2020

GISBAU (D) : GU 40

15.2 Chemical safety assessment
There is no data available for this product.

SECTION 16: Other information

Further information

Items where changes have been made to the previous version are highlighted in the body of this document by two vertical lines.

Classification procedure:

Calculation method

ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways; ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road; AICS - Australian Inventory of Chemical Substances; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECHA - European Chemicals Agency; EC-Number - European Community number; ECx - Concentration associated with x% response; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.o.s. - Not Otherwise Specified; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail; Sadt - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Safety Data Sheet; SVHC - Substance of Very High Concern; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TRGS - Technical Rule for Hazardous Substances; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006



TAWIP INNOMAT 10 L

WM 1206116

Order number: 0406116

Version 2.7

Revision Date 21.08.2020

Print Date 24.08.2020

50000000859

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.15 Договор со ЈП Комунална хигиена

ЈП Комунална хигиена - Скопје
Nënbënjaja Publika Higijene komunele - Shkup

Е. Број: 03-3822/2

Дата: 16-12-2021

Друштво за производство и промет на
големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз

Бр. 03-1025
13.12.2021 год
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

за вршење на услуга собирање, транспортирање и депонирање на
комунален отпад и изнајмување на сад за одлагање на отпад

Склучен на ден _____ помеѓу,

1. ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ

ул. 516 бр.10 Скопје
ЕДБ: 4030992102919
ЕМБС: 4528972

Застапувано од **Директор Abdusamed Shabani**
(во понатамошниот текст: **Давател на услугите**), и

2. Друштво за производство и промет и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз Скопје

седиште: Ул.Бул.Босна и Херцеговина бр.11 Бутел, Скопје
објект: Ул.Бул.Босна и Херцеговина бр.11 Бутел, Скопје
даночен број: 4030992159740
депонент/жиро сметка: 300000000048245 Комерцијална Банка
Застапувано од **Управител Илија Павличковски**
(во понатамошниот текст: **Корисник на услугите**)

Член 1

Предмет на овој Договор е собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од деловниот објект Ул.Бул.Босна и Херцеговина бр.11 Бутел, Скопје на Корисникот на услугите, како и изнајмување на сад за одлагање отпад.

Член 2

Давателот на услугите на Корисникот на услугите ќе му изнајми на користење 4(четири) специјални сада за времено одлагање на комунален отпад со зафатнина од **1.1m³**.

Корисникот на услугите е должен со изнајмениот сад да ракува како добар стопанственик, да го одржува во исправна состојба и да овозможи непречени услови за собирање на комуналниот отпад од истиот.

За користењето на изнајмениот специјален сад за времено одлагање на комуналниот отпад, Корисникот на услугите на Давателот на услугите, согласно важечкиот Ценовник, ќе му плаќа месечен паричен износ во висина од **1.000,00 денари**, без вклучен ДДВ од **18%**.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Член 3

Давателот на услугата ќе врши собирање и транспортирање на комуналниот отпад 2(два) пати неделно секој понеделник и петок.

Член 4

Корисникот на услугите користи објект со вкупна површина од **5.557m²**.

Цената за собирање, транспортирање и депонирање на комунален неопасен отпад од правни субјекти, согласно важечкиот Ценовник, изнесува **5,50 ден./m²** без вклучен ДДВ од **5%**.

За оваа услуга, Давателот на услугите на Корисникот на услугите ќе му наплати месечен паричен износ во висина од **30.564,00 денари**, без вклучен ДДВ од **5%**.

Член 5

Корисникот на услугите при секое собирање и транспортирање на комуналниот отпад од изнајмениот специјален сад за времено одлагање на комунален отпад, согласно член 3 од овој Договор, на Давателот на услугите ќе му издаде уредно пополнети Идентификационен и Транспортен формулар, согласно Законот за управување со отпад ("Сл. весник на РСМ" бр. 216/21) и другите подзаконски акти кои ја регулираат оваа област.

Давателот на услугите при секое собирање и транспортирање на комуналниот отпад од изнајмениот сад, на Корисникот на услугите ќе му издава Потврда, која овластено лице од Корисникот на услугите ја потпишува и примерок од истата задржува за себе.

Член 6

Давателот на услугите, на крајот од месецот за извршената услуга собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад, согласно член 4 од овој Договор, на Корисникот на услугите ќе му достави сметка.

Давателот на услугите на крајот од месецот за извршената услуга изнајмување на сад за одлагање на комунален отпад согласно член 2 од овој Договор, на Корисникот на услугите ќе му достави фактура.

Корисникот на услугите е должен уредно да ги плаќа доставените сметки и фактури од Давателот на услугите, до **8-ми** во тековниот за претходниот месец.

Член 7

Доколку Советот на Град Скопје, во период на времетраење на Договорот, изврши промена во методологијата на пресметување на цените на комуналните услуги, Давателот на услугите го задржува правото истите да ги промени.

Член 8

Измени и дополнувања на овој Договор, може да се вршат со претходна писмена согласност на двете договорни страни, со исклучок на член 7 од овој Договор.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Член 9

Корисникот на услугите се обврзува за сите промени настанати во врска со називот, адресата, површината и друго писмено да го извести Давателот на услугите.

Член 10

За се што не е предвидено во овој Договор, ќе се применуваат одредбите од **300.**

Член 11

Во случај на евентуални недоразбирања по однос на одредбите од овој Договор, договорните страни ќе настојуваат истите да ги решат спогодбено. Доколку тоа не е возможно, согласни се спорот да го реши надлежниот Основен Граѓански Суд Скопје – Скопје.

Член 12

Договорот стапува во сила со денот на неговото потпишување од договорните страни и ќе трае се додека една од договорните страни писмено не побара негово раскинување, во случаи определени со закон.

Отказниот рок ќе трае **30 (триесет) дена.**


Член 13

Овој Договор е направен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои по 2 (два) примерока за секоја од договорните страни.

ДИМЕ ДОО
СКОПЈЕ


Управител,
ДИМЕ ДОО Скопје
Илија Павличковски

ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА
СКОПЈЕ


Директор,
Abdusamed Shabani

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.16 Фактура за предаден отпад на ЈП Комунална хигиена



ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ
NP HIGJIENA KOMUNALE - SHKUP


ул.516 бр.10 Скопје1000 Скопје / 1000 Shkup

тел./ tel. +389 2 311 8525
факс./ faks. +389 2 322 9039
Деж.тел./tel.kujd.+38923216644

www.khigiena.com.mk
e-mail:khs@khigiena.com.mk

ЕДБ / Numri tatimor: МК4030992102919

30000000398027 Комерцијална банка Скопје
200000098823689 Стопанска банка Скопје
210045289720181 НЛБ банка Скопје
320100021627121 Централна Кооперативна
250027000111131 Шпаркасе банка
290000013363741 ТТК банка
270045289720188 Халк банка Скопје

Место / Vendi: СКОПЈЕ / ШКУП	Фолио број / Numri Folio: 95016000784365
Датум / Data: 31.12.2021	Корисник/ Shfrytëzues: ДИМЕ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ DIME SHPK EKSPORT-IMPORT SHKUP
Валута/ Valuta: 08.1.2022	Адреса/ Adresa: УЛ.БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БР.11 БУТЕЛ 1000 СКОПЈЕ Rr.BOSNA I HERCEGOVINA NR.11 SHKUP - BUTEL 1000 SHKUP
Фактура за месец/Fatura për muajin: 12 / 2021	
Шифра на корисник/Shifra e shfrytëzuesit: 0709	
	

ЗАЕДНИЧКИ ДА СЕ ГРИЖИМЕ ЗА ПОЧИСТО СКОПЈЕ
BASHKËRISHT TË KUJDESEMI PËR SHKUP MË TË PASTËR

ОБЈЕКТ (МБ) : 0666057

УЛ.БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БР.11 БУТЕЛ 1000 СКОПЈЕ

ОБЈЕКТИ (НА) :

Rr.BOSNA I HERCEGOVINA NR.11 SHKUP - BUTEL 1000 SHKUP

Шифра на услуга Shifra e shërbimit	Вид на услуга Lloji i shërbimit	Површина Sipërfaqja m2	Категорија Kategoria	Цена денари Çmimi denarë	Даночна основица ИЗНОС Baza tatimore SHUMA	ДДВ TVSH %	Износ на ДДВ Shuma e TVSH	ВКУПНО GJITHËSEJ
751000	Собирање, транспортирање и третман на комунален отпад Mbledhje, transportim dhe trajtim i mbeturinave komunale	5557	00	5,50	30.564,00	5	1.528,00	32.092,00

Заклучно со/ Përfundimisht me 16.12.2021

Вкупен долг/Borxhi i përgjithshëm 32.092,00

Доспеан долг/Borxhi i arritur për pagesë 32.092,00

ОПОМЕНА ЗА НЕПЛАТЕН ДОЛГ/ PARALAJMËRIM PËR BORXH TË PARAGUAR

Повикување на број/ Thirrje në numër: 1221-0709-267292

Законски застапник,
Лице овластено за
потпишување на фактури,

Плаќањето да се изврши во валутниот рок.

По истекот на валутниот рок се пресметува законска затезна камата.

Во случај на спор надлежен е стварно и месно надлежниот суд во Скопје.

Во случај на промена на податоци известете не во рок од 30 дена.

Pagesa të realizohet në afatin e valutës.

Pas skadimit të afatit të valutës, llogaritet shkalla ligjore dënuese e interesit.

Në rast kontesti kompetent është gjykata me kompetencë lëndore dhe vendore në Shkup.

Në raste të ndryshimit të të dhënave, na njoftoni në afat prej 30 ditëve.

Përfaqësues ligjor,
Person i autorizuar për
nënshkrim të faturave,

Абдусамед Шабани
Abdusamed Shabani

Известување: Ве информираме дека сега можете брзо, лесно и без провизија да ја платите Вашата фактура онлајн.
Пристапот и инструкциите за користење на оваа услуга Ви се достапни на следниот линк <https://e.khigiena.com.mk/>

Njoftim: Ju informojmë se tani mundeni shpejt, lehtë dhe pa provizion ta paguani faturën Tuaj online. Qasjen dhe udhëzimet për shfrytëzimin e këtij shërbimi i keni në këtë lidhje <https://e.khigiena.com.mk/>

ЈП Комунална хигиена - Скопје / NP Higjiëna komunale - Shkup

Повикување на број/ Thirrje në numër: 1221-0709-267292

Вкупно за отпад / Gjithësej për mbeturina 32092,00

Корисник/ Shfrytëzues:

ДИМЕ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
DIME SHPK EKSPORT-IMPORT SHKUP

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Почитувани корисници на услугите на ЈП Комунална хигиена - Скопје, Ве информираме за следното:

Согласно **Одлуката број 07-3378/1** од 22 Септември 2010 година на **Советот на Град Скопје** за одобрување на висината на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Град Скопје и **Одлуката број 07-2746/1** од 07 Јули 2011 година на **Советот на Град Скопје** за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на висината на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад, цената на услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Град Скопје по одделни категории на корисници изнесува:

- Физички лица - станбена површина	3,59 ден./m ²
- Физички лица - домаќинства во рурални средини	286,00 ден./ домаќинство
- Правни лица - површина за објекти и дворно место	5,50 ден./m ²

За дополнителни информации може да се обратите на телефон **3220-663** и дежурен телефон **3216-664**.

Тë nderuar shfrytëzues të shërbimeve të NP Higjiена Komunale - Shkup, Ju informojmë se:

Нë pajtim me **Vendimin numër 07-3378/1** nga data 22 shtator të vitit 2010 të **Këshillit të Qytetit të Shkupit** për miratim të lartësisë së çmimit për mbledhje dhe transportim të mbetjeve komunale në territorin e Qytetit të Shkupit dhe **Vendimin numër 07-2746/1** nga data 07 korrik të vitit 2011 të **Këshillit të Qytetit të Shkupit**, për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për miratim të lartësisë së çmimit për mbledhje dhe transportim të mbetjeve komunale në Qytetin e Shkupit, çmimi i shërbimeve për mbledhje dhe transportim të mbetjeve komunale në territorin e Qytetit të Shkupit sipas kategorive të ndara të shfrytëzuesve arrin shumat vijuese:

- Persona fizik - sipërfaqe banesore	3,59 ден./m ²
- Persona fizik - амvisëри në mjedise rurale	286,00 ден./ амvisëри
- Persona juridik - sipërfaqe për објекте dhe oborre	5,50 ден./m ²

Пër informacione shitesë mund të drejtoheni në telefon në numrin **3220-663** dhe në telefonin kujdestar në numrin **3216-664**.

ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ
NP HIGJIENA KOMUNALE - SHKUP

Прилог бр.17 Договор со Даст Проком-леб со поминат рок

ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА

Друга страна (Даст Проком) на
Бр. 03-1068
27.12.2019 год
СКОПЈЕ

Склучен на ден 27.12.2019 година, во Скопје, помеѓу:

1. ДПП на големо и мало "ДИМЕ" ДОО увоз-извоз – Скопје, со седиште на ул. "Иван Манолов" бр. 211а, Скопје, со ЕДБ: 4030992159740, жиро сметка: 300-0000000482-45, депонент Комерцијална Банка А.Д. – Скопје, со ЕМБС 4442067, претставувано од Управителот Илија Павличковски, од едната страна како **Прва договорна страна**,

2. Друштво за превоз, фармерство, трговија и услуги ДАСТ ПРОКОМ ДООЕЛ извоз-увоз Мралино, Илинден со седиште на адреса на ул.1 бр.60, Мралино со ЕДБ:4054010500726, ЕМБС 6580084 жиро сметка број 210065800840146, депонент НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, претставувано од Управителот ЉУШКО ГОРЕВСКИ, од другата страна како **Втора договорна страна**

3. ЉУШКО ГОРЕВСКИ со адреса на ул. ТОДОР ЧАНГОВ 303, со лк.бр. _____ како

Гарант на втората договорна страна

ЧЛЕН 1

Предмет на овој Договор е воспоставување на деловна соработка помеѓу договорните страни на овој договор со набавка на производи од асортиманот на Првата договорна страна како и стар (бајат) леб и бели пецива, според важечкиот ценовник кој е составен дел на овој Договор.

ЧЛЕН 2

Испораката на стоката Првата договорна страна ја врши врз основа на однапред утврдена динамика, односно со претходна нарачка, според потребите на Втората договорна страна. Динамиката на испораката може да се измени со меѓусебно договарање.

ЧЛЕН 3

Договорните страни се согласни цените на производите да се менуваат зависно од условите на пазарот. За промена на цената Првата договорна страна е должна навреме да ја извести Втората договорна страна.

ЧЛЕН 4

Првата договорна страна се обврзува да испорачува квалитетни производи, согласно стандардите за пекарски производи, а Втората договорна страна се обврзува навреме да ја подмирува својата обврска, согласно овој Договор за деловна соработка.

ЧЛЕН 5

При евентуални рекламации за квалитетот и квантитетот на испорачаните производи, Втората договорна страна е должна да ја извести Првата договорна страна веднаш по приемот на производите, а недостатокот да се констатира на Записник потпишан од претставници на двете Договорни страни.

ЧЛЕН 6

Втората договорна страна своите обврски спрема Првата договорна страна ќе ги подмирува вирмански во рок од 30 (триесет) дена, сметано од денот на фактурирањето.

ЧЛЕН 7

Договорните страни се согласни доколку Втората договорна страна не ја подмири својата обврска кон Првата договорна страна во договорениот рок, ќе му се засмета казнена камата согласно ЗОО.

Со овој Договор одговорното лице-Гарантот се согласува и се обврзува спрема Првата договорна страна да ја исполни полноважната и стасана обврска на Втората договорна страна во целост со сите потребни трошоци, како и за секое зголемување на обврската што би настанало со задоцнување или по вина на Втората договорна страна-должник, во случај тоа да не го стори самата Втора Договорна страна што е и согласно чл.1041 од ЗОО.

Со потпишување на овој Договор од страна на одговорното лице-Гарантот се смета и се признава дека дал писмена изјава согласно чл.1037 од ЗОО.

ЧЛЕН 8

Овој договор стапува на сила на ден 01.01.2020 година и има неограничена временска важност сметано од денот на склучувањето на овој договор, под условите предвидени со овој договор.

ЧЛЕН 9

Договорот за деловна соработка може да се раскине доколку едната Договорна страна не ги исполнува своите обврски определени во овој Договор, со доставување на писмено известување до другата Договорна страна со отказан рок од 15 дена.

Договорот за деловна соработка може да се раскине и од било која причина со доставување на писмено известување до другата Договорна страна со отказан рок од 15 дена.

Договорот за деловна соработка може да се раскине еднострано од страна на Првата договорна страна, без отказан рок доколку Втората договорна страна не ги исполни своите обврски на начин и во рок определен во член 6.

ЧЛЕН 10

Договорните страни изрично се согласни дека со потпишување на овој договор за деловна соработка сите претходно важечки договори и анекси кон истите се со важност до 31.12.2019 година, а од 01.01.2020 година стапува на сила и е со правна важност само овој договор за деловна соработка помеѓу договорните страни со кој продолжува нивната деловна соработка.

ЧЛЕН 11

За сите меѓусебни односи кои не се регулирани со овој Договор, важат одредбите од ЗОО, Законот за финансиска дисциплина и другите позитивни законски прописи на РМ.

ЧЛЕН 12

Во случај на спор, Договорните страни ќе се обидат да го решат спогодбено, во спротивно надлежен е Основен Суд Скопје 2 во Скопје.

ЧЛЕН 13

Договорот е направен во 6 (шест) истоветни примероци, од кои 4 (четири) примероци за Првата договорна страна, 1 (еден) примерок за Втората Договорна страна и 1 (еден) примерок за Гарантот на втората договорна страна.

Прва договорна страна



ДИМЕ ДОО Скопје

Договорни страни

Гарант

Втора договорна страна

Прилог бр.18 Договор со Отпад-Суровина-метален отпад

Друштво за собирање и примарна преработка
на индустриски отпадоци ДОО увоз-извоз
ОТПАД-СУРОВИНА
Бр. 004/2020
25.02 2020 год
СКОПЈЕ

ДОГОВОР
за соработка

Друштво за производство и промет на
големо и мало **ДИМЕ ДОО** увоз-извоз
Бр. 03-162
09.03 2020 год
СКОПЈЕ

Склучен во Скопје на ден 25,02,2020 година помеѓу

1. Отпад- суровина ДОО Извоз-Увоз Скопје, со седиште на ул. 1506 бр. 73 Карпош, Скопје ЕДБ 4030006589244 претставувано согласно актите на Друштвото од страна на управителот Пендовска Мирјана (во понатамошниот текст на овој Договор- Купувач)

и

2. ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Друштво за производство и промет на големо и мало Скопје, со седиште на ул. Иван Манолев бр. 211 А Бутел, Скопје со ЕДБ 4030992159740 претставувано согласно актите на Друштвото од страна на управителот Илија Павличковски (во понатамошниот текст на Договорот-Продавач)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е купопродажба на отпаден материјал.

Член 2

Количеството на отпадниот материјал од член 1 ќе се одредува врз основа на испораките од страна на Продавачот поткрепени со соодветна документација (испратница, фактура).

Член 3

Мерењето на отпадниот материјал до 2 (два) тона ќе се врши во седиштето на Купувачот на вага која што ја поседува Купувачот, а над 2 (два) тона ќе се мери по договор со Продавачот на овластена вага.

Купувачот има право да одбие да изврши прием на отпаден материјал и да одбие да ја потпише испратницата доколку постои сомневање дека истото не одговара на потребниот квалитет односно својство (мешавина со други материјали кои ја намалуваат неговата вредност или својство и друго).

Доколку купувачот одбие да ја потпише испратницата поради сомнеж во однос на квалитетот и својствата на отпадниот материјал направените трошоци за транспорт и други трошоци ги покрива исклучиво Продавачот.

Врз основа на член 39 од Законот за управување со отпад, двете страни се согласни да пополнат транспортни формулари за отпад, согласно "Правилникот за формата и содржината на формуларите за идентификација и транспорт на отпадот и формата и содржината на образците за годишни извештај за постапување со отпад".

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорената цена на продажба на отпадниот материјал се изразува во денари 1 (еден) килограм

Пренасочување на даночните обврски по член 32 а точка 2 од Законот за ДДВ.

Договорените страни ја договараат цената на продажба на отпадниот материјал со взаемна согласност и истата ја потврдуваат со потпишување на фактура и испратница.

Член 5

Плаќањето Купувачот го извршува врз основа на фактура, потпишана од двете договорени страни.

Купувачот е должен да му го исплати на Продавачот износот наведен во фактурата, во рок од 8 дена од денот на добивање на фактурата.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРЕНИТЕ СТРАНИ

Член 6

Договорените страни се должни да се придржуваат до обврските од овој Договор и одговараат за евентуалната штета настаната како резултат на нивното постапување или непостапување спротивно на Договорот.

Член 7

Продавачот со потпишување на овој Договор под полна морална, материјална и кривична одговорност потврдува дека е сопственик на отпаден материјал кој му го продава на Купувачот, како и дека не е постојат други законски пречки отпадниот материјал да му биде продаден на Купувачот.

Член 8

Купувачот во секое време има право усмено или писмено да го извести Продавачот дека повеќе не е во можност да го откупува отпадниот материјал по цената договорена до тој момент.

Член 9

Продавачот е во целост одговорен за потеклото на отпадниот материјал кој го продава и му одговара на Купувачот за целосната штета која ќе му ја нанесе со доставување на отпаден материјал која не одговара на предметот на продажба регулиран со овој

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Договор (несоодветен состав на отпаден материјал и друго) како и со испораката на отпаден материјал со непознато потекло.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ

Член 10

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите на Законот за облигациони односи и другите позитивни прописи на Република Македонија.

Член 11

Договорот е склучен на Македонски јазик на 3 (три) страници во 2 (два) идентични примероци по еден за секоја од договорените страни.

Член 12

Во случај на спор договорните страни ќе се обидат да ги разрешат недоразбирањата по пат на преговори, во спротивно надлежен е Основниот суд Скопје 2 Скопје.

Член 13

Договорот е склучен на определено време од една година сметано од денот на склучувањето на Договорот. Доколку ниту една од договорените страни писмено не изјави на другата страна најдоцна 30 дена пред истекот на рокот за кој е склучен Договорот дека не сака да го продолжи Договорот истиот ќе се смета за продолжен под истите услови и за истиот временски период.
Секоја договорена страна го задржува правото на отказ на Договорот со писмено известување на отказ на Договорот, отказниот рок изнесува 30 дена.

Член 14

Договорот стапува на сила на денот на потпишувањето.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

Продавач




Купувач




ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Бр. УП1-31-232/2018
08.11.2018 20 год
СКОПЈЕ

МКС КВ ИСО 9001:2009


МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Министерството за животна средина и просторно планирање, постапувајќи по барањето бр. УП1-31-232/2018 од 20.01.2018 година за добивање на дозвола за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад поднесено од ДСПИНО ОТПАД-СУРОВИНА ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул.1506 бр.73 Општина Карпош, Скопје на ден 13.07.2018 година издаде:

ДОЗВОЛА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ
СКЛАДИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАД

- Носител на дозволата: Друштво за собирање и примарна преработка на индустриски отпадници ОТПАД-СУРОВИНА ДОО увоз-извоз Скопје
- Седиште: ул.1506 бр.73 Општина Карпош, Скопје
- Место и адреса на подружницата/локацијата/општината: ул.1506 бр.73 Општина Карпош, Скопје, КП 128 КО Злокуќани
- Матичен број: 6098894
- Деловен број: 4030006589244
- Датум на добивање на дозволата: 13.07.2018 година
- Барање на дозволата до: 13.07.2023 година

МИНИСТЕР
Sadulla Duraki



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.19 Договор со Ф-групација

Согласно со Законот за управување со отпад – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 09/11) на ден 14.01.2022 година во Скопје склучен е:

Земство за услуги и трговија

Ф-ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ

Бр. 03-033

14.01.2022 год.

ДОГОВОР

За преземање складирање и третман на отпадна електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори

Бр. 03-033
14.01.2022 год.
СКОПЈЕ

Склучен помеѓу:

1. **Ф-групација Дооел Скопје, подружница ЕЕ-рециклажа** со седиште на ул.6 бр.35 Трубарево, 1000 Скопје, со ЕМБС5307449/1, застапувано од Управителот Даниела Нелепа Дамеска, Во понатамошниот текст Управител.
2. **ДИМЕ ДОО Скопје**, седиште на ул.Босна и Херцеговина бр.11, 1000 Скопје, со ЕМБС 4442067, застапувано од Управителот Илија Павличковски.

Договорните страни се договорија следно:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Согласно Законот за управување со отпад, предмет на овој Договор е преземање, складирање и третман на отпадна електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори **ДИМЕ ДОО Скопје**.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

Член 2

Ф-групација Дооел Скопје подружница ЕЕ-рециклажа се обврзува да ја преземе, складира и преработи отпадната електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори од член 1 од овој Договор во согласност со Законот за животна средина и другите одредби на Република Македонија во оваа област како и спречување на неовластено појавување на преземената опрема на пазарот или пак кој било друг вид на злоупотреба на истата.

Ф-групација Дооел Скопје подружница ЕЕ-рециклажа поседува Дозвола за складирање и третман на отпад со број УП1-31-197/2021 издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање на ден 12.05.2021 година со важење до 12.05.2026 година.

Согласно Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема, **Ф-групација дооел Скопје подружница ЕЕ-рециклажа** има склучено Договор за складирање и третман на отпад со **колективен постапувач** со што претставува дел од колективниот систем за постапување со специфичните текови на отпад.

Договорните страни се обврзани во текот на секое поединечно преземање на отпадна електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори да изработат пропратна документација според барањата на соодветните закони и подзаконски акти

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

и други прописи на Република Македонија од оваа област како и според потребите на **ДИМЕ ДОО Скопје**.

Член 3

Ф-групација Доел Скопје подружница ЕЕ-рециклажа се обврзува да ја преземе отпадната електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори на најповолна локација за двете страни.

Отпадната електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори се превземаат од страна на лиценцирана компанија за собирање и транспорт на ОЕЕО и ОБА и се испорачуваат до просториите на **Ф-групација Доел Скопје подружница ЕЕ-рециклажа** каде се врши истоварот и складирање на отпадната електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори.

Член 4

Ф-групација Доел Скопје подружница ЕЕ-рециклажа ќе изврши преземање на отпадната електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори на утврдена локација, во рокот кој ќе биде утврден меѓу Договорните страни, но не пократко од 5 (пет) работни дена според известувањето дека се завршени работите од страна на **ДИМЕ ДОО Скопје** според член 3 од Договорот.

Член 5

Договорните страни, се согласни дека преземање, складирање и третман на отпадната електронска и електрична опрема и отпадни батерии и акумулатори и надоместокот за управување со отпадната електронска и електрична опрема и отпадни батерии и акумулатори ќе биде регулирано со Анекс 1 кон договорот.

Со Анекс 1 кон договорот ќе се регулираат сите прашања во врска со преземањето на специфичните текови на отпад како и висината на надомест и начин на преземање и третман.

За потребите на својот клиент **Ф-групација Доел Скопје подружница ЕЕ-рециклажа** може да ангажира подизведувач се со цел исполнување на барањата на клиентот во целост.

ВАЖНОСТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Договорот за преземање, складирање и третман на отпадна електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори ќе стапи на сила со денот на негово потпишување од двете договорни страни со можност за автоматско продолжување на Договорот доколку ниедна од страните со писмено известување испратено најдоцна 30 дена пред истекот на Договорот во која важел договорот не ја извести другата договорна страна дека не се согласува со продолжување на договорот.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Член 7

Секоја договорна страна може да го раскине овој договор без посебна причина во секое време со давање на отказ во писмена форма во рок од 30 дена.

Секоја договорна страна може да го раскине овој договор со писмено известување во рок од 30 дена доколку другата страна не ги исполнува обврските од овој Договор.

Доколку договорните страни согласно на својата волја договорот дополнителни обврски и права како за *Ф-групација Доел Скопје подружница ЕЕ-рециклажа* така и за *ДИМЕ ДОО Скопје* должни се да склучат писмен Анекс кон овој договор.

Договорните страни се обврзуваат, во случај на раскинување на Договорот, да ги подмират своите претходно настанати обврски кон другата договорна страна.

Член 8

Сите забелешки или други известувања по основ на овој договор или во врска со него, мора да бидат проследени до секоја договорна страна, назначена на почетокот на овој договор и ќе биде сметана за важечка доколку е испратена по препорачана пошта или се однесени и потпишани лично на назначената адреса во договорот.

Ако договорната страна ја сменила адресата наведена во овој договор, должна е веднаш да ја извести другата договорна страна во писмена форма за настанатата промена како и за новата адреса, во спротивно ќе се смета дека сите известувања или информации пратени на старата адреса се уредно примени.

ВАЖЕЧКО ПРАВО И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СПОР

Член 9

Договорните страни се согласни дека ќе настојуваат во рок од 30 дена да постигнат спогодба за секој спор кој може да се јави од овој договор.

Доколку договорните страни не можат да го решат спорот согласно се надлежен суд за решавање на спорот да биде Основен суд Скопје 2 во Скопје.

Било која одредба од овој договор да е или да стане ништовна, истата ќе се смета за одвоена од другите и нема да има влијание врз полноважноста на другите одредби од овој договор.

Член 10

Договорните страни се согласни дека Договорот за преземање, складирање и третман на отпадна електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори е регулиран согласно важечките законски прописи во РМ.

За сите што не е регулирано во овој договор важат одредбите на ЗОО, како и сите позитивни законски прописи на РМ.

Член 11

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Договорот е направен во 2(два) примерока од кои по 1(еден) за секоја договорна страна.

Сите понатамошни измени на овој договор за преземање, складирање и третман на отпадна електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори може да бидат изготвени само во писмена форма со потпишување на анекс кон овој договор, потпишан од двете договорни страни и истиот ќе се смета како составен дел на овој договор.

Двете договорни страни потврдуваат дека тие доброволно и по своја слободна волја го прочитале, разбрале и потпишале овој договор за преземање и третман на отпадна електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори.

ВО ЗНАК НА СОГЛАСНОСТ НА СВОИТЕ ВОЉИ

Страните го потпишаа овој договор, на датумот што е погоре наведен

Ф-групација доо Скопје
подружница ЕЕ-рециклажа
Управител

Даниела Нелепа Дамеска

ДИМЕ ДОО Скопје

Управител

Илија Павличковски

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Друштво за услуги и трговија
Ф-ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ
Бр. 05-0212
14.01 2022 год.
СКОПЈЕ

Друштво за производство и промет на
САМО И МВАО ДИМЕ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ
Бр. 05-034
14.01 2022 год.
СКОПЈЕ

АНЕКС 1

КОН ДОГОВОР ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА НЕИСПРАВНА ЕЛЕКТРОНСКА И
ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА, ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Врз основа на член 5 од Договорот за преземање, складирање и третман на неисправна електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори се склучува Анекс кон договорот за преземање, складирање и третман на неисправна електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори помеѓу:

1. **Ф-групација Дооел Скопје подружница ЕЕ-рециклажа**, со седиште на ул. 6 бр.35 Трубарево, 1000 Скопје Р. Македонија застапувано од управител Даниела Нелепа Дамеска и
2. **ДИМЕ ДОО Скопје**, со седиште на Ул.Босна и Херцеговина бр.11, Скопје, застапувано од Управителот Илија Павличковски.

Предмет на Анекс 1 кон договорот.

Член 1

Со овој Анекс 1 кон договорот се регулира прашањето за надомест кој го врши **ДИМЕ ДОО Скопје**, кон **Ф-групација Дооел Скопје подружница ЕЕ-рециклажа** согласно член 5 од Договорот за преземање, складирање и третман на неисправна електронска и електрична опрема, отпадни батерии и акумулатори.

Член 2

ДИМЕ ДОО Скопје се обврзува кон **Ф-групација Дооел Скопје подружница ЕЕ-рециклажа** да изврши надомест од 2 евро/1кг во денарска противвредност за класа 2а на ЕЕ-отпад (Флуоресцентни светилки, високонапонски светилки, нисконапонски натриумови светилки, светилки со жаречка жичка и друго), (Тонери, кертриџи) **Ф-групација Дооел Скопје подружница ЕЕ-рециклажа** се обврзува да ја преземе неисправната електронска и електрична опрема без надомест од класа 1 на ЕЕ-отпад кој е рециклибилен, од **ДИМЕ ДОО Скопје**, и класа 3 на ЕЕ-отпад (отпад од автомобилски акумулатори) **Ф-групација Дооел Скопје подружница ЕЕ-рециклажа** ќе изврши надомест зависно од моменталната цена на пазарот на метали во моментот на превземање.

Ф-групација Дооел Скопје
подружница ЕЕ-рециклажа
Управител,

Даниела Нелепа Дамеска

ДИМЕ ДОО Скопје

Управител,



Прилог бр.20 Договор со Ивал Трејд ДОО-отпадни акумулатори

ДОГОВОР ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ОТПАДНИ АКУМУЛАТОРИ

Друштво за производство и промет на
сметно и мат. бр. ДИМЕ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ
Бр. 03-061
26.01.2022 год
СКОПЈЕ

Склучен на ден 25.01.2022 година во Штип, помеѓу:

ДИМЕ Доо Скопје со седиште на ул.Босна и Херцеговина бр.11, Скопје и ЕДБ
МК.4030992159740, претставувано од управителот Илија Павличковски
како Поседувач на отпадот.

Друштвото за трговија и експорт-импорт **ИВАЛ ТРЕЈД ДОО Штип** со седиште
на Ул.Железничка бр.28 и ЕДБ.4029994103680 жиро сметка 250000000017474
депонент Шпаркасе банка,Штип претставувано од управителот Валентина
Т.Кашуба од друга страна како Превземач на отпадот.

Член 1.

Предмет на овој договор е купопродажба на отпадни акумулатори превземени
од поседувачот **ДИМЕ Доо Скопје** добиени од возилата кои се во сопственост
на Друштвото - сопствен возен парк.

Член 2.

ДИМЕ Доо Скопје ќе ја собере одвоено стоката согласно правилата за
складиштење и навремено ќе го известува овластениот субјект Ивал Трејд Доо
Штип кој поседува дозвола за вршење на дејност складирање, третман и
преработка на отпад издадена од Министерството за животна средина и
просторно планирање дозвола бр.УП1-23-1262/2017 со важност од **03.11.2017**
до **03.11.2022** година и дозвола за вршење на дејност собирање и
транспортирање на опасен отпад бр.УП1-23-1365/2017 со важност од
01.12.2017г. до 01.12.2027г

Член 3.

Превземачот е обврзан да поседува Договор за соработка со фирма која има
дозвола за понатамошно преработување на опасни материи.

Член 4.

Поседувачот е должен да обезбеди услови за утовар на предметната стока до
возилото на превземачот кој се обврзува предметната стока да ја
складира, преработи, да води евиденција за сите земени примероци согласно со

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

дозволата добиена од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 5.

Превземачот е должен да се потпише на превозниот/евидентниот лист за превземање на отпадот на поседувачот во продолжение ако стоката ја примил во согласност со договорот и со наведените ознаки.

Член 6.

Во случај на непредвиден настан, веднаш се идентификува случајот и се повикува државниот инспекторат за животна средина, од страна на превземачот или поседувачот во зависност од локацијата на самиот настан.

Член 7.

Превземачот **ИВАЛ ТРЕЈД ДОО Штип** ќе му ја исплати превзеаната стока (отпадни акумулатори) на поседувачот веднаш по прием на фактура, испратница, транспортен формулар за опасен отпад, товарен лист, кантарна белешка, во оригинал.

Член 8.

Во случај на спор на договорените страни надлежен е Основен суд Штип.

Поседувач
ДИМЕ ДОО Скопје



Превземач
ИВАЛ ТРЕЈД ДОО Штип



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Бр. УП1-23-1365/2017
21.12.2017 год.
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МК
СЕРТИФИКАТ
МКС EN ISO 9001:2015

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Министерството за животна средина и просторно планирање, постапуваќи по барањето за издавање на дозвола за вршење на дејноста собирање и транспортирање на опасен отпад со архивски број УП1-23-1365/2017 поднесено од страна на Друштво за трговија и експорт-импорт ИВАЛ ТРЕЈД ДОО Штип со седиште на ул.Железничка бр.28 Штип, на ден 01.12.2017 година, издаде:






Д О З В О Л А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОПАСЕН ОТПАД

- Носител на дозволата: Друштво за трговија и експорт-импорт ИВАЛ ТРЕЈД ДОО Штип
- Седиште: ул.Железничка бр.28 Штип
- Матичен број: 4777921
- Даночен број: 4029994103680
- Евидентен број на дозволата: 24 од 23.11.2017 година
- Датум на издавање на дозволата: 01.12.2017 година
- Важење на дозволата до: 01.12.2027 година



МИНИСТЕР
Sadulla Duraki

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Бр. УП-23-1262/2017 15.11.2017 20 год. СКОПЈЕ	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 	 МКД СЕРТИФИКАТ МКС EN ISO 9001:2009
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		
<p>Министерството за животна средина и просторно планирање, постапувајќи по барањето бр. УП-23/1262 од 07.09.2017 година за добивање на дозвола за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад поднесено од ДТ експорт-импорт ИВАЛ ТРЕЈД ДОО Штип со седиште на ул. Железничка бр. 28, Штип на ден 03.11.2017 година издаде</p>		
Д О З В О Л А		
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАД		
• Носител на дозволата:	ДТ експорт-импорт ИВАЛ ТРЕЈД ДОО Штип	
• Седиште:	ул. Железничка бр. 28, Штип	
• Назив и адреса на подружницата/локацијата/општината		
КП број 1038/1; 1038/3; 1038/4; 1038/5; 1038/6; 1038/7; 1038/9 во Индустриска зона во општина Штип		
• Матичен број:	4777921	
• Даночен број:	4029994103680	
• Датум на добивање на дозволата:	03.11.2017 година	
• Важење на дозволата до:	03.11.2022 година	
 М.П.		МИНИСТЕР Sadulla Duraki 

Прилог бр.21 Потврда за предавање на отпадни гуми од возила

TDA TREJD

"Митрополит Т. Голганов" 52, 1000 Скопје, Македонија
Тел +389 2 3245 680 | Моб +389 071 388 481
<https://www.tda.com.mk>

Скопје, 21.01.2022

ПОТВРДА

Друштвото за производство, трговија и услуги ТДА Трејд ДООЕЛ, Скопје потврдува дека има склучено Договор за соработка со **Фурна Диме ДПП ДОО - Скопје**, со кој при промена на пневматиците, ТДА Трејд ги презема отпадните пневматици кои не се повеќе во употреба, а се во сопственост на Фурна Диме - Скопје. ТДА Трејд ДООЕЛ Скопје има склучено Договори за откуп со лиценцирани компании за преземање отпадни гуми и потврдува дека со сите преземени отпадни гуми соодветно се постапува и во согласност со законските барања за животна средина и управување со отпад.

ТДА Трејд ДООЕЛ, Скопје


Одговорно лице

Ангела Трајковски



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.22 Договор за предавање на отпад од пакување

 **EURO-EKOPAK**
ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување
ЕУРО-ЕКОПАК ДОО
Бр. 699-04/17
28.04.2017 год
СКОПЈЕ

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО
ул. Лондонска бр. 19, ТЦ Тафталици
1. спрат 3, 1000, Скопје РМ
тел/факс: 02/6138-390
info@eurokopak.mk
www.eurokopak.mk

**ДОГОВОР
ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД
ОД ПАКУВАЊЕ**

Бр. 03-193/1
28.04.2017 год

1. ЕУРО-ЕКОПАК ДОО, Скопје, со седиште на ул. Лондонска бр. 19
ТЦ Тафталици 1 спрат 3, 1000 Скопје
ж-ска: 300000003277957
ДБ: 4080011522066
Депонент: Комерцијална Банка АД Скопје
Застапувано од Управителот: Емил Стојановски, во понатамошниот текст
како ЕУРО-ЕКОПАК ДОО Скопје
e-mail: info@eurokopak.mk
eurokopakmk@gmail.com


и

2. ДПП ДИМЕ ДОО Скопје, со седиште на ул.
Алекса Дучане бр. 211А
ж-ска: _____
ДБ: 40309921159740
Депонент: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
Застапувано од Управителот Илија Павличковски, во
понатамошниот текст како ПРОИЗВОДИТЕЛОТ.

Лице за контакт: Иван Кшиќиновски
e-mail: IVAN@DIME.COM.MK, тел/факс/моб: 045/245-723
02/2643-804

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО, согласно член 21 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Сл. Весник на РМ“ бр. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13, 146/15 и 39/16), во понатамошниот текст: „Законот“, е запишано во Трговскиот регистар со Решение бр. 30620110007936 на Централниот Регистар на Република Македонија, како правно лице за постапување со отпад од пакување (во понатамошниот текст: отпад од пакување).

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ е правно или физичко лице кое пакува или полни стоки во пакувања, како и произведува, увезува и/или пушта на пазар стоки спакувани во пакувања, како своја дејност, вклучувајќи го и ПРОИЗВОДИТЕЛОТ, кој како краен корисник увезува стока во пакување.


ЕКО-Одговорност

1



ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО
ул. Лондонска бр. 19, ТЦ Тафталице
1, спрат 3, 1000, Скопје РМ
тел/факс: 02/6138-390
info@euroekopak.mk
www.euroekopak.mk

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член 1

Со овој Договор ЕУРО-ЕКОПАК ДОО, ги превзема обврските на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ согласно член 17 од Законот со цел за остварување на националните цели утврдени во член 35 од Законот, соодветно на евидентираниите количини утврдени од ЕУРО-ЕКОПАК ДОО.

II. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЕУРО-ЕКОПАК ДОО

Член 2

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО согласно член 17 од Законот и овој Договор ги превзема обврските на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ.

Член 3

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО го превзема правото, сите обврски одстапени од ПРОИЗВОДИТЕЛОТ, а утврдени во претходниот член од овој Договор да ги довери на правни и физички лица кои имаат дозвола за постапување со отпад согласно Законот за управување со отпад („Сл. Весник на РМ“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15 и 39/16).

Член 4

Договорните страни постигнаа меѓусебна согласност, заради спроведување на обврските во член 17 од Законот, ЕУРО-ЕКОПАК ДОО да има право согласно Ценовникот (даден во Прилог на овој Договор) да наплаќа одреден надоместок по тип и количина на отпад, сметано од денот на стапување во сила на овој Договор.

Ценовникот од став 1 од овој член ЕУРО-ЕКОПАК ДОО ќе го формира еднаш во годината, а е должен да го објави најдоцна до 30 Ноември во тековната година, а кој ќе важи за наредната година.

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО, го задржува правото да го менува Ценовникот од став 1 и 2 на овој член и во текот на годината доколку за тоа налагаат околностите.

За промените на Ценовникот од став 3 на овој Договор, ЕУРО-ЕКОПАК ДОО е должен да го извести ПРОИЗВОДИТЕЛОТ најмалку 30 (триесет) дена пред започнување на важноста на новите цени.

Член 5

Фактурирањето спрема ПРОИЗВОДИТЕЛОТ, ЕУРО-ЕКОПАК ДОО ќе го врши во рок од 7 календарски дена по добивање на Извештајот за видот и количините на отпад пуштен на пазарот на Република Македонија од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ.



ЕКО-Одговорност

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО
ул. Лондонска Бр. 19, ТЦ Тафталиџе
1, спрат 3, 1000, Скопје РМ
тел/факс. 02/6138-390
info@euroekopak.mk
www.euroekopak.mk

Член 6

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО е должен на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ за пријавените и платените количини на отпад од пакување од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ да му издаде потврда за ослободување од плаќање на надоместокот утврден во членовите 40 и 40-а од Законот.

Член 7

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО изготвува Образец за Извештајот со податоците за видот и количината на отпадот пуштен на пазарот на Република Македонија од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ (Прилог 3 на овој Договор).

Пред надлежните органи ЕУРО-ЕКОПАК ДОО е обврзан за постапување само за пријавените и платени количини на отпад од пакување дадени во Извештајот од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ.

Член 8

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО е должен согласно член 28, став 6 од Законот, пријавените и платени количини на отпад од пакување во извештаите доставени од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ да ги обработува и ги праќа во форма на годишен Извештај до надлежните државни органи согласно член 28, став 2 од Законот.

Член 9

Согласно овој Договор ЕУРО-ЕКОПАК ДОО, заради утврдување на валидноста на податоците кои се предмет на извештаите доставени од ПРОИЗВОДИТЕЛОТ има право да побара ревизија од овластено правно или физичко лице.

Доколку со ревизијата се утврди дека податоците кои се предмет на извештаите се валидни и не постои отстапување од реалната и прикажаната состојба по однос на видот и количината на отпадот, трошоците од направената ревизија ќе бидат на Товар на ЕУРО-ЕКОПАК ДОО.

Член 10

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО на барање на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ќе му овозможи право на користење на сопствена трговска марка „ЕКО-Одговорност“ (ECO-Responsibility) на комерцијалните пакувања (амбалажата) во кои се спакувани производите кои ги пушта ПРОИЗВОДИТЕЛОТ на пазарот.

Начинот и условите на користење на трговската марка „ЕКО-Одговорност“ (ECO-Responsibility) ќе бидат уредени со посебен договор.



ЕКО-Одговорност



EURO-EKOPAK

ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО
ул. Лондонска бр. 19, ТЦ Тафталице
1, спрат 3, 1000, Скопје РМ
тел/факс 02/6138-390
info@euroekopak.mk
www.euroekopak.mk

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ

Член 11

Обврските утврдени во член 17 од Законот ПРОИЗВОДИТЕЛОТ му ги отстапува на ЕУРО-ЕКОПАК ДОО.

Член 12

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ се обврзува да води месечна евиденција согласно Законот и навремено да го информира ЕУРО-ЕКОПАК ДОО, со доставување на образецот за Извештај изготвен од ЕУРО-ЕКОПАК ДОО (Прилог 3 на овој Договор).

Извештаите за видот и количината на отпадот од став 1 од овој член пуштени на пазарот на Република Македонија за претходниот месец, ПРОИЗВОДИТЕЛОТ се обврзува во писмена форма, заверени со печат и потпис од овластеното лице да ги достави до ЕУРО-ЕКОПАК ДОО најдоцна до 15-от ден во тековниот месец.

За валидноста на месечните извештаи одговара ПРОИЗВОДИТЕЛОТ.

Член 13

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ се обврзува заради спроведување на обврските утврдени во членот 17 од Законот на ЕУРО-ЕКОПАК ДОО да му плаќа надомест согласно Ценовникот-Прилог 1 на овој Договор.

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ се обврзува уплатата на надоместокот да ја врши на жиро сметката на ЕУРО-ЕКОПАК ДОО по претходно доставена фактура, најдоцна 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата.

Член 14

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ за пријавените и уплатени количини согласно Извештајот ќе биде ослободен од плаќање на надоместокот утврден во членот 40 и 40-а од Законот, со денот на стапувањето на сила на овој Договор, а согласно членот 41 став 1 точка 1 од Законот.

Член 15

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ е должен да овозможи увид во целокупната документација и пристап до сите информации потребни за непречено спроведување на ревизија, на барање на ЕУРО-ЕКОПАК ДОО.

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ изречно изјавува дека ќе ги сноси трошоците за направената ревизија доколку се утврди дека податоците кои се предмет на извештаите отстапуваат од реалната состојба по однос на видот и количината на отпадот.

Сите санкции изречени од надлежните органи спрема ЕУРО-ЕКОПАК ДОО, а по основ на отстапувањата на прикажаните од реалните количини на отпад, ПРОИЗВОДИТЕЛОТ изјавува дека ќе ги сноси во целост.



ЕКО-Одговорност



ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО
ул. Лондонска бр. 19, ТЦ Тафталици
1. сират 3, 1000, Скопје РМ
тел/факс: 02/6138-390
info@euroekopak.mk
www.euroekopak.mk

Член 16

Доколку надлежните органи утврдат дека ЕУРО-ЕКОПАК ДОО во име и за сметка на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ доставил годишен извештај за постапување со отпад од пакување кој содржи неистинити податоци со цел да се смета дека се исполнети националните цели утврдени со Законот за да се избегне плаќањето на надоместокот, а како резултат на давање на нецелосни или неточни податоци од страна на ПРОИЗВОДИТЕЛОТ, во тој случај ПРОИЗВОДИТЕЛОТ се обврзува да ги плати законските предвидените казни изречени спрема ЕУРО-ЕКОПАК ДОО и кон неговиот Управител.

IV. ВАЖНОСТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 17

Овој Договор стапува на сила со денот на потпишувањето и има важност од 5 (пет) години во рамките на важност на дозволата за постапување со отпад од пакување која ја поседува ЕУРО-ЕКОПАК ДОО издадена од ресорното министерство (Прилог бр 2). ЕУРО-ЕКОПАК ДОО ги превзема на себе сите можни последици по основ на одземање на дозволата добиена со решение бр. 11/2-853/2016 од 17.02.2017 година.

V. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 18

Договорните страни постигнаа меѓусебна согласност да секоја од нив има право еднострано да го раскине Договорот во секое време, со користење на отказан рок од 30 (триесет) дена упатен на спротивната страна во писмена форма.

Член 19

Овој Договор може да биде раскинат со писмено известување за раскинување од секоја од двете договорни страни во секое време без дополнителен отказан рок во еден од следните случаи:

- ПРОИЗВОДИТЕЛОТ 3 месеци последователно не го плаќа надоместокот утврден од член 13 од овој Договор;
- ПРОИЗВОДИТЕЛОТ 3 месеци последователно не ги доставува до ЕУРО-ЕКОПАК ДОО месечни извештаи за видот и количината на отпадот од пакување пуштен на пазарот на Република Македонија согласно член 12 од овој Договор;
- Една од договорните страни прекрши една или повеќе од своите обврски утврдени со овој Договор, а обврската не се корегира во рок од 8 (осум) работни дена по известувањето добиено во писмена форма од совесната договорна страна;



ЕКО-Одговорност



ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО
ул. Лондонска бр. 19, ТЦ Тафталиџе
1, спрат 3, 1000, Скопје РМ
тел/факс: 02/6138-390
info@euroekopak.mk
www.euroekopak.mk

- Другата договорна страна стане платежно неспособна (во случај на стечај или ликвидација).

Член 20

Во случај на раскинување на овој Договор без оглед како е предизвикано, ПРОИЗВОДИТЕЛОТ е должен да ги подмири сите финансиски обврски спрема ЕУРО-ЕКОПАК ДОО, настанати за времетраењето на овој Договор.

Член 21

ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ се согласни писмената преписка во врска со овој Договор да се смета за полноважна, доколку биде извршено по пошта со препорачана пратка или во електронска форма.

ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ се согласни доколку го променат седиштето, односно живеалиштето или доколку престојуваат надвор од своето живеалиште, како и во случај на промена на електронската адреса, за промената на истото, во рок од три дена од извршената промена да ја известат другата договорна страна по пошта со препорачана пратка или лично со писмено известување, а во спротивно ќе се смета дека доставата на писмената е уредно извршено доколку е направен обид писмената да се предадат на наведените адреси во овој Договор, а ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ нема да бидат пронајдени на наведените адреси.

VI. ОДВОИВОСТ

Член 22

Во случај некој дел од овој Договор да биде прогласен за неважечки, неправосилен или на друг начин неспоредлив од страна на надлежен суд, таквиот дел ќе се интерпретира на начинот кој е најблизок до неговата првобитна намера, а е спроведлив, или ако тоа не е можно ќе се смета дека е одвоен од овој Договор и дека како таков нема никаков начин да го нарушува или да го засега остатокот од овој Договор, за кој договорените страни се согласуваат дека инаку би останал во полна сила и дејство.

VII. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 23

Промени и дополнување на овој Договор може да се направат само во писмена форма со взаемна согласност на договорните страни.

Член 24

Сите идни измени и дополнувања на Законот кои директно влијаат на правата и обврските на двете договорни страни на овој Договор ќе бидат



ЕКО-Одговорност

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО
ул. Лондонска бр. 19, ТЦ Тафталиџе
1, спрат 3, 1000, Скопје РМ
тел/факс 02/6138-390
info@euroekopak.mk
www.euroekopak.mk

автоматски имплементирани во овој Договор, за што се согласни и двете договорни страни.

VIII. ВАЖЕЧКО ПРАВО И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СПОР

Член 25

На прашањата кои не се уредени со овој Договор непосредно ќе се применуваат Законски прописи.

Член 26

Секој спор што ќе произлезе од или во врска со овој Договор, договорните страни ќе се обидат најпрво да го разрешат спогодбено со меѓусебни преговори.

Доколку тоа биде невозможно двете договорни страни имаат право да го префрлат спорот на решавање во Основен суд Скопје 2, Скопје.

Член 27

Договорот е составен во 2 (два) идентични примероци, по еден (1) за секоја договорна страна.

Член 28

Прилозите 1, 2 и 3 се неделив дел од овој Договор.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО Скопје

ПРОИЗВОДИТЕЛ



ЕКО-Одговорност

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



EURO-EKOPAK

ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО
ул. Лондонска бр. 19, ТЦ Тафталиџе
1. спрат 3, 1000, Скопје РМ
тел/факс: 02/6138-390
info@euroekopak.mk
www.euroekopak.mk

ПРИЛОГ 2 – Дозвола за постапување со отпад од пакување

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Бр. 291-М/1-853/2016
Скопје, 11. 11. 2016

Врз основа на член 205 став (1) од Законот за општата управна постапка ("Службен Весник на Република Македонија" бр 38 /05 и 110/08) и член 21 став (2) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 161/09, 17/11, 47/11, 6/12, 39/11, 63/13, 146/15 и 39/16), министерот за животна средина и просторно планирање донесе:

РЕШЕНИЕ
За издавање на дозвола за постапување со отпад од пакување на
ЕУРО ЕКОПАК Скопје

Со ова Решение се издава дозвола за постапување со отпад од пакување на ЕУРО ЕКОПАК Скопје, со седиште седиште на ул. Лондонска бр. 19, ТЦ Тафталиџе 1, спрат 3 (локал 1 и 2), 1000 Скопје.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

На ден 02/12/2016 год. ЕУРО ЕКОПАК Скопје, со седиште седиште Лондонска бр. 19, ТЦ Тафталиџе 1, спрат 3 (локал 1 и 2), 1000 Скопје, поднесе барање за добивање на дозвола за постапување со отпад од пакување согласно со членот 21 став (2) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12 и 163/12).
Согласно со МИСЛЕЊЕТО бр. уп-11/2-853 од 02/12/2016 година издадено од страна на стручниот орган на државната управа, надлежен за работите од областа на животна средина (Управа за животна средина) се констатира дека барањето ги исполнува условите пропишани со законот, и тоа:

- 1) Името и седиштето на правното лице за постапување со отпад од пакување;
- 2) Времениот период за кој се бара дозволата;
- 3) Статут на правното лице за постапување со отпад од пакување;
- 4) список со назив, адреса, дејност, број на деловните субјекти и даночен број на производителите во чие име и за чија сметка постапува со отпадот од пакување;
- 5) доказ дека во моментот на поднесувањето на барањето има склучено договори за преземање на обарски за постапување со отпад од пакување со производители кои заедно пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија 18,84% од примариот, секундарниот и терцијалниот пакување на годишно ниво;
- 6) Потврда за правното лице од тековна состојба од Централниот регистар на Република Македонија;




ЕКО-Одговорност

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО
ул. Лондонска бр. 19, ТЦ Тафталије
1, сират 3, 1000, Скопје РМ
тел/факс 02/6138-390
info@euroekopak.mk
www.euroekopak.mk

 МКД
CERTIFIKAT
MKD EN ISO 9001:2008

7) Регистрирана ознака на пакување (WIPO) Светска организација за интелектуална сопственост, Меѓународно Биро, Мадрид -Шпанија, од март 2014 година, а се препознала под логото ЕКО ОДГОВОРНОСТ или ECO RESPONSABILITY и

8) програма за постапување со отпад од пакување.


Дополнително кон барањето за дозволата се доставени и договори општини од Република Македонија со кои е организирано одделното собирање на отпадот од пакување кој е комунален отпад на подрачјето на општината.

Врз основа на изнесеното, се донесе решение како во диспозитивот.

Правна поука : Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

МИНИСТЕР
Bashkim Ameti

Изготвил: Даниела Ристова
Контролирал: Фатос Валиу
Одобрил: Даринка Јангивска
Сопственик: Даниел Ефтимиџ
Вд. Директор на Управа за животна средина



ЕКО-Одговорност

Прилог бр.23 Договор со Манто 2013 ДООЕЛ-за бајат леб

W. 887

ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА

Друштво за производство и промет на
големо и мало "ДИМЕ" ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ

Бр. 03-1008
29.12.2020 год.

Склучен на ден 29.12.2020 година, во Скопје, помеѓу:

1. ДПП на големо и мало "ДИМЕ" ДОО увоз-извоз – Скопје, со седиште на ул. "Босна и Херцеговина" бр.11, Скопје, со ЕДБ: 4030992159740, жиро сметка: 300-000000482-45, депонент Комерцијална Банка А.Д. – Скопје, со ЕМБС 4442067, претставувано од Управителот Илија Павличковски, од едната страна како **Прва договорна страна**,
2. Друштво за производство, трговија и услуги МАНТО 2013 ДООЕЛ увоз-извоз с.Љубанци Скопје со седиште на адреса на ул. 7 30 Љубанци со ЕДБ:4038013507068 ЕМБС 6849547, жиро сметка број 300000003555765, депонент Комерцијална Банка АД Скопје, претставувано од Управителот _____, од другата страна како **Втора договорна страна**

ЧЛЕН 1

Предмет на овој Договор е воспоставување на деловна соработка помеѓу договорните страни на овој договор со набавка на производи од асортиманот на Првата договорна страна како и стар (бајат) леб и бели пецива, според важечкиот ценовник кој е составен дел на овој Договор

ЧЛЕН 2

Испораката на стоката Првата договорна страна ја врши врз основа на однапред утврдена динамика, односно со претходна нарачка, според потребите на Втората договорна страна. Динамиката на испораката може да се измени со меѓусебно договарање.

ЧЛЕН 3

Договорните страни се согласни цените на производите да се менуваат зависно од условите на пазарот. За промена на цената Првата договорна страна е должна навреме да ја извести Втората договорна страна.

ЧЛЕН 4

Првата договорна страна се обврзува да испорачува квалитетни производи, согласно стандардите за пекарски производи, а Втората договорна страна се обврзува навреме да ја подмирува својата обврска, согласно овој Договор за деловна соработка.

ЧЛЕН 5

При евентуални рекламации за квалитетот и квантитетот на испорачаните производи, Втората договорна страна е должна да ја извести Првата договорна страна веднаш по приемот на производите, а недостатокот да се констатира на Записник потпишан од претставници на двете Договорни страни.

ЧЛЕН 6

Втората договорна страна своите обврски спрема Првата договорна страна ќе ги подмирува вирмански во рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на фактурирањето.

ЧЛЕН 7

Договорните страни се согласни доколку Втората договорна страна не ја подмири својата обврска кон Првата договорна страна во договорениот рок, ќе му се засмета казнена камата согласно ЗОО.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

ЧЛЕН 8

Овој договор стапува на сила на ден 01.01.2021 година и има неограничена временска важност сметано од денот на склучувањето на овој договор, под условите предвидени со овој договор.

ЧЛЕН 9

Договорот за деловна соработка може да се раскине доколку едната Договорна страна не ги исполнува своите обврски определени во овој Договор, со доставување на писмено известување до другата Договорна страна со отказан рок од 15 дена.

Договорот за деловна соработка може да се раскине и од било која причина со доставување на писмено известување до другата Договорна страна со отказан рок од 15 дена.

Договорот за деловна соработка може да се раскине еднострано од страна на Првата договорна страна, без отказан рок доколку Втората договорна страна не ги исполни своите обврски на начин и во рок определен во член 6.

ЧЛЕН 10

Договорните страни изрично се согласни дека со потпишување на овој договор за деловна соработка сите претходно важечки договори и анекси кон истите се со важност до 31.12.2020 година, а од 01.01.2021 година стапува на сила и е со правна важност само овој договор за деловна соработка помеѓу договорните страни со кој продолжува нивната деловна соработка.

ЧЛЕН 11

За сите меѓусебни односи кои не се регулирани со овој Договор, важат одредбите од ЗОО, Законот за финансиска дисциплина и другите позитивни законски прописи на РМ.

ЧЛЕН 12

Во случај на спор, Договорните страни ќе се обидат да го решат спогодбено, во спротивно надлежен е Основниот Граѓански Суд Скопје.

ЧЛЕН 13

Договорот е направен во 6 (шест) истоветни примероци, од кои 4 (четири) примероци за Првата договорна страна и 2 (два) примероци за Втората Договорна страна.

Прва договорна страна



ДИМЕ ДОО Скопје

Договорни страни

Втора договорна страна




20____ год
СКОПЈЕ

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.24 Договор за сервисирање на возила

ДОГОВОР ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ

склучен на ден 21.01.2022 година во Скопје, помеѓу:

Друштво за производство и промет на
големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз
Бр. 03-053
21.01.2022 год
СКОПЈЕ

1. Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз Скопје со ЕДБ 4030992159740, со седиште на ул.Босна и Херцеговина бр.11 Скопје, претставувано од управителот Илија Павличковски, од една страна на овој Договор, во понатамошен текст **Нарачател**, и

2. Друштво за трговија и услуги ДР АУТО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Мице Козар 27/-12, Скопје, со ЕМБС 7128568 и ЕДБ 4057016532980, претставувано од управителот _____ од друга страна на овој Договор, во понатамошниот текст **Вршител на услуга**, при што се договорија следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е уредување на правата и обврските на договорните страни во врска со **сервисирање на моторни возила кои се сопственост на Нарачателот** (во понатамошниот текст како: "возила" или "возило") од страна на Вршителот на услугата, а по налог и за потребите на Нарачателот.

ОБВРСКИ НА ВРШИТЕЛОТ НА УСЛУГИТЕ

Член 2

Вршителот на услугите се обврзува:

- Да ги изврши услугите за сервисирање на возила под условите предвидени со овој договор;
- Навремено да го извести Нарачателот за термините и роковите за активностите наведени во овој Договор како и да се придржува кон роковите прецизирани од Нарачателот;
- да издаде и да му достави работен налог и Фактура на Нарачателот на начин и со содржина утврдена во овој договор;
- за сервисирањето / вградените делови, на Нарачателот да му предаде пропратна документација предвидена со Закон (вклучително но неограничувајќи се на гарантен лист и друго);
- Да постапува по упатствата, забелешките и барањата на Нарачателот;
- По завршување со сервисирање на возила да го извести Нарачателот;

ОБВРСКИ НА НАРАЧАТЕЛОТ

Член 3

Нарачателот се обврзува:

- Да ги достави возилата за сервисирање до просториите на Сервисерот;
- Да ги прими и подигне сервисирањето од страна на Сервисерот,

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Нарачателот се обврзува да изврши плаќање по завршување со сервисирањето на возилата и по доставената Фактура за извршеното сервисирање во рокот наведен во фактурата од страна на Вршителот на услугата.

ГАРАНЦИЈА

Член 5

Вршителот на услуга дава гаранција за квалитетот на извршената услуга од денот на извршената услуга.

Вршителот на услуга дава гаранција за деловите кои ги користи при сервисирањето на возилата согласно гарантниот лист од Производителот, и тоа за секој дел поединечно.

Вршителот на услугата гарантира дека деловите кои се користат за сервисирање се нови, оригинални, компатибилни согласно моделот на возила и соодветно одговараат на својата намена.

Вршителот гарантира дека употребените материјали и производи немаат никакви недостатоци кои би ги направиле некомпатибилни за редовна употреба.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Нарачателот е должен да пријави квантитативен недостаток на возилата во рок од 2 дена по целосно извршување на услугите, а квалитативен недостаток во рок од 15 дена од приемот на возила и целосно извршување на услугите, со исклучок во случај на скриени недостатоци на возилата.

Нарачателот го задржува правото на дополнителни побарувања и/или приговори на недостатоци на возилата кои не може да се утврдат при самото превземање и при вообичаениот преглед на возила (скриени недостатоци). Нарачателот ќе го извести Вршителот на услугата за споменатите недостатоци, без одлагање по сознавање за истите, а Вршителот на услугата се обврзува да изврши замена на производот, не подоцна од 5 (пет) дена од денот на приемот на известувањето од Нарачателот.

Вршителот е согласен да ја надомести секоја штета која ќе настане по негова вина во текот на вршењето на работите кои се предмет на овој Договор, било да е штета причинета врз вработените на Нарачателот или врз неговиот имот и средства, или/и за штета причинета врз лица ангажирани од Вршителот на услугата или/и лица кои тој ги ангажирал за извршување на работите, или/и пак спрема трети лица и ствари на трети лица.

ДЕЛОВНА ТАЈНА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 6

Секоја од договорените страни се обврзува дека ќе ги чува како деловна тајна и нема да ги открие на трети лица сите информации и податоци до кои ќе дојде во врска со реализација на овој Договор, без согласност на другата договорена страна или во случаи определени со закон, или да ги употребува овие информации за поинакви цели определени со овој договор. Договорните страни се обврзуваат да ги преземат сите организациско технички мерки за обезбедување и чување на личните податоци согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци. Вршителот согласно овој Договор е согласен и должен за времетраење на овој договор да постапува односно да ги обработува личните податоци согласно со Законот за заштита на личните податоци како и подзаконските акти од оваа област.

Како деловна тајна согласно овој договор се сметаат:

- Овој договор;
- Сите податоци за вработените, клиентите, соработниците, просториите и средствата на Нарачателот.

По завршување на важноста на договорот одредбата за чување на деловната тајна и понатаму останува во важност.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Овој договор се смета за склучен со денот на неговото потпишување од двете договори страни и ќе важи неопределено време, односно до неговото раскинување од страна на Договорните страни.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Договорот може да биде раскинат во било кое време со писмена спогодба помеѓу договорните страни, или еднострано со писмено известување од страна на Нарачателот, без отказан рок во било кое време без обврска за наведување на причини за раскинување.

Во случај на раскинување на Договорот согласно став 1 од овој член, Вршителот на услугите е должен сите започнати работи во текот на договорот да ги заврши во отказниот рок согласно одредбите на овој Договор.

За намерата за раскинување, се доставува писмено известување со препорачана пратка по пошта или на e-mail.

ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Измени и дополнувања на овој Договор се можни, преку изразување на волјата на двете договорни страни, формализирани во соодветни писмени Анекси.

Анексите формално-правно се валидни, доколку се склучени во форма предвидена со закон и потпишани од овластените лица од двете договорни страни.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

МЕРОДАВНО ПРАВО

Член 10

Доколку некоја одредба е неприменлива, спротивна на Закон или ништовна поради измена на законска регулатива, другите одредби од Договорот остануваат во сила. Договорните страни, таа одредба ќе ја изменат со друга одредба, која заеднички ќе ја утврдат во духот на соработката и целите на овој Договор.

Член 11

Меродавно право за регулирање на сите односи кои не се опфатени со овој Договор, е правото на Република Северна Македонија, а посебно Законот за облигациони односи.

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ

Член 12

Договорните страни се договорија и го одредија Граѓанскиот Суд во Скопје, како надлежен суд за решавање на спорите кои страните не можат спогодбено да ги решат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Овој договор е склучен во 4 (четири) идентични примероци, од кои по 2 (два) за секоја договорна страна.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:



ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.25 Договор за сервисирање на возила

ДОГОВОР ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ

склучен на ден 21.01.2022 година во Скопје, помеѓу:

Друштво за производство и промет на
САМО И МАЛО ДИМЕ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ
Бр. 03-054
21.01.2022 год.
СКОПЈЕ

1. Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз Скопје со ЕДБ 4030992159740, со седиште на ул.Босна и Херцеговина бр.11 Скопје, претставувано од управителот Илија Павличковски, од една страна на овој Договор, во понатамошен текст **Нарачател**, и

2. Друштво за трговија и услуги ВЛАТКО БЕНЗ СЕРВИС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 1409 21/, Скопје-Горче Петров, со ЕМБС 6871216 и ЕДБ 4044013508021, претставувано од управителот _____ од друга страна на овој Договор, во понатамошниот текст **Вршител на услуга**, при што се договорија следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е уредување на правата и обврските на договорните страни во врска со **сервисирање на моторни возила кои се сопственост на Нарачателот** (во понатамошниот текст како: "возила" или "возило") од страна на Вршителот на услугата, а по налог и за потребите на Нарачателот.

ОБВРСКИ НА ВРШИТЕЛОТ НА УСЛУГИТЕ

Член 2

Вршителот на услугите се обврзува:

- Да ги изврши услугите за сервисирање на возила под условите предвидени со овој договор;
- Навремено да го известува Нарачателот за термините и роковите за активностите наведени во овој Договор како и да се придржува кон роковите прецизирани од Нарачателот;
- да издаде и да му достави работен налог и Фактура на Нарачателот на начин и со содржина утврдена во овој договор;
- за сервисираните / вградените делови, на Нарачателот да му предаде пропратна документација предвидена со Закон (вклучително но неограничувајќи се на гарантен лист и друго);
- Да постапува по упатствата, забелешките и барањата на Нарачателот;
- По завршување со сервисирање на возила да го известува Нарачателот;

ОБВРСКИ НА НАРАЧАТЕЛОТ

Член 3

Нарачателот се обврзува:

- Да ги достави возилата за сервисирање до просториите на Сервисерот;
- Да ги прими и подигне сервисираните возила од страна на Сервисерот,

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Нарачателот се обврзува да изврши плаќање по завршување со сервисирањето на возилата и по доставената Фактура за извршеното сервисирање во рокот наведен во фактурата од страна на Вршителот на услугата.

ГАРАНЦИЈА

Член 5

Вршителот на услуга дава гаранција за квалитетот на извршената услуга од денот на извршената услуга.

Вршителот на услуга дава гаранција за деловите кои ги користи при сервисирањето на возилата согласно гарантниот лист од Производителот, и тоа за секој дел поединечно.

Вршителот на услугата гарантира дека деловите кои се користат за сервисирање се нови, оригинални, компатибилни согласно моделот на возила и соодветно одговараат на својата намена.

Вршителот гарантира дека употребените материјали и производи немаат никакви недостатоци кои би ги направиле некомпатибилни за редовна употреба.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Нарачателот е должен да пријави квантитативен недостаток на возилата во рок од 2 дена по целосно извршување на услугите, а квалитативен недостаток во рок од 15 дена од приемот на возила и целосно извршување на услугите, со исклучок во случај на скриени недостатоци на возилата.

Нарачателот го задржува правото на дополнителни побарувања и/или приговори на недостатоци на возилата кои не може да се утврдат при самото превземање и при вообичаениот преглед на возила (скриени недостатоци). Нарачателот ќе го извести Вршителот на услугата за споменатите недостатоци, без одлагање по сознавање за истите, а Вршителот на услугата се обврзува да изврши замена на производот, не подоцна од 5 (пет) дена од денот на приемот на известувањето од Нарачателот.

Вршителот е согласен да ја надомести секоја штета која ќе настане по негова вина во текот на вршењето на работите кои се предмет на овој Договор, било да е штета причинета врз вработените на Нарачателот или врз неговиот имот и средства, или/и за штета причинета врз лица ангажирани од Вршителот на услугата или/и лица кои тој ги ангажирал за извршување на работите, или/и пак спрема трети лица и ствари на трети лица.

ДЕЛОВНА ТАЈНА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 6

Секоја од договорените страни се обврзува дека ќе ги чува како деловна тајна и нема да ги открие на трети лица сите информации и податоци до кои ќе дојде во врска со реализација на овој Договор, без согласност на другата договорена страна или во случаи определени со закон, или да ги употребува овие информации за поинакви цели определени со овој договор. Договорните страни се обврзуваат да ги преземат сите организациско технички мерки за обезбедување и чување на личните податоци согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци. Вршителот согласно овој Договор е согласен и должен за времетраење на овој договор да постапува односно да ги обработува личните податоци согласно со Законот за заштита на личните податоци како и подзаконските акти од оваа област.

Како деловна тајна согласно овој договор се сметаат:

- Овој договор;
- Сите податоци за вработените, клиентите, соработниците, просториите и средствата на Нарачателот.

По завршување на важноста на договорот одредбата за чување на деловната тајна и понатаму останува во важност.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Овој договор се смета за склучен со денот на неговото потпишување од двете договори страни и ќе важи неопределено време, односно до неговото раскинување од страна на Договорните страни.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Договорот може да биде раскинат во било кое време со писмена спогодба помеѓу договорните страни, или еднострано со писмено известување од страна на Нарачателот, без отказан рок во било кое време без обврска за наведување на причини за раскинување.

Во случај на раскинување на Договорот согласно став 1 од овој член, Вршителот на услугите е должен сите започнати работи во текот на договорот да ги заврши во отказниот рок согласно одредбите на овој Договор.

За намерата за раскинување, се доставува писмено известување со препорачана пратка по пошта или на e-mail.

ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Измени и дополнувања на овој Договор се можни, преку изразување на волјата на двете договорни страни, формализирани во соодветни писмени Анекси.

Анексите формално-правно се валидни, доколку се склучени во форма предвидена со закон и потпишани од овластените лица од двете договорни страни.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Баране за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

МЕРОДАВНО ПРАВО

Член 10

Доколку некоја одредба е неприменлива, спротивна на Закон или ништовна поради измена на законска регулатива, другите одредби од Договорот остануваат во сила. Договорните страни, таа одредба ќе ја изменат со друга одредба, која заеднички ќе ја утврдат во духот на соработката и целите на овој Договор.

Член 11

Меродавно право за регулирање на сите односи кои не се опфатени со овој Договор, е правото на Република Северна Македонија, а посебно Законот за облигациони односи.

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ

Член 12

Договорните страни се договорија и го одредија Граѓанскиот Суд во Скопје, како надлежен суд за решавање на споровите кои страните не можат спогодбено да ги решат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Овој договор е склучен во 4 (четири) идентични примероци, од кои по 2 (два) за секоја договорна страна.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

ДИМЕ ДОО Скопје



ДТУ ВЛАТКО БЕНЗ СЕРВИС ДООЕЛ Скопје

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ВВ", written over a horizontal line.

Прилог бр.26 Извештаи од извршени мерења



ИЗВЕШТАЈ ОД ИНСПЕКЦИЈА

бр. 0802/1436
03.12.2021 год.



Предмет на инспекцијата: **НИВОТО НА БУЧАВА ЕМИТИРАНА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЕМИСИЈА НА ГАСОВИ ОД ОЦАК НА КОТЕЛ И ПЕЧКИ**

Корисник на инспекцијата: **Д.П.П. ДИМЕ ДОО Скопје**

Адреса на корисникот: **Ул. "Босна и Херцеговина" бб Скопје**

Инспекцијата ја извршил: **Иван Вулгаракис, дипл. еколог**

Одобрил, тех. рак.: **Кире Станојоски, м-р по ЗЖС**



ДИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје

Управител:
Иван Вулгаракис, дипл. еколог

Скопје, 2020 год

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Об 7.3/3
Издание 1

Инспекциско тело
Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје | тел/факс: 389 (2) 2448-138 | e-mail: opusproekt@opusproekt.com.mk | www.opusproekt.com.mk

1. НИВОТО НА БУЧАВА ЕМИТИРАНА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1.1. Општи податоци

Местоположба на објектот	<p>Фурна Диме е лоцирана на оградена и урбанизирана површина во индустриската зона во населбата Бутел - Скопје. Во непосредна близина на објектот се лоцирани повеќе производствени, продажни, деловни и магацински објекти.</p> <p>Според својата местоположба и опкружување овој објект припаѓа во подрачје од IV степен на заштита од бучава дефинирани во Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места (Сл. весник бр. 120/08).</p> <p>Во прилог бр. 5 прикажана е микролокациската положба на објектот со изборот на мерните места на бучава.</p>												
Извор на звук	<ul style="list-style-type: none">- Погонот за преработка на жито;- Погоните за производство на леб, пецива и слатки;- Компресорската станица,- Транспортните возила.												
Инструмент со кој што е извршено мерењето	<p>Инструмент за мерење на бучава: Cirrus CR:831 C Sound Level Meter Мерна несигурност ($\pm 1,58$ dB)</p>												
Прописи врз основа на кои што е извршено мерењето	<p>Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл. весник бр. 147/08)</p> <p>Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места (Сл. весник бр. 120/08)</p> <p>МКС ISO 1996-2:2018, Одредување на нивоата на бучава во околината</p>												
Метеоролошки услови	<table border="1"><tr><td>Ветер [км/ч]</td><td>3</td></tr><tr><td>Температура [°C]</td><td>5</td></tr><tr><td>Атм. Притисок [hPa]</td><td>1013</td></tr><tr><td>Релативна влажност [%]</td><td>87</td></tr><tr><td>Дожд</td><td>/</td></tr><tr><td>Снег</td><td>/</td></tr></table>	Ветер [км/ч]	3	Температура [°C]	5	Атм. Притисок [hPa]	1013	Релативна влажност [%]	87	Дожд	/	Снег	/
Ветер [км/ч]	3												
Температура [°C]	5												
Атм. Притисок [hPa]	1013												
Релативна влажност [%]	87												
Дожд	/												
Снег	/												

2/15

Овој извештај не смее да се размножува, освен како целина, без претходна согласност на Инспекциското тело ОПУСПРОЕКТ

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



ОПУСПРОЕКТ
ЕКОЛОГИЈА | БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА | МОНИТОРИНГ

Об 7.3/3
Издание 1

Инспекциско тело

Бул. Јане Сандански бр.113, 1000 Скопје | тел/факс:389 (2) 2448-138 | e-mail:opusproekt@opusproekt.com.mk | www.opusproekt.com.mk

1.И. Методологија на работа и мерни инструменти:

Методологија на одредување на нивото на бучава која се емитира во животната средина е со примена на инструментот за мерење на бучава **Cirrus CR:831 C Sound Level Meter**, на четири мерни места, во согласност со стандардот МКС ISO 1996-2:2018 за одредување на нивото на бучава од околината.

1.ИИ. Резултати од тестирањето:

Резултите од мерењето се дадени во следните табели:

Табела бр.1

Објект:	Д.П.П. ДИМЕ ДОО Скопје				
Број на мерни места:	4				
Датум и време на мерење:	02.12.2021 год. 12:30 час.				
Параметар на испитување:	Нивото на бучава која се емитира во животната средина				
РЕЗУЛТАТИ					
Бр. на мерно место	Координати	Измерено [Leq dBA]	МДК [Leq dBA]		
			дење	вечер	ноќе
1	42° 1'32.85"N 21°26'12.97"E	56,0	70	70	60
2	42° 1'34.88"N 21°26'13.71"E	59,8	70	70	60
3	42° 1'34.00"N 21°26'15.63"E	56,5	70	70	60
4	42° 1'33.23 "N 21°26'10.75 "E	57,2	70	70	60

3/15

Овој извештај не смее да се размножува, освен како целина, без претходна согласност на Инспекциското тело ОПУСПРОЕКТ

2. ЕМИСИЈА НА ГАСОВИ ОД ОЦАК НА КОТЕЛ И ПЕЧКИ*

2.1. Методологија на работа и мерни инструменти

Методологија на одредување на концентрација на гасовите е со примена на гасен анализатор Testo 350XL/454 за индустрии, со екстрактивно земање на примерок и електрохемиски ќелии која се заснова на стандардите: MKS ISO 12039:2008 за јаглерод монооксид CO, јаглерод двооксид CO₂ и кислород O₂, MKS ISO 7935:1992 - сулфур диоксид SO₂, MKS ISO 10849:1996 за азот монооксид NO и азот диоксид NO₂ и MKS ISO 10780:2008 за брзина и волуменска стапка на проток на гас што протекува низ канал.

* Не е во опсег на акредитација

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Об 7.3/3
Издание 1

Инспекциско тело
 Бул. Јане Сандански бр.113, 1000 Скопје | тел/факс:389(2)2448-138 | e-mail:opusproekt@opusproekt.com.mk | www.opusproekt.com.mk

2.П. Резултати од тестирањето:

Резултите од мерењата се дадени во табелите што следат:

Табела 1.

Објект:		ФУРНА ДИМЕ - Печка бр. 1		
Мерно место:		вентилационен канал - ошак		
Датум на мерење:		02.12.2021 год.		
Податоци за постројката				
Тип	Моќност (KW)	Гориво	Потрошувачка на гориво (m ³ /h)	Намена
SENATOR 160 сер.бр. 131 серија 27 г.п. 1985	150	Природен гас	12-14	Печење на леб и бели пецива
Параметар кој се испитува		Метода	Мерна единица	Измерена вредност
Површина на напречен пресек		/	(m ²)	0,03
Температура на гас		MKS ISO 10780:2008	(°C)	238
Брзина на струење		MKS ISO 10780:2008	(m/s)	6
Волуменски проток на гасот		MKS ISO 10780:2008	(m ³ /h)	648
	Метода	Концентрација (mg/m ³)	ГВЕ ¹ (mg/Nm ³)	
Кислород (O ₂)	MKS ISO 12039:2008	15,46 %	/	
Јаглероден двооксид (CO ₂)	MKS ISO 12039:2008	3,14 %	11 %	
Јаглероден монооксид (CO)	MKS ISO 12039:2008	5,7	100	
Сулфур двооксид (SO ₂)	MKS ISO 7935:1992	0,2	/	
Азотни оксиди (NO ₂)	MKS ISO 10849:1996	0,75	150	
Азотни оксиди (NO)	MKS ISO 10849:1996	30,6	/	
Азотни оксиди (NO _x)	MKS ISO 10849:1996	30,6	/	
Чаден број	/	0	0	

¹ ГВЕ – Гранични вредности на емисија

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Об 7.3/3
 Издание 1

Инспекциско тело
 Бул. Јане Сандански бр.113, 1000 Скопје | тел/факс:389(2)2448-138 | e-mail:opusproekt@opusproekt.com.mk | www.opusproekt.com.mk

Табела 2.

Објект:	ФУРНА ДИМЕ - Печка бр. 2			
Мерно место:	вентилационен канал - ојак			
Датум на мерење:	02.12.2021 год.			
Податоци за постројката				
Тип	Моќност (KW)	Гориво	Потрошувачка на гориво (m³/h)	Намена
SENATOR 160	150	Природен гас	12-14	Печење на леб и бели пецива
Параметар кој се испитува		Метода	Мерна единица	Измерена вредност
Површина на напречен пресек		/	(m ²)	0,03
Температура на гас		MKS ISO 10780:2008	(°C)	201
Брзина на струење		MKS ISO 10780:2008	(m/s)	7
Волуменски проток на гасот		MKS ISO 10780:2008	(m ³ /h)	756
	Метода	Концентрација (mg/m³)	ГВЕ (mg/m³)	
Кислород (O ₂)	MKS ISO 12039:2008	14,85 %	/	
Јаглероден двооксид (CO ₂)	MKS ISO 12039:2008	3,5 %	11 %	
Јаглероден монооксид (CO)	MKS ISO 12039:2008	4,6	100	
Сулфур двооксид (SO ₂)	MKS ISO 7935:1992	0,2	/	
Азотни оксиди (NO ₂)	MKS ISO 10849:1996	0,4	150	
Азотни оксиди (NO)	MKS ISO 10849:1996	22	/	
Азотни оксиди (NO _x)	MKS ISO 10849:1996	22	/	
Чаден број	/	0	0	

6/15

Овој извештај не смее да се размножува, освен како целина, без претходна согласност на Инспекциското тело ОПУСПРОЕКТ

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
 Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Об 7.3/3
 Издание 1

Инспекциско тело
 Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје | тел/факс: 389 (2) 2448-138 | e-mail: opusproekt@opusproekt.com.mk | www.opusproekt.com.mk

Табела 3.

Објект:	ФУРНА ДИМЕ - Печка бр. 3			
Мерно место:	вентилационен канал - оџак			
Датум на мерење:	02.12.2021 год.			
Податоци за постројката				
Тип	Моќност (KW)	Гориво	Потрошувачка на гориво (m ³ /h)	Намена
GOSTOL (2,5 x 21)	450	Природен гас	45	Печење на леб и бели пецива
Параметар кој се испитува		Метода	Мерна единица	Измерена вредност
Површина на напречен пресек		/	(m ²)	0,07
Температура на гас		MKS ISO 10780:2008	(°C)	285
Брзина на струење		MKS ISO 10780:2008	(m/s)	5,3
Волуменски проток на гасот		MKS ISO 10780:2008	(m ³ /h)	1335
	Метода	Концентрација (mg/m ³)	ГВЕ (mg/m ³)	
Кислород (O ₂)	MKS ISO 12039:2008	14,77 %	/	
Јаглероден двооксид (CO ₂)	MKS ISO 12039:2008	3,53 %	11 %	
Јаглероден монооксид (CO)	MKS ISO 12039:2008	45	100	
Сулфур двооксид (SO ₂)	MKS ISO 7935:1992	0,2	/	
Азотни оксиди (NO ₂)	MKS ISO 10849:1996	0,4	150	
Азотни оксиди (NO)	MKS ISO 10849:1996	22	/	
Азотни оксиди (NO _x)	MKS ISO 10849:1996	22	/	
Чаден број	/	0	0	

7/15

Овој извештај не смее да се размножува, освен како целина, без претходна согласност на Инспекциското тело ОПУСПРОЕКТ

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Об 7.3/3
Издание 1

Инспекциско тело
 Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје | тел/факс: 389 (2) 2448-138 | e-mail: opusproekt@opusproekt.com.mk | www.opusproekt.com.mk

Табела 4.

Објект:	ФУРНА ДИМЕ - Печка бр. 4			
Мерно место:	вентилационен канал - оцак			
Датум на мерење:	02.12.2021 год.			
Податоци за постројката				
Тип	Моќност (KW)	Гориво	Потрошувачка на гориво (m³/h)	Намена
GOSTOL (2,5 x 18)	450	Природен гас	45	Печење на леб и бели пецива
Параметар кој се испитува		Метода	Мерна единица	Измерена вредност
Површина на напречен пресек		/	(m ²)	0,07
Температура на гас		MKS ISO 10780:2008	(°C)	137
Брзина на струење		MKS ISO 10780:2008	(m/s)	10
Волуменски проток на гасот		MKS ISO 10780:2008	(m ³ /h)	2520
	Метода	Концентрација (mg/m³)	ГВЕ (mg/m³)	
Кислород (O ₂)	MKS ISO 12039:2008	14,30 %	/	
Јаглероден двооксид (CO ₂)	MKS ISO 12039:2008	3,79 %	11 %	
Јаглероден монооксид (CO)	MKS ISO 12039:2008	32	100	
Сулфур двооксид (SO ₂)	MKS ISO 7935:1992	0,2	/	
Азотни оксиди (NO ₂)	MKS ISO 10849:1996	1,8	150	
Азотни оксиди (NO)	MKS ISO 10849:1996	83	/	
Азотни оксиди (NO _x)	MKS ISO 10849:1996	84	/	
Чаден број	/	0	0	

8/15

Овој извештај не смее да се размножува, освен како целина, без претходна согласност на Инспекциското тело ОПУСПРОЕКТ

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Об 7.3/3
Издание 1

Инспекциско тело
 Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје | тел/факс:389 (2) 2448-138 | e-mail:opusproekt@opusproekt.com.mk | www.opusproekt.com.mk

Табела бр.5

Објект:	ФУРНА ДИМЕ – Котел			
Мерно место:	вентилационен канал – оџак			
Датум на мерење:	02.12.2021 год.			
Податоци за постројката				
Тип	Моќност (KW)	Гориво	Потрошувачка на гориво (m³/h)	Намена
ТОПЛОТО ZAGREB 10000991	600	Природен гас	60	Производство на водена пара
Параметар кој се испитува		Метода	Мерна единица	Измерена вредност
Површина на напречен пресек		/	(m ²)	0,1
Температура на гас		MKS ISO 10780:2008	(°C)	130
Брзина на струење		MKS ISO 10780:2008	(m/s)	3,3
Волуменски проток на гасот		MKS ISO 10780:2008	(m ³ /h)	1188
	Метода	Концентрација (mg/m³)	ГВЕ (mg/m³)	
Кислород (O ₂)	MKS ISO 12039:2008	5,70 %	/	
Јаглероден двооксид (CO ₂)	MKS ISO 12039:2008	8,67 %	11 %	
Јаглероден монооксид (CO)	MKS ISO 12039:2008	19,4	100	
Сулфур двооксид (SO ₂)	MKS ISO 7935:1992	0,2	/	
Азотни оксиди (NO ₂)	MKS ISO 10849:1996	0,4	150	
Азотни оксиди (NO)	MKS ISO 10849:1996	42,9	/	
Азотни оксиди (NO _x)	MKS ISO 10849:1996	43	/	
Чаден број	/	0	0	

9/15

Овој извештај не смее да се размножува, освен како целина, без претходна согласност на Инспекциското тело ОПУСПРОЕКТ



3. Изјава за усогласеност:

Врз основа на извршените мерења и добиените резултати за нивото на бучава која се емитира од производствените погони на **Д.П.П. ДИМЕ ДОО Скопје**, а согласно Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл. весник на РМ бр. 147/08) констатираме дека бучавата, на сите четири мерни места, се движи во рамките на максимално дозволените вредности.

Врз основа на резултатите од извршените мерења на емисија на гасови од оцак и направената анализа, може да констатираме дека измерените параметри се движат во рамките на максимално дозволените вредности, согласно Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пари кои ги емитираат стационарните извори на воздухот (Сл. весник на РСМ 223/19).

Напомена: Резултатите прикажани во извештајот важат само за условите за време на извршеното мерење.

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Об 7.3/3
Издание 1

Инспекциско тело
Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје | тел/факс: 389 (2) 2448-138 | e-mail: opusproekt@opusproekt.com.mk | www.opusproekt.com.mk

Прилог 1: Детален приказ од мерењето на бучава – Мерно место бр.1

Measurement Report


Measurement Details

Date and Time: 02.12.2021 12:30
Sound Level Meter: Cirrus Research plc

Run Duration: 00:01:29 hh:mm:ss
Range: 20-90 dB
Overload: no

Data

Leq	56,0 dBA	L1,0	59,0 dBA
Lepd	30,9 dBA	L10,0	57,9 dBA
LAE	75,3 dBA	L50,0	55,6 dBA
LAFmax	63,9 dBA	L90,0	53,5 dBA
Peak	88,7 dBC	L95,0	53,1 dBA
		Lmin	51,9 dBA



11/15

Овој извештај не смее да се размножува, освен како целина, без претходна согласност на Инспекциското тело ОПУСПРОЕКТ

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



ОПУСПРОЕКТ
ЕКОЛОГИЈА | БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА | МОНИТОРИНГ

Об 7.3/3
Издание 1

Инспекциско тело

Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје | тел/факс: 389 (2) 2448-138 | e-mail: opusproekt@opusproekt.com.mk | www.opusproekt.com.mk

Прилог 2: Детален приказ од мерењето на бучава – Мерно место бр. 2

Measurement Report


Measurement Details

Date and Time: 02.12.2021 12:23
Sound Level Meter: Cirrus Research plc

Run Duration: 00:01:32 hh:mm:ss
Range: 20-90 dB
Overload: no

Data

Leq	59,8 dBA	L1,0	64,2 dBA
Lepd	34,8 dBA	L10,0	60,5 dBA
LAE	79,3 dBA	L50,0	59,7 dBA
LAfmax	69,2 dBA	L90,0	56,5 dBA
Peak	90,0 dBC	L95,0	56,3 dBA
		Lmin	55,4 dBA



12/15

Овој извештај не смее да се размножува, освен како целина, без претходна согласност на Инспекциското тело ОПУСПРОЕКТ

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Об 7.3/3
Издание 1

Инспекциско тело
Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје | тел/факс: 389 (2) 2448-138 | e-mail: opusproekt@opusproekt.com.mk | www.opusproekt.com.mk

Прилог 3: Детален приказ од мерењето на бучава – Мерно место бр. 3


Measurement Report

Measurement Details

Date and Time: 02.12.2021 12:27
Sound Level Meter: Cirrus Research plc
Run Duration: 00:01:50 hh:mm:ss
Range: 20-90 dB
Overload: no

Data

Leq	56,5 dBA	L1,0	59,7 dBA
Lepd	32,3 dBA	L10,0	57,9 dBA
LAE	76,8 dBA	L50,0	56,2 dBA
LAFmax	63,6 dBA	L90,0	55,2 dBA
Peak	88,4 dBC	L95,0	55,0 dBA
		Lmin	54,5 dBA



13/15

Овој извештај не смее да се размножува, освен како целина, без претходна согласност на Инспекциското тело ОПУСПРОЕКТ

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола



Об 7.3/3
Издание 1

Инспекциско тело
Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје | тел/факс: 389 (2) 2448-138 | e-mail: opusproekt@opusproekt.com.mk | www.opusproekt.com.mk

Прилог 4: Детален приказ од мерењето на бучава – Мерно место бр. 4

Measurement Report


Measurement Details

Date and Time: 02.12.2021 12:35
Sound Level Meter: Cirrus Research plc

Run Duration: 00:01:33 hh:mm:ss
Range: 20-90 dB
Overload: no

Data


Leq	57,2 dBA	L1,0	67,9 dBA
Lepd	32,3 dBA	L10,0	57,5 dBA
LAE	76,8 dBA	L50,0	50,0 dBA
LAFmax	78,2 dBA	L90,0	46,4 dBA
Peak	95,3 dBC	L95,0	45,9 dBA
		Lmin	44,8 dBA



14/15

Овој извештај не смее да се размножува, освен како целина, без претходна согласност на Инспекциското тело ОПУСПРОЕКТ

Прилог 5: Микролокација на објектот со приказ на мерните места на бучава






Прилог бр.27Извештај од извршени мерења на отпадни води

Извештај број: 228-В/21



Извештај од физичко хемиска анализа на отпадна вода

Клиент:	Д.П.П. "Диме" ДОО, Скопје ул. „Босна и Херцеговина“, бб, 1000 Скопје
Предметна инсталација:	Д.П.П. "Диме" ДОО, Скопје ул. „Босна и Херцеговина“, бб, 1000 Скопје
Број на извештај:	228-В/21
Извршител:	Фармахем Лабораторија за животна средина Адреса: ул.„ Манчу Матак“ 23, Скопје Телефон: + 389 2 2050 648; Факс: + 389 2 2031 434 E-mail: ekolab@farmahem.com.mk;
Тестирање и изработка на извештај:	Анѓа Кулумоска Ѓорѓиевска, м-р по хемиски науки стручен соработник 
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл.инж. технолог Шеф на Лабораторија за животна средина 
Датум на издавање:	29.11.2021 година 

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Извештај број: 228-В/21

1. Вовед

На ден 24^{ти} ноември 2021 година, во Фармахем Лабораторија за животна средина доставен е еден примерок отпадна вода за анализа од страна на клиентот. Согласно информацијата добиена од страна на клиентот, примерокот потекнува од инсталацијата Д.П.П. Диме од Скопје и се емитура во канализациска мрежа.

2. Опис на примероци

Примерокот за анализа е доставен во Фармахем Лабораторија за животна средина во пластична амбалажа со ознака Диме ДОО Скопје и датум 24.11.2021. Примерокот е заматен и без видливо обојување.

Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање како и за транспортот на примерокот.

3. Параметри за анализа

Предмет на анализа во примерокот отпадна вода се параметрите: суспендирани материи и биохемиска потрошувачка на кислород за 5 дена (БПК₅).

4. Резултати од физичко хемиска анализа на примероци

Резултатите од извршената анализа на примерокот отпадна вода прикажани се во Табела 1.

Табела 1

Мерен параметар	Метод	Мерна единица	Резултати
Суспендирани материи	МКС ISO 11923:2007	mg/L	313 (± 9)
БПК ₅	МКС EN 1899-1, 2:2007, неакредитиран	mg/L O ₂	93

Напомена: Резултатите во Извештајот се однесуваат само на примероците кои се земен и тестирани, во услови кои важеле во моментот на извршувањето на земањето на примероци. ФЛЖС не сноси одговорност за точноста на податоците добиени од клиентот, а кои можат да имаат влијание врз валидноста на крајниот резултат. Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на Фармахем ДООЕЛ, Скопје.

Крај на Извештај

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Прилог бр.28 Потврда за сервисирање на ПП Апарати



ДЕЛТА МКС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. 7 бр. 181 Долно Лисиче - Скопје
тел./факс +389 (2) 2622701; 075/435 776; 076/221218
FIRE PROTECTION
e-mail: angelovski@deltamks.mk; www.deltamks.mk; MK4030991214411

Врз основа на член 75 став 2 и став 4 од Законот за заштита и спасување ("Сл. весник на РМ" бр.93/2012) и Правилникот од Дирекцијата за заштита и спасување ("Сл. Весник на РМ" бр.26/2018) се составува следната:

ПОТВРДА бр. 129/2021
ЗА СЕРВИСИРАНИ ПП АПАРАТИ
Овластување бр. СГИ08-29/2 издадено од Влада на Р. Македонија
(Дирекција за заштита и спасување)

КОМИТЕНТ: ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ
АДРЕСА: ул. Иван Манојлев бр.211, Скопје
ДАТА НА СЕРВИС: 02.2021

ОПИС НА СЕРВИСОТ
Извршено сервис и контрола на противпожарни апарати при што се превземени сите мерки предвидени од производителот на апаратите и согласно законските прописи за нивно правилно функционирање, односно: проверка на прашакоот, полнење, мерење на погонскиот притисок, мерење на количина на средството за гасење пожар, проверка на сите подвижни и статични делови, замена на сите дотраени делови, проверка на упатството за ракување, поставување на ПВЦ кеси, гарантни картони и др.

ред. број	Тип на ПП апарат	Сервис.број/год. произв.
1	S-9	00194/20
2	S-9	00034/20
3	S-9	00979/20
4	S-9	00899/20
5	S-9	00192/20
6	S-9	00598/20
7	S-9	00796/20
8	S-9	00636/20
9	S-9	00892/20
10	S-9	00515/20
11	S-9	00528/20
12	S-9	00193/20
13	S-9	00777/20
14	S-9	00986/20
15	S-9	00852/20
16	S-9	00825/20
17	S-9	00947/20
18	S-9	00058/20
19	S-9	00981/20
20	S-9	00082/20
21	S-9	00965/20

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

ред. број	Тип на ПП апарат	Серис.број/год. произв.
22	S-9	00975/20
23	S-9	00109/20
24	S-9	00164/20
25	S-9	00076/20
26	S-9	ББ
27	S-9	ББ
28	S-9	000110/99
29	S-9	000141/99
30	S-9	000154/99
31	S-9	000707/20
32	S-9	000136/99
33	S-50	18/20

Заклучок: Според извршеното сервисирање на ПП апарати констатираме дека се во исправна и мобилна состојба и се во употреба до истекувањето на гарантниот рок од 12 месеци односно до 02/2022г. (INSPECTION IS VALID TILL 02 / 2022 YEAR).



Издао: ДЕЛТА МКС Скопје	Скопје, 02.2021	Примил:
-------------------------	-----------------	---------

ДПП ДИМЕ ДОО Скопје
Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола